



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Среда, 29 мај 1996
Скопје

Број 26

Год. LII

Аконтацијата за 1996 година изнесува
6.000 денари. Овој број чини 200
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

463.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ ЗАКОН ЗА ЈАВНИТЕ ПА- ТИШТА

Се прогласува Законот за јавните патишта,
што Собранието на Република Македонија го донесе
на седницата одржана на 16 мај 1996 година.

Број 08-1881/1
16 мај 1996 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

ЗАКОН ЗА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА

1. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредуваат условите и начинот на изградбата, реконструкцијата, одржувањето, заштитата, користењето, управувањето, финансирањето на јавните патишта и надзорот.

Член 2

Јавните патишта се добра во општа употреба.
Јавните патишта се во државна сопственост.
Развојната политика на патиштата ја утврдува Вла-
дата на Република Македонија.

Член 3

Одделни изрази употребени во овој закон го имаат следното значење:

1. „Пат“ е секој јавен пат и некатегоризиран пат на кој се врши сообраќај.

2. „Јавен пат“ е сообраќаен објект од општо значење што може слободно да се користи за сообраќај под услови определени со закон и кој е прогласен за јавен пат. Јавни патишта се и улиците во населените места и градовите.

3. „Автопат“ е јавен пат од највисок сообраќаен ранг посебно изграден и наменет исклучиво за сообраќај на моторни возила означен со пропишан сообраќаен знак, кој има две физички одвоени коловозни ленти за сообраќај од спротивни насоки, без вкрстување со попречни патишта и железнички линии во исто ниво и на кој сообраќајот може да се вклучи, односно исклучи само на одредени и посебно изградени приклучоци на јавните патишта на соодветна коловозна лента на автопат и кој е заштитен од пристап надвор од овие појаси.

4. „Пат резервиран за сообраќај на моторни возила“ е јавен пат по кој можат да сообраќаат само моторни

возила и кој како таков е означен со пропишан сообраќаен знак.

5. „Меѓународен пат“ е јавен пат кој со меѓународен договор или спогодба што го ратификувала Република Македонија е распореден во мрежата на меѓународни патишта.

6. „Магистрален пат“ е јавен пат кој ги поврзува поважните стопански подрачја на државата и кој се надоврзува на соодветните патишта на соседните држави.

7. „Регионален пат“ е јавен пат кој поврзува стопански подрачја на два или повеќе региони во државата или е од посебно значење за државата.

8. „Локален пат“ е јавен пат кој поврзува населени места на општината или кој е од значење за сообраќајот во општината.

9. „Некатегоризиран пат“ е пат кој се користи за сообраќај и кој е достапен на поголем број корисници (земјоделски и шумски патишта и слично).

10. „Земјен пат“ е пат без изграден коловоз.

11. „Коловоз“ е дел од површината на патот наменет првенствено за сообраќај на возила.

12. „Патен појас“ е земјен појас од две страни на трупот на патот.

13. „Заштитен појас“ е земјен појас од двете страни на патниот појас во кој не можат да се градат објекти.

14. „Труп на пат“ е конструктивен елемент што го сочинуваат горниот и долниот строј на патот.

15. „Тротоар“ е посебно уредена сообраќајна површина наменета за движење на пешаци, која не е во исто ниво со коловозот на патот или од коловозот е одвоена на друг начин.

16. „Пешачки премин“ е дел од површината на коловозот наменет за преминување на пешаци преку коловозот и обележан со ознака на коловозот или со соодветен сообраќаен знак.

17. „Велосипедска патека“ е изградена површина наменета за сообраќај на велосипеди и на велосипеди со мотор, која се протега по должината на коловозот, а е одвоена од него и е обележана со пропишан сообраќаен знак.

18. „Велосипедска лента“ е дел од коловозот наменет за сообраќај на велосипеди и на велосипеди со мотор, која се протега по должината на коловозот и која е обележана со надолжна линија на коловозот.

19. „Коловозна лента“ е надолжен дел од коловозот наменет за сообраќај на возила во една насока со една или со повеќе сообраќајни ленти.

20. „Сообраќајна лента“ е надолжен дел од коловозот чија широчина е доволна за непречен сообраќај на еден ред возила.

21. „Сообраќајна лента за бавни возила“ е обележан надолжен дел од коловозот наменет за потешки возила и други возила кои со бавното возење при поголеми надолжни наклони ја намалуваат проточноста на сообраќајот.

22. „Сообраќајна лента за принудно запирање“ на возила е обележан надолжен пат од коловозот на автопатиштата и на определени места на патиштата од висок ред во тунели и галерии.

23. „Сообраќајна лента за забрзување“ е дел од коловозот наменет за вклучување на возила во сообраќај

од спореден пат или до друг пристапен пат, од објектите покрај патот (бензински пумпи, паркиралишта, мотели) и друго.

24. „Сообраќајна лента за забавување“ е дел од коловозот наменет за исклучување на возила од сообраќај на патот.

25. „Пешачки остров“ е воздигната или на друг начин обележана површина која се наоѓа на коловозот и која е определена за привремено задржување на пешаците што преминуваат преку коловозот или што влегуваат во возило и излегуваат од возило на јавниот сообраќај.

26. „Крстосница“ е површина на која се вкрстосуваат или соединуваат два или повеќе јавни патишта, како и широка сообраќајна површина (плоштади и слично), што настанува со вкрстосување, односно со соединување на патишта.

27. „Триаголник на прегледност на раскрсница“ е простор ослободен од сите визуелни препреки за слободно догледување на возилата од бочна страна на сигурно растојание.

28. „Улица“ е површина во населено место наменета за сообраќај што ја сочинуваат: коловоз, тротоари, велосипедски патеки и разделни острови.

29. „Магистрална улица“ е сообраќајница во населено место која поминува низ поголемиот дел од населеното место и се поврзува со магистрален или регионален пат.

30. „Собира улица“ е сообраќајница во населено место која го собира сообраќајот од сервисни, станбени и локални улици и се поврзува со магистрална улица или локален пат.

31. „Сервисна улица“ е сообраќајница во населено место која ги поврзува собирните улици со станбените и локалните улици.

32. „Станбена улица“ е сообраќајница во населено место која ги поврзува станбените и деловните објекти со собирната и сервисната улица.

33. „Јавно паркиралиште“ е посебно уреден и обележан простор наменет за паркирање на определен вид возила.

Член 4

Изградбата, реконструкцијата, одржувањето и заштитата на јавните патишта се дејности од јавен интерес за Републиката.

Член 5

Мрежата на јавните патишта ја сочинуваат: автопатиштата, магистралните, регионалните, локалните патишта, улиците во градовите и населените места низ кои минува сообраќајот од јавните патишта (транзитира) и улиците.

Во мрежата на јавните патишта влегуваат и патиштата што ги поврзуваат населените места со железничките станици, пристаништата за езерска пловидба, воздухопловните пристаништа, бањските и климатските лекувалишта, болниците, спортско-рекреативните центри, културно-историските споменици, националните паркови и други објекти од јавен карактер.

Кои улици ќе се сметаат за дел од магистрален или регионален пат, како и нивниот почеток и крај определува општината, односно градот Скопје во согласност со Министерството за сообраќај и врски.

Член 6

Магистралните, собирните, сервисните и станбените улици ја сочинуваат мрежата на улиците во населените места.

Меѓусебниот однос на улиците и нивното поврзување со магистралните, регионалните и локалните патишта, како и нивната регулациона ширина, содржина, димензии и начинот на поврзување (крстосу-

вање) се утврдува со планот за сообраќајната инфраструктура кој е составен дел на Просторниот план на Република Македонија.

Член 7

Јавниот пат го сочинуваат:

- долниот и горниот строј на патот (труп на патот);
- градежните објекти на патот (мостови, подвозници, надвозници, вијадукти, пропусти, тунели, галерии, потпорни и обложни ѕидови);
- тротоари, пешачки и велосипедски патеки;
- уреди за одводнување;
- патниот појас (земјен појас) од двете страни на трупот на патот, во широчина од најмалку 1 метар;
- заштитниот појас на патот со површините на кои се изградени патарски куќи, наплатни станици, стационари, сервиси, бензински станици и други објекти за потребите на одржување на патот и услугите за возилата на патниците, предвидени со проектот за патот, како и пешачки и разделни острови и зеленило;
- воздушниот простор над јавниот пат во височина од 7 метри;
- мерни ваги и објекти за вагање и контрола на сообраќајот;
- приклучоците на јавниот пат во ширина на патниот појас;
- сообраќајна сигнализација (хоризонтална, вертикална и светлосна);
- опремата на патот (постојани уреди за заштита на патот и сообраќајот од снежни наноси, ветер, земјишен материјал, смероказни столчиња, одбојници, патни и телекомуникациони уреди и опрема), ознаки на детектори и бројачи на сообраќајот, вентилациска опрема во тунелите, оградите, часовниците за паркирање и друго;
- јавното осветлување на јавниот пат;
- опремата и уредите за заштита на околината од бучава и друго.

Член 8

На изградбата, реконструкцијата и инвестиционото одржување на јавните патишта и улици соодветно се применуваат прописите за инвестициона изградба, доколку со овој закон поинаку не е уредено.

II. КАТЕГОРИИ НА ЈАВНИ ПАТИШТА

Член 9

Автопатиштата, магистралните и регионалните патишта, ги уредува Владата на Република Македонија.

Локалните патишта и улиците во населените места ги утврдува општината, односно градот Скопје.

За укинување на својство на јавен пат или негов дел и улица одлучува органот што ја утврдил категоријата на патот и улицата на начин и постапка за утврдување на категоријата на патот, односно улицата.

Секој јавен пат треба да биде обележан со ознака.

Критериумите за утврдување на одделни категории на јавни патишта како и нивните ознаки ги пропишува Владата на Република Македонија.

Член 10

Дел од јавен пат кој по изградба или реконструкција не е дел од новата траса, не се смета за дел на тој пат.

Делот на патот од став 1 на овој член кој и натаму служи за јавен сообраќај, се распоредува во пониска категорија на пат.

Патот, односно делот од патот од став 2 на овој член што го изгубил својството на магистрален или регионален пат се дава на надлежност на општината или градот Скопје, во рок од три месеци од денот на губење на својството на магистрален или регионален пат.

III. КОРИСТЕЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА ПО ПАТ НА КОНЦЕСИЈА

Член 11

Владата на Република Македонија со одобрение (концесија), може да даде изградба и користење на автопат, дел од коловозот на автопатот или на дел од патен појас на јавен пат на начин и под услови утврдени со закон.

Член 12

Концесија може да се даде на домашно или странско правно и физичко лице (концесионер) кои имаат капитал и кои располагаат со кадровски потенцијал и опсрмат за успешно извршување на работите кои се предмет на концесијата.

Член 13

Давањето на концесијата од член 11 на овој закон се врши по пат на јавен конкурс.

Доколку на објавениот конкурс не се јави заинтересиран субјект, концесијата од член 11 на овој закон може да се даде врз основа на понуда која се поднесува до Министерството за сообраќај и врски.

Член 14

Концесијата за изградба и користење на автопат се дава со рок кој не може да биде подолг од 25 години.

Концесијата за користење на дел од коловозот на автопатот или на дел од патниот појас, се дава со рок кој не може да биде подолг од 10 години.

Член 15

Како почеток на концесијата се смета рокот утврден во договорот за давање на концесијата.

Член 16

Меѓусебните права и обврски на Владата на Република Македонија и концесионерите се уредуваат со договор за концесија.

Со договорот од став 1 на овој член, покрај другото, се определуваат и условите под кои се дава концесијата, начинот за плаќање на надоместок како и неговиот износ.

Член 17

Концесионерот е должен автопатот да го проектира, изгради и даде на употреба, односно користењето на дел од коловозот на автопатот или на дел од патниот појас на јавниот пат, да ги користи согласно со прописите и стандардите за ваков вид објекти во Република Македонија.

Концесионерот е должен да обезбеди пристап на сите учесници во сообраќајот под еднакви услови.

Член 18

Одржувањето и заштитата на автопатот концесионерот е должен да ги врши на начин кој ќе овозможи безбеден и непречен сообраќај во сите услови, како и да овозможи непречено извршување на надзорот од страна на надлежните државни органи.

Член 19

Концесијата од член 11 на овој закон престанува да важи со истекот на рокот за кој била дадена или да се одземе ако концесионерот не ги почитува обврските од договорот за концесија.

IV. УПРАВУВАЊЕ СО ЈАВНИТЕ ПАТИШТА

1. Фонд за патишта

Член 20

За работите во врска со планирањето, финансирањето, изградбата, реконструкцијата, одржувањето и

заштитата на магистралните и регионалните патишта се основа Фонд за магистрални и регионални патишта (во натамошниот текст: Фонд) со својство на правно лице.

За извршување на работите од став 1 на овој член, Фондот изготвува годишна програма за наредната година, најдоцна до 31 декември, во тековната година.

Програмата од став 2 на овој член ја донесува Владата на Република Македонија.

За работите во врска со планирањето, финансирањето, изградбата, реконструкцијата, одржувањето и заштитата на локалните патишта, општината, односно градот Скопје може да основа Фонд за локални патишта чија организација и надлежност се уредува со пропис на општината, односно градот Скопје.

Член 21

Во Фондот се:

- планира изградбата, реконструкцијата, одржувањето и заштитата на магистралните и регионални патишта;
- извршува годишната програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на јавните патишта;
- следат и анализираат состојбите во врска со изградбата, реконструкцијата, одржувањето и заштитата на јавните патишта;
- преземаат мерки за рационално користење на средствата потребни за развој на јавните патишта;
- предлагаат висините на надоместоците утврдени со овој закон;
- вршат инвеститорски работи, од областа на јавните патишта;
- задолжува кај домашни и странски финансиски институции;
- врши отстапување на работи на соодветни претпријатија во врска со проектирањето, изградбата и реконструкцијата на јавните патишта и објектите на нив;
- организира изработка на студии и проекти од областа на јавните патишта и објектите на нив;
- доверуваат работите на одржување и заштита на јавните патишта на јавното претпријатие за патишта и се утврдуваат меѓусебните права и обврски;
- предлагаат норми за одржување и заштита на јавните патишта;
- предлага најпогодни концесионери;
- утврдуваат мислења и ставови за начелни прашања од областа на јавните патишта за кои се расправа;
- одредува методологија за утврдување на вредноста на јавните патишта и амортизацијата за истите;
- врши инвеститорски и технички надзор над изградбата, реконструкцијата, одржувањето и заштитата на јавните патишта и врши технички преглед на извршените работи од инвестиционото одржување;
- донесуваат општи акти на Фондот;
- донесува финансиски план на Фондот;
- вршат и други работи утврдени со закон.

Член 22

Органи на Фондот се управниот одбор и директорот.

Член 23

Управниот одбор на Фондот има девет членови кои ги именува и разрешува Владата на Република Македонија.

Членовите на управниот одбор се именуваат за време од четири години.

Управниот одбор од своите редови избира претседател, за време од четири години.

Управниот одбор на Фондот, најмалку еднаш годишно поднесува извештај за својата работа до Владата на Република Македонија.

Член 24

Управниот одбор на Фондот:

- донесува Статут и други општи акти на Фондот;
- донесува план и програма за работа;
- донесува акт за организација и работа и акт за систематизација на работите на Фондот;
- донесува финансиски план на Фондот;
- одлучува за користење на средствата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на магистрални и регионални патишта;
- се грижи за остварување на Годишната програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на магистрални и регионални патишта;
- разгледува и одлучува по прашања, во врска со состојбите за изградба, реконструкција, одржување и заштита на јавните патишта;
- одлучува и за други работи утврдени со закон и Статут на Фондот.

Член 25

Со Фондот раководи директорот.

Директорот на Фондот го именува и разрешува Владата на Република Македонија на предлог на министерот за сообраќај и врски, за време од четири години.

Директорот го претставува и застапува Фондот.

Член 26

За вршење на финансиските, стручните, административните и други работи утврдени со законот и Статутот на Фондот, Фондот образува стручна служба.

Член 27

Фондот има Статут.

Со Статутот на Фондот особено се уредува:

- организацијата и начинот на работењето на Фондот;
- правата, обврските и одговорностите на Фондот;
- претставувањето и застапувањето на Фондот;
- јавноста во работењето на Фондот и неговите органи;
- постапката за донесување на општи акти и
- други прашања од значење за работењето на Фондот.

Согласност на Статутот на Фондот дава Владата на Република Македонија.

Член 28

Надзор над законитоста на работата на Фондот врши Министерството за сообраќај и врски.

Министерството за сообраќај и врски може да запре од извршување општ акт на Фондот, ако не е во согласност со овој закон, или ако не е во согласност со Уставот, до донесувањето на одлука на Уставниот суд на Република Македонија.

Член 29

Фондот за магистрални и регионални патишта во рамките на своите овластувања издава согласности за:

- поставување натписи во заштитниот појас на јавниот пат;
- поставување на водоводни и други инсталации во трупот на јавниот пат, патниот и заштитниот појас;
- поставување заштитни огради покрај јавниот пат и
- други согласности во случаи предвидени со овој закон.

Фондот е должен во вршењето на јавните овластувања да обезбеди сфикасно и под исти услови остварување на правата и должностите на претпријатијата и другите правни лица и граѓаните.

Фондот е должен за управните акти донесени во вршењето на своите овластувања да води евиденција.

Против управните акти од став 3 на овој член може да се поднесе жалба до министерот за сообраќај и врски.

Тропоците за извршување на работите од став 1 на овој член ги сноси подносителот на барањето, договорно.

2. Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта

Член 30

За извршување на работите на одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта, Владата на Република Македонија основа јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта (во натамошниот текст: Јавно претпријатие за патишта).

Член 31

За извршување на работите од годишната програма сврзани со одржувањето и заштитата на јавните патишта, Фондот и јавното претпријатие за патишта склучуваат годишен договор со кој особено се утврдува видот, обемот и вредноста на работите на одржувањето и заштитата на јавните патишта за секој пат одделно, посебно за работите на одржување на проодноста на патиштата во зимски услови, роковите за извршување, надзорот над извршувањето и слично.

Договорот од став 1 на овој член за наредната година се склучува најдоцна до истекот на тековната година. Ако во тој рок не се склучи договорот, Фондот обезбедува привремено финансирање во висина на физичкиот обем на работите од претходниот месец.

Средствата наменети за одржување и заштита на јавните патишта, јавното претпријатие за патишта не може да ги користи за други намени.

V. ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА

Член 32

Јавните патишта мораат да се проектираат, градат, опремуваат и одржуваат така што да одговараат на својата намена и барањата на безбедноста на сообраќајот, заштита на животната средина, условите од просторните и урбанистичките планови и условите утврдени со овој закон.

Член 33

Под изградба на јавен пат во смисла на овој закон се подразбира изградба на патишта претежно на нова траса.

Под реконструкција на јавен пат, во смисла на овој закон се подразбира изведување на работи на дел на постојниот пат со кој се менуваат неговите основни карактеристики, со цел да се зголеми нивото на услугата на патот.

Одредбите од овој закон, со кој се уредува изградбата на јавен пат се применуваат и на реконструкцијата на тој пат.

Член 34

Одобрение за изградба и реконструкција на автопат, магистрален и регионален пат, на дел од тој пат и на објект на патот се издава по претходно прибавена согласност од Министерството за сообраќај и врски.

Јавните патишта и улиците се проектираат и се градат со елементи утврдени со овој закон, поблиските прописи донесени врз основа на овој закон и нормативите и стандардите кои се однесуваат на јавните патишта и улици.

Поблиски прописи за техничките елементи за проектирање и градење на јавните патишта и улици и објектите на нив донесува министерот за сообраќај и

врски во согласност со министерот за внатрешни работи и министерот за одбрана.

Нормативите и стандардите за изградба, реконструкција и одржување на патишта и улици ги пропишува министерот за стопанство во согласност со министерот за сообраќај и врски и министерот за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина.

Член 35

Јавните патишта се градат со коловоз за двонасочен сообраќај, со најмалку две сообраќајни ленти во рамките на коловозот, а улиците и со тротоари.

По исклучок од ставот 1 на овој член, јавните патишта со просечен годишен дневен сообраќај до 500 возила пресметан за плански период од 10 години, можат да се градат и со една сообраќајна лента со ширина од најмалку 3,50 метри за двонасочен сообраќај под услов да се изградат простори за разминување на возилата на прегледните места, а на растојание од најмалку до 500 метри, како и да се изврши соодветно сообраќајно уредување на патот.

Со проектот за изградба на патот од став 2 на овој член ќе се предвиди и можноста за подоцнежна доградба на другата сообраќајна лента.

По исклучок од став 1 на овој член улиците можат да се градат и со една сообраќајна лента со ширина од најмалку 3,50 метри за еднонасочен сообраќај.

Член 36

Јавните патишта мора да бидат оспособени да можат да поднесат одно оптоварување од најмалку 100 КН по оска.

По исклучок од став 1 на овој член, локалните патишта и улиците, можат да бидат оспособени и за помало одно оптоварување, освен за објектите, но не помало од 60 КН по оска.

Член 37

Над коловозот на јавниот пат мора да постои слободен простор во висина од најмалку 4,5 метри од највисоката точка на коловозот.

На улиците во населените места, слободниот простор мора да биде во висина што ќе обезбеди движење на шински возила ако такви постојат или се предвидуваат.

Член 38

Магистралните патишта и магистралните улици мораат да ги исполнуваат следните услови:

- да овозможуваат движење на возилата со брзина од 100 км на час, а не помала од 60 км на час;
- сообраќајните ленти да бидат широки најмалку 3,5 метри со тоа што, зависно од конфигурацијата на теренот, густината на структурата на сообраќајот, широчината на сообраќајната лента да може да се намали до 3 метри;

- другите елементи на патот (радиусот на кривината, надолжниот наклон и друго), да овозможуваат безбеден сообраќај за предвидените брзини;

- крстосниците да бидат изведени така што возилата да можат безбедно да се вклучуваат на патот и да се исклучуваат од патот;

- во случаите кога магистрален пат поминува низ населено место, максимална дозволена брзина е 60 км на час.

Член 39

Автопатиштата се наменети исклучиво за сообраќај на моторни возила и мораат да ги исполнуваат следните услови:

- да обезбедуваат движење на возилата со брзина од 120 км на час, а не помала од 80 км на час;

- да имаат две физички одвоени коловозни ленти, со најмалку две сообраќајни ленти за секоја коловозна

лента, со тоа што секоја сообраќајна лента мора да биде широка најмалку 3,75 метри, а зависно од конфигурацијата на теренот, широчината на сообраќајната лента може да се намали и на 3,25 метри;

- вкрстувањето на автопатот со кој и да било јавен пат или со железничка линија, да не биде во исто ниво;

- секоја коловозна лента да има посебна лента со широчина од 2,5 метри за присилно запирање на возила, а во тунелите и галериите по исклучок наместо посебна лента, може на погодни места да има уредени простори за присилно запирање на возилата;

- приклучувањето на јавен пат кон автопат да биде изведено со природни објекти кои обезбедуваат да не се попречува сообраќајот, вклучувањето на возила на автопатот, односно со нивното исклучување од автопатот и

- другите елементи на патот (радиусот на кривината, надолжниот наклон и друго), зависно од конфигурацијата на теренот, да овозможуваат безбеден сообраќај за предвидените брзини.

Член 40

Јавните патишта резервирани за сообраќај на моторни возила мораат да ги исполнуваат следните услови:

- да обезбедуваат движење на возилата со брзина од 100 км на час, а не помала од 60 км на час;

- секоја сообраќајна лента да биде широка најмалку 3,50 метри, а зависно од конфигурацијата на теренот, широчината на сообраќајната лента да може да се намали до 3,00 метри и

- другите елементи на патот (радиусот на кривината, надолжниот наклон и слично), зависно од конфигурацијата на теренот да овозможуваат безбеден сообраќај за предвидените брзини.

Член 41

На мостовите, во тунелите, галериите и другите објекти на јавен пат, широчината на коловозот не смее да биде помала од широчината на коловозот на јавниот пат.

Автобуските стојалишта за влегување и излегување на патниците на јавен пат, надвор од населено место, на дел од магистралниот пат во населено место и на магистралните улици треба да бидат надвор од коловозот.

Член 42

Со техничката документација за изградба и реконструкција на патот треба да се предвидат места покрај патот за изградба на автобуски стојалишта, патни бази, бази на службата „Помош и информации“, паркиралишта, бензински станици, автосервиси, угостителски објекти, телефонски линии и места за привремено сместување на оштетени возила.

Поблиски прописи за местото на поставување, како и за минималните услови за проектирање и уредување на објектите од став 1 на овој член, донесува министерот за сообраќај и врски.

Член 43

Ако со изградбата на патот се предвидува и изградба на комунални, водостопански и други објекти, техничката документација мора да ги опфати и тие објекти и работи, кои ќе се изведуваат на, под и над површината на патот.

Трошоците на изработка на техничката документација за изградба на објектите од став 1 на овој член ги поднесува инвеститорот на комуналните, водостопанските и другите објекти.

Член 44

Ако се гради или реконструира пат на постојна траса, инвеститорот е должен на свој трошок да ги измести инсталациите (водовод, канализација или

други цевководи, кабли и електрични инсталации), односно да ги приспособи на настанатите промени.

Инвеститорот е должен најмалку 60 дена пред отпочнување на работите да ги извести имателите на инсталациите за почетокот на работите.

Инвеститорот е должен на имателот на инсталациите во трупот на патот да му овозможи увид во документацијата за патот потребна за изместување на инсталациите.

Член 45

Ако постоен јавен пат треба да се измести заради градење на друг објект (железничка линија, хидроенергетска постројка, рударска постројка и друго), делот од патот што се изместува треба да биде изграден со елементи што одговараат на категоријата на тој пат, без оглед на фактичката состојба во која се наоѓа во моментот на изместувањето.

Трошоците за изместувањето на јавниот пат од став 1 на овој член ги сноси инвеститорот на објектот заради кој се врши изместувањето.

Член 46

Во случај на вкрстување на јавен пат или улица со железничка линија и друга инфраструктура поради изградба на патот или улицата, трошоците за изградба на надвозниците, подвозниците, местата за вкрстување во ниво и уредите за заштита ги сноси инвеститорот на изградбата на тој пат или улица.

Член 47

Јавен пат надвор од населено место на деловите со поголеми надолжни наклони каде што товарните возила значително ја намалуваат проточноста на сообраќајот, може да има посебна сообраќајна лента за движење на бавните возила.

Член 48

Ако вкрстувањето на јавен пат, улица или некатегоризиран пат со друга инфраструктура е изведено со подвозник, изградениот подвозник се смета како објект на другата инфраструктура и за неговото одржување се грижи сопственикот на таа инфраструктура.

На подвозникот од став 1 на овој член инсталациите и постројките (осветлување, дренажа и друго), потребни за правилно и безбедно користење на патот, се сметаат како објекти на патот.

Ако вкрстувањето на јавен пат, улица или некатегоризиран пат со друга инфраструктура е изведено со надвозник, изградениот надвозник се смета како објект на патот.

На надвозникот од став 3 на овој член, инсталациите и постројките потребни за правилно и безбедно користење на другата инфраструктура се сметаат како објекти на другата инфраструктура и за нивното одржување се грижи сопственикот на таа инфраструктура.

Одредбите од овој член, соодветно се применуваат и кога поради промена на категоријата на јавен пат, доаѓа до изградба на подвозник или надвозник.

Член 49

Јавен пат, може по барање на општината, односно градот Скопје, да се изгради на одделен дел со елементи што предизвикуваат поголеми трошоци на градењето, отколку за пат надвор од населено место со поскап и поширок коловоз, тротоари, велосипедски патеки, места за паркирање на возила, осветлување и друго) за да се приспособи кон посебните потреби на населеното место.

Зголемените трошоци за изградба на делот од јавниот пат од став 1 на овој член ги сноси општината, односно градот Скопје, која барала изведување на тие работи.

Член 50

Мостовите за јавен пат и за железничка пруга и друга инфраструктура можат да се градат и на истите столбови под услов коловозот на јавниот пат да е на полно одвоено.

Член 51

На јавен пат на места подложени на одронување, или изложени на снежни завејувања и снежни ветрови, заради заштита на патот и сообраќајот, во патниот и заштитниот појас се поставуваат заштитни објекти или се посадуваат и одржуваат заштитни насади.

Член 52

По извршената изградба или реконструкција на јавен пат, на дел од јавен пат или објект на патот или улица, се врши технички преглед, врз основа на кој се донесува решение за употреба на патот или објектот на патот.

Со техничкиот преглед се утврдува дали јавниот пат, делот од патот или објектот се изградени во согласност со одредбите на овој закон, инвестиционо-техничката документација, стандардите и техничките нормативи, како и дали се исполнети сите технички услови во сообраќајно-технички и градежно-технички погледи за уреден и безбеден сообраќај на патот.

Член 53

Техничкиот преглед од член 52 став 1 на овој закон го врши Комисија за технички преглед (Комисија).

Комисијата од став 1 на овој член за технички преглед на јавните патишта, за нивни делови и објекти, ја формира органот што го издал одобрението за градење.

Во работата на Комисијата за технички преглед задолжително учествува претставник на Министерството за сообраќај и врски.

Член 54

Јавен пат, дел од јавен пат и објект на пат можат да се предадат во сообраќај само врз основа на решение за употреба на патот.

Решението од став 1 на овој член за јавен пат, негов дел или објект го издава органот што го издал одобрението за градење.

Претпријатието за одржување на јавни патишта е должно да го објави предавањето на јавниот пат во сообраќај.

VI. ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА

Член 55

Јавните патишта и улиците се одржуваат на начин со кој се обезбедува зачувување на употребната и реалната вредност на патот и улицата за траен, безбеден и непречен сообраќај, а под услови определени со овој закон, техничките норми, стандарди и прописите за безбедноста на сообраќајот на патиштата.

Техничките норми за одржување на јавните патишта и улиците ги пропишува министерот за сообраќај и врски.

Член 56

Работи на одржување на јавни патишта во смисла на овој закон, се работите на инвестиционо, редовно и зимско одржување на јавните патишта и улици.

За работите од став 1 на овој член, за магистралните и регионалните патишта, јавното претпријатие за патишта донесува годишна програма во согласност со фондот, а по претходно прибавена согласност од Министерството за сообраќај и врски.

Член 57

Работи на инвестиционо одржување на патиштата се:

1. Периодично обновување на коловозната постилка, зајакнување, обнова и осовременување на коловозната конструкција, изработка на потпорни и обложни сидови, санација на објекти и активни свлечишта и насипи, ублажување на косини во засек и насип, како и отстранување на недостатоци на патот поради кои на одредени места почесто доаѓа до сообраќајни незгоди (црни точки).

2. Проширување на коловозот и ублажување на кривините.

3. Дограѓба на сообраќајна лента, измена на нивелетата и оската на патот на должина помала од 1000 метри.

4. Поправка на мостови, доколку не се менува конструктивниот систем и материјалот, со распон помал од 15 метри и вкупна должина помала од 60 метри.

Работите од став 1 на овој член се изведуваат врз основа на техничка документација – ревидиран и одобрен проект од инвеститорот, а доколку се зазема ново земјиште техничката документација треба да се усогласи со урбанистичкиот план.

Член 58

Работи на редовно одржување на патишта и улици се:

1. Поправка на коловозот и тропот на патот.

2. Чистење на коловозот, уредување на банкни, заштита на косини, насипи, усеци и засеци, чистење и уредување на одводите на патот, риголи, патни канавки, сливници, поправка на потпорни и обложни сидови, тунели и други објекти на патот.

3. Работи на одржување на електрични инсталации – замена на дотраени светилки во тунели, раскрсници, наплатни станици и друго осветлување на патот.

4. Одржување на прегледност на патиштата особено на места на вкрстосување.

5. Косење трева, уредување и одржување на зелните површини и насади во патното земјиште.

6. Чистење снег и мраз од коловозот, посипување на коловозот со сол или абразивни средства во осојничавите места, мостовите, делници со поголеми наклони на патот, како и на други места во случај на појава на мраз на коловозот.

7. Чистење, поставување, замена и поправка на хоризонталната и вертикалната сигнализација на патот, на огради и заштитна мрежа на патот и на друга опрема на патот.

8. Други работи утврдени со договорот со редовното одржување на јавните патишта и улици и објектите на нив.

Член 59

Работите на одржувањето на јавниот пат и улица, се изведуваат на начин кој обезбедува постојана проодност.

По исклучок кога работите на јавниот пат и улица не можат да се изведат под сообраќај, Министерството за сообраќај и врски, односно надлежниот орган во општината или градот Скопје, може привремено, делумно или во целост да го запре сообраќајот и да утврди по кој друг пат и под кои услови ќе се одвива сообраќајот.

Во случаите од став 2 на овој член, во рок од 48 часа пред почетокот на запирањето на сообраќајот, за тоа се известуваат корисниците на јавниот пат и улица преку средствата за јавно информирање.

Член 60

Ако поради снег, голомразица или други причини сообраќајот на јавниот пат или улица е отежнат или безбедноста на сообраќајот е значително загрозувана, јавното претпријатие за патишта, односно општината или градот Скопје, ќе преземат итни мерки за отстранување на пречките, а по потреба, ако не се во состојба да

ги отстранат пречките ќе го запрат целиот сообраќај или само за одделни видови на возила, по претходно прибавена согласност од Министерството за сообраќај и врски, односно надлежниот орган во општината, односно градот Скопје.

Во случаите кога прекинет на сообраќајот трае подолго од два часа јавното претпријатие за патишта, односно општината или градот Скопје е должно да ја извести јавноста преку средствата за јавно информирање.

Член 61

Јавното претпријатие за патишта, односно општината или градот Скопје со сообраќајни знаци и на друг погоден начин ќе ги означи условите и ќе утврди режим на сообраќајот на јавниот пат или улица, во сите случаи кога постојат околности кои можат да го загрозат безбедното одвивање на сообраќајот.

Член 62

Во случај на прекин на сообраќајот на јавен пат поради елементарни непогоди (снежни лавини, одрони од поголем обем или од други причини), јавното претпријатие за патишта односно општината или градот Скопје, ќе постапи врз основа на посебен план за отстранување на последиците од елементарните непогоди.

Посебниот план од став 1 на овој член за магистралните и регионалните патишта го донесува јавното претпријатие за патишта по прибавена согласност од Министерството за сообраќај и врски, а за локалните патишта и улици општината, односно градот Скопје.

Член 63

На делницата на јавниот пат што минува низ населено место, јавното претпријатие за патишта ја одржува коловозната конструкција, сообраќајната сигнализација што е во функција на јавниот пат.

Ако делницата на јавниот пат кој минува низ населено место е изградена како улица, јавното претпријатие за патишта учествува во одржувањето на улицата, за работите предвидени во став 1 од овој член.

Одржувањето на комуналните објекти, тротоарите и велосипедските патеки на патот од ставовите 1 и 2 на овој член го врши општината, односно градот Скопје.

Член 64

На мост што е изграден за јавен пат и железничка линија на заснички столбови, коловозните и шинските конструкции на мостот заснички ги одржуваат, а трошоците во подеднакви износи ги поднесуваат претпријатието за железнички сообраќај и јавното претпријатие за патишта.

Член 65

На места на вкрстување на магистрален и регионален пат и железничка линија, одржувањето на колосекот, другите постројки и уреди што ѝ служат на железницата и коловозот на патот на растојание од 3 метри од осовината на шините го врши претпријатието за железнички сообраќај, а одржувањето на коловозот, сообраќајната сигнализација на патот, другите објекти и направи што му служат на јавниот пат, јавното претпријатие за патишта.

Трошоците за изградбата, поставувањето и одржувањето на направите и уредите што служат на јавниот пат и железницата (браници и полубраници), ги снесат во еднаков износ претпријатието за железнички сообраќај и јавното претпријатие за патишта.

Начинот и условите за изведување на работите од ставовите 1 и 2 на овој член договорно се уредува меѓу претпријатието за железнички сообраќај и јавното претпријатие за патишта.

Член 66

На места на вкрстување на локален пат, улица и некатегоризиран пат со железничка линија, одржувањето на колосекот, другите постројки и уреди што ѝ служат на железничката линија и коловозот на патот на растојание од 3 метри од осовината на шините, го врши претпријатието за железнички сообраќај, а одржувањето на коловозот, сообраќајната сигнализација, другите објекти и направи што му служат на локалниот пат, улицата или некатегоризираниот пат, општината, односно градот Скопје.

Трошоците за изградбата, поставувањето и одржувањето на направите и уредите што служат на локалниот пат, улицата или некатегоризираниот пат и железничката линија (браници и полубраници), во еднаков износ ги сносат претпријатието за железнички сообраќај и јавното претпријатие за патишта.

Начинот и условите за изведување на работите од ставовите 1 и 2 на овој член договорно се уредуваат меѓу претпријатието за железнички сообраќај и општината, односно градот Скопје.

Член 67

Јавното претпријатие за патишта води евиденција за: состојбата на магистралните и регионалните патишта, геометриските карактеристики на патот и патниот појас, земјишниот катастар, карактеристиките на теренот од интерес за заштитата на патот, инсталациите на трупот на патот и патниот појас, опремата на патот со сообраќајната сигнализација и заштитните огради, пристапните патишта и други податоци како и за промена на овие податоци.

Начинот на водење и користење на податоците од став 1 на овој член го пропишува министерот за сообраќај и врски.

Евиденција за работите од став 1 на овој член за локалните патишта и улици води општината, односно градот Скопје.

Член 68

Јавното претпријатие за патишта е должно да врши броење на возилата на магистралните и регионалните патишта.

По потреба броење на возилата може да се врши и на локалните патишта и улици.

Броењето на возилата, обработката и водењето податоци за броењето на возилата се врши според методологија што ја пропишува министерот за сообраќај и врски во согласност со директорот на Заводот за статистика.

VII. ЗАШТИТА НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА**Член 69**

Работите на заштитата на автопатиштата, магистралните и регионалните патишта, ги врши јавното претпријатие за патишта.

Работите на заштитата на локалните патишта и улици ги врши општината, односно градот Скопје.

Под заштитата на пат се подразбира преземање мерки, потребни за спречување на недоволени дејствија во трупот на патот, патниот и заштитниот појас, поведување прекршочна постапка и постапка за враќање на узурпирано земјиште од трупот на патот и патниот појас, како и на контрола на тежината на возилата и мерење на дефлекси на коловозните конструкции и рамност на коловозната површина.

Член 70

На јавните патишта можат да се стекнуваат службени за поставување на водоводи, канализација, електрични, телефонски и телеграфски водови и слични

објекти, под услов користењето на тоа право да не пречи на режимот на сообраќајот, да не ја загрозува безбедноста на сообраќајот и да не се оштетува и загрозува стабилноста на трупот на патот и објектите на патот.

Согласност за извршување на работите од став 1 на овој член за магистралните и регионалните патишта издава јавното претпријатие за патишта, а за локалните патишта и улици општината, односно градот Скопје.

По изведување на службените работи од став 1 на овој член, изведувачот е должен јавните патишта, улиците и тротоарите да ги доведе во првобитната состојба, односно во стабилност која нема да го загрозува сообраќајот.

Член 71

Возилата на моторен погон и запрежните возила што се движат на јавните патишта и нивните приклучни возила, освен возилата со гасеници, мора да имаат гумени тркала.

Возила со гасеници можат да сообраќаат по јавните патишта со современа коловозна постилка, само ако гасениците се снабдени со облоги со рамни површини или со други соодветни облоги.

По исклучок на одредбите од став 2 на овој член, возила со гасеници на единиците на Армијата на Република Македонија, можат да се движат на јавните патишта со современа коловозна постилка и ако гасениците не се снабдени со облоги со рамни површини или со други соодветни облоги.

Трошоците за настанатата штета од став 3 на овој член паѓаат на товар на Армијата на Република Македонија.

Член 72

Користење на јавниот пат со возило кое празно или заседно со товарот ги надминува пропишаните услови во поглед на димензиите, вкупната тежина, оскиниот притисок, се врши врз основа на дозвола за вонреден превоз што ја издава Министерството за сообраќај и врски согласно со прописите за превозот во патниот сообраќај.

Во дозволата за вонреден превоз се одредуваат начинот и условите за тој превоз заради заштитата на патот.

Ако за вонредниот превоз е потребно да се преземат мерки за обезбедување, потпирање и зајакнување на објектите и слично, трошоците во врска со преземањето на тие мерки ги поднесува превозникот.

Превозникот е должен да ја надомести штетата што ќе настане на патот и објектите на патот при вонредниот превоз.

Член 73

Заради заштита на јавните патишта и улици и на објектите на нив, како и на редовноста и безбедноста на сообраќајот, не е дозволено да се изведуваат работи или други активности на патот, патниот појас и заштитниот појас, ако со тие работи и активности би можело да се оштети и загрози патот и улицата, објектите на патот и улицата, да се зголемат трошоците за одржување на патот и објектите на патот и улицата, да се попречи или да се загрози безбедноста на сообраќајот.

Член 74

Широчината на заштитниот појас на патот во кој не можат да се отвораат рудници и камсноломи, да се градат варцилинци и тулани, да се подигаат индустриски згради и постројки и слични објекти како и да се депонираат отпадоци во одреден и заштитен простор, кај автопатиштата изнесува најмалку 100 метри, кај магистралните патишта најмалку 60 метри, кај регионалните патишта најмалку 40 метри, а кај локалните патишта најмалку 20 метри.

Во населени места и ридски терени, во оправдани случаи, може да се градат објекти и постројки од став 1 на овој член и во заштитниот појас, но не поблиску од 40 метри кај автопатиштата, 20 метри кај магистралните и регионалните патишта и 10 метри кај локалните патишта.

Широчината на заштитниот појас во кој не можат да се градат станбени, деловни, помошни и слични згради, да се копаат бунари, резервоари и слично, ниту да се подигнуваат електрични далноводи, изнесува кај автопатиштата најмалку 40 метри, кај магистралните и регионалните патишта најмалку 20 метри, а кај локалните патишта најмалку 10 метри.

Во населени места и ридски предели, во оправдани случаи може под одредени услови да се градат згради и објекти од став 3 на овој член и во заштитниот појас, но не поблиску од 20 метри кај автопатиштата, 5 метри кај магистралните и регионалните патишта и 3 метри кај локалните патишта.

Широчината на заштитниот појас се смета од надворешниот раб на патниот појас од двете страни на патот.

Одредбите од овој член во поглед на широчината на заштитниот појас не се однесуваат на деловите од јавните патишта и улиците во населените места за кои постојат урбанистички планови или општи акти.

Телеграфските и телефонски, воздушни и кабловски линии и водови, електрични водови под низок напон за осветлување електрични далноводи, канализации, водоводи и места за вкстување на јавен пат со железничка линија, можат под одредени услови да се поставуваат во заштитниот појас на јавниот пат.

Согласност за поставување на објектите од ставовите 2,4 и 7 од овој член во заштитниот појас на автопатиштата, магистралните и регионалните патишта издава министерот за сообраќај и врски.

Согласност за поставување на објектите од ставовите 2,4 и 7 на овој член за локалните патишта издава општината, односно градот Скопје.

Член 75

Заради обезбедување безбеден и непречен сообраќај на јавен пат и улица, забрането е да се подигаат објекти, уреди или постројки, да се садат садници или да се поставуваат предмети со кои се намалува прегледноста на патот, улицата и на железничката линија со која се вкстува патот во исто ниво, како и прегледноста на раскрсницата или да се вршат какви и да било дејствија кои би можеле да го загрозуваат или попречуваат сообраќајот на јавниот пат и улица или го оштетуваат јавниот пат, улицата како и објектите на нив.

На јавен пат и улица, во неговиот заштитен појас, како и во разделниот појас на патот и улицата со два коловоза не е дозволено да се подигаат споменици и да се поставуваат реклами, крајпатни и други споменици, да се продаваат производи и слично.

Во заштитниот појас на јавен пат надвор од населени места може да се поставуваат натписи со кои се упатува на споменици на културата, историски и природни знаменитости, како и на простори и објекти кои се во непосредна врска со сообраќајот и туризмот и тоа: покрај автопат и пат резервиран за сообраќај на моторни возила – на оддалеченост од најмалку 7 метри, на магистрален и регионален пат на оддалеченост од најмалку 5 метри и на локален пат на оддалеченост од најмалку 3 метри, сметајќи од крајната точка на патниот појас.

Работите на поставување на натписи покрај автопатиштата, магистралните и регионалните патишта ги врши јавното претпријатие за патишта, а за локалните патишта и улици општината односно градот Скопје, а трошоците околу поставувањето и одржувањето на тие натписи ги поднесува правно или физичко лице кое поднело барање за нивно поставување.

Член 76

Сопствениците на објектите покрај јавниот пат кои служат за потребите на патниците и возилата, можат да изградат простори за паркирање на возила (паркинг-простори), на јавните патишта и во заштитниот појас на патот, но така што нивната површина и приклучоците на патот да бидат изградени со современ коловоз.

Сопствениците на објектите од став 1 на овој член се должни патниот појас покрај паркинг-просторот да го озеленат со трева или со друго растение кое не пречи на прегледноста на патот.

Работите од став 1 на овој член на магистралните и регионалните патишта се изведуваат со одобрение што го издава министерот за сообраќај и врски, а на локалните патишта со одобрение што го издава општината односно градот Скопје.

Член 77

Сопствениците, односно корисниците на објектите лоцирани во заштитниот појас на патот, или што се наоѓаат во нивна близина, можат да изградат пристапен пат до јавен пат, освен до автопат и пат резервиран за сообраќај на моторни возила врз основа на согласност.

Согласноста од став 1 на овој член ја издава министерот за сообраќај и врски во согласност со министерот за внатрешни работи по претходно прибавено мислење од јавното претпријатие за патишта.

Приклучувањето на пристапните патишта кон јавните патишта се врши првенствено со нивно поврзување со друг пристапен пат и некатегоризиран пат кој е веќе приклучен кон јавен пат. На местата на кои тоа не е можно да се спроведе, приклучувањето кон пристапниот пат се врши непосредно на јавниот пат и тоа првенствено на пат од пониска категорија.

Со согласноста од став 1 на овој член се одредуваат начинот и условите под кои ќе се изврши приклучувањето на пристапниот пат кон јавниот пат.

Согласноста од став 1 на овој член за изградба на пристапен пат до локален пат или улица издава општината, односно градот Скопје во согласност со Министерството за внатрешни работи.

Член 78

Патиштата што се приклучуваат кон јавните патишта со современ коловоз мораат да имаат современ коловоз во должина од 100 метри на магистралните патишта, 80 метри на регионалните патишта и 50 метри на локалните патишта сметајќи од местото на приклучокот.

Трошоците за изградба на современиот коловоз на патиштата од став 1 на овој член ги сноси инвеститорот на патот што се приклучува.

Ако промената на положбата на пристапниот пат е предизвикана од инвеститорот на патот на кој тој се приклучува, трошоците за изградба на современиот коловоз ги сноси инвеститорот што ја предизвикал таа промена.

Член 79

Пат што се приклучува кон автопат и пат резервиран за сообраќај на моторни возила, како и помошните објекти што им служат или се во нивна функција може да се изградат само на места предвидени со проектната документација за тој пат.

Патиштата од помошните објекти на автопатиштата и патиштата резервирани за сообраќај на моторни возила (бензински станици, објекти за одржување на патиштата, мотели и паркиралишта) што се изградени во заштитниот појас, се сметаат како делови од овие патишта.

Член 80

Министерот за сообраќај и врски, во согласност со министерот за внатрешни работи, а по претходно при-

бавено мислење од јавното претпријатие за патишта, може да го забрани користењето на постојниот пристапен пат, доколку постои можност за користење на друг пристапен пат или може да одреди повеќе пристапни патишта да се приклучат кон јавен пат на едно место, ако е тоа потребно заради заштита на патот или заради безбедност на сообраќајот.

Член 81

Заради обезбедување на посебен режим на сообраќајот на автопат и за да се спречи неконтролирано движење на луѓе и животни на коловозот на надворешниот раб на патниот појас континуирано се поставува заштитна ограда.

Со заштитна ограда се оградуваат и објектите што се во функција на автопатот (бензински станици, мотели, сервиси, паркиралишта и друго), а што е во континуитет со заштитната ограда на автопатот.

Член 82

Покрај јавен пат може да се одобри поставување огради, но не поблиску од надворешниот раб на патниот појас.

Височината и обликот на оградата не смее да ја попречува прегледноста на патот и да ја загрозува безбедноста на сообраќајот.

Дрвјата, лозјата, и другите шумски и земјоделски култури и насади покрај јавен пат, не смеат да ја попречуваат прегледноста на патот, односно да ја загрозуваат безбедноста на сообраќајот на патот.

Јавното претпријатие за патишта може да бара од сопственикот да ги исече, односно поткастри дрвјата и другите насади поради прегледноста и безбедноста на јавниот пат. Доколку тоа сопственикот не го стори во определениот рок, тоа ќе го стори јавното претпријатие за патишта на сметка на сопственикот.

Дрвјата и грмушките што се во патниот појас, а кои пречат на прегледноста или ја загрозуваат безбедноста на сообраќајот, јавното претпријатие за патишта е должно да ги отстрани во најкраток рок.

Член 83

Местата на кои се собираат граѓани (спортски стадиони, сајмишта, училишта, јавни локали), како и местата што се користат за чување на стока (пасишта, ергели), а се наоѓаат покрај јавен пат со густ моторен сообраќај и ја загрозуваат безбедноста на сообраќајот, се оградуваат со заштитна ограда.

Заштитните огради се должни да ги изградат и одржуваат сопственици, односно корисници на земјиштето и на објектите од став 1 на овој член. Ако сопственикот, односно корисникот тоа не го стори, заштитната ограда покрај јавниот пат на сметка на сопственикот, односно корисникот ќе ја изгради односно поправи јавното претпријатие за патишта.

Член 84

На местата на меѓусебно вкрстување на јавните патишта или приклучување од еден кон друг јавен пат, треба да се обезбедат потребни триаголници за прегледност.

Во триаголниците на прегледноста не смеат да се садат садници, поставуваат предмети или постројки и уреди, да се градат какви и да било објекти, или да се вршат други работи кои пречат на прегледноста на јавниот пат.

Сопствениците, односно корисниците на земјиштето во зоната на триаголниците на прегледноста на јавниот пат, на барање на јавното претпријатие за патишта се должни да ги отстранат дрвјата, жбуновите, високите земјоделски култури, оградите и другите предмети кои пречат на прегледноста.

Триаголниците на прегледноста се определуваат со техничката документација за јавниот пат.

Одредбите од ставовите 1 и 2 на овој член се однесуваат и на меѓусебното вкрстување на улици.

Член 85

Заради заштита на јавниот пат од испирање и одроување, ако природата на земјиштето дозволува, страните на засеците и насипите, како и други косини во патниот појас, се засадуваат со садници или се сеат со трева, се одржуваат, така да истите не пречат на прегледноста на сообраќајот.

Работите од став 1 на овој член за автопатиштата, магистралните и регионалните патишта ги врши јавното претпријатие за патишта, а за локалните патишта општината, односно градот Скопје.

Член 86

Заради заштита на јавните патишта забрането е:

1. Заземање земјиште од патниот појас.
2. Спречување на истекување на атмосферските води, ниту менување на природниот тек на водите.
3. Пасење на стока, косење на трева, оштетување и сечење на дрвјата покрај патот, како и оштетување и однесување на материјалите наменети за одржување на јавниот пат.
4. Спуштање на дрвја и други материјали по косините на патот.
5. Влечење на греди, трупци, плугови, камени блокови, железни шипки и други слични предмети.
6. Кочење на запрежни возила со блокирање на тркалата.
7. Свртување на работни машини и други уреди при обработување на земјата.
8. Градење на поила за стока и пуштање на стока во заштитниот појас.
9. Фрлање шут, отпадоци, држење на ѓубришта или гнојни јами во заштитниот појас на патот.
10. Оставање на отпадоци, смет или други материјали на коловозот, банкната, патниот појас или тротоарот.
11. Испуштање на отпадни и други води и други нечистотии на патот и во патниот појас или во одводните канали или спречување на истекување на водата по патот или одводните канали.
12. Нанесување кал од пристапните патишта на пат со современ коловоз.
13. Приклучување или исклучување на возила од патот надвор од уредените места одредени за тоа.
14. Движење на возила по пешачка патека (тротоар или банка на патот).
15. Поставување светлосни направи покрај патот кои му пречат на сообраќајот.
16. Терање на стока надвор од местата определени за премин преку патот.
17. Попречување користењето на патот или улицата, прекопување на коловозот, оставање пречки и друг материјал на коловозот или неовластено поставување разни препреки.
18. Вршење на други работи со кои може да се оштети патот или да се попречува и загрозува сообраќајот на патот.

Одредбите од став 1 на овој член се однесуваат на локалните патишта и улиците во населените места.

Член 87

На јавен пат или улица забрането е привремено или постојано заземање на коловозот, трупот на патот и патниот појас и изведување на било какви работи, што не се во врска со одржување и реконструкцијата на патот, или вршење на било какви работи со кои може да се оштети патот и да се попречува или загрозува сообраќајот на јавниот пат.

По исклучок на јавен пат или улица можат да се изведуваат работи кои на друг начин не можат да се

изведат или ако нивното изведување би барало несразмерно големи трошоци и тоа:

1. Попречно поставување во трупот на патот: водовод, канализација, подземни кабли и слично.

2. Изработка на премини на железнички линии и уреди за безбеден сообраќај на патиштата.

3. Поставување на водоводи, канализации, електрични, телефонски и слични водови, во патниот појас и на објектите на патот.

Врз основа на изготвен проект согласност од ставот 2 точките 1 и 3 на овој член, издава јавното претпријатие за патишта, а за точката 2 министерот за сообраќај и врски. Со согласноста се определуваат условите, начинот и времето на изведувањето на работите.

За поставените инсталации јавното претпријатие за патишта води евиденција.

Член 88

Градежен и друг материјал и предмети не можат да се оставаат во заштитниот појас покрај јавен пат на оддалеченост помала од 5 метри, сметајќи од надворешниот раб на патниот појас.

Сопствениците, односно корисниците на јавни објекти – локали, продавници, бензински пумпи, земјиште и простор за јавни приредби и слични објекти покрај патот, должни се веднаш да го очистат делот на патот пред објектот.

Патот се чисти на начин да не пречи на сообраќајот и не нанесува штета на патот.

Ако правните и физичките лица не постапат по одредбите од став 2 на овој член, отстранувањето и чистењето на јавниот пат на нивни трошок ќе го изврши јавното претпријатие за патишта, односно претпријатието во општината или градот Скопје.

Член 89

Ако јавниот пат се наоѓа во таква состојба што по него не може да се одвива сообраќај воопшто или само за одделни возила, или ако сообраќајот на одделни видови возила би им нанесувал штета на јавниот пат и на објектите на патот или ако работите на реконструкција на патот не можат да се изведат без запирање на сообраќајот или ако други причини за безбедноста на сообраќајот го бараат тоа, јавното претпријатие за патишта по претходно прибавена согласност од Министерството за сообраќај и врски, може да го забрани сообраќајот на тој пат воопшто или за одделни видови возила, по целиот пат или само на одделни негови делови.

Општата забрана на сообраќајот може да биде само привремена.

Забраната на сообраќајот навремено се објавува преку средствата за јавно информирање и се означува со соодветни сообраќајни знаци на патот.

Член 90

Јавните патишта се опремуваат со сообраќајни знаци и заштитна опрема, зависно од сообраќајно-техничките услови на патот.

Сообраќајните знаци и заштитната опрема на автопатиштата, магистралните и регионалните патишта ги поставува, заминува или отстранува и уредно ги одржува јавното претпријатие за патишта.

Сообраќајните знаци и заштитната опрема на локалните патишта и улици ги поставува, заминува или отстранува и уредно ги одржува општината, односно градот Скопје.

Поставување, заминување и отстранување на сообраќајните знаци и заштитната опрема од став 1 на овој член се врши врз основа на техничка документација за опремување на јавните патишта.

Техничката документација од став 4 на овој член за автопатиштата, магистралните и регионалните па-

тишта ја одобрува Министерството за сообраќај и врски по претходна согласност од Министерството за внатрешни работи, а за локалните патишта и улици, општината, односно градот Скопје во согласност со Министерството за внатрешни работи.

Член 91

Во случај кога непосредно е загрозувана безбедноста на сообраќајот на јавните патишта, јавното претпријатие за патишта, односно општината и градот Скопје се должни да поставуваат а потоа и отстрануваат сообраќајни знаци и заштитна опрема на местата каде што постои конкретна опасност.

Доколку непосредната опасност не може да се отстрани во рок од два часа за поставените сообраќајни знаци и поставената заштитна опрема писмено се известува Министерството за сообраќај и врски.

Член 92

Забрането с неовластено поставување, отстранување, преместување, засолнување или општетување на сообраќајните знаци и заштитната опрема на јавните патишта.

Член 93

За состојбата и проодноста како и за прекънците на сообраќајот од вонредните настани на автопатиштата, магистралните и регионалните патишта, јавното претпријатие за патишта, а за локалните патишта и улици општината односно градот Скопје се должни да го известат Министерството за сообраќај и врски, а преку средствата за јавно информирање и на друг погоден начин благовремено да ги известат и корисниците на патиштата.

Член 94

Јавните патишта и улици се обележуваат со сообраќајни знаци.

Министерот за сообраќај и врски во согласност со министерот за внатрешни работи ќе донесе пропис за обележувањето на патиштата и улиците и за начинот на водењето на стационажата.

Член 95

За штетата што ќе им биде причинета на корисниците на патиштата заради пропуштање на благовременото извршување на потребните работи преземање на соодветни мерки за одржување на патиштата или улиците одговара претпријатието задолжено за одржување на патиштата и улиците.

Министерот за сообраќај и врски ќе донесе пропис за остварување на правото на корисниците на патиштата утврдено во ставот 1 на овој член.

VIII. ФИНАНСИРАЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА

Член 96

Финансиските средства за изградба, реконструкција, одржување и заштита на јавните патишта се обезбедуваат од:

1. Делот од акцизата од дистрибути од нафта.
2. Надоместок за употреба на пат што плаќаат странските моторни и приклучни возила.
3. Годишен надоместок за патни моторни и приклучни возила што подлежат на регистрација.
4. Надоместок за употреба на автопат и негов дел или објект на патот.
5. Надоместок за вонреден превоз.
6. Надоместок за поставување натписи во заштитниот појас.
7. Надоместок за приклучување на пристапен пат на јавен пат.
8. Надоместок за поставување на инсталации во трупот на патот и во патниот појас.

9. Надоместок за изградба и користење на комерцијални објекти на кои е дозволен пристап на јавен пат надвор од населено место.

10. Закуп на одредени делови од патниот појас и друго земјиште кое припаѓа на јавниот пат.

11. Надоместоци за штета сторена на патот и објектите на патот.

12. Средства од Буџетот на Републиката, единиците на локалната самоуправа, претпријатија, месни заедници и други правни и физички лица.

13. Засеми и кредити.

14. Други приходи.

Член 97

Висината на делот од акцизата од дериватите од нафта за патишта од член 96 точка 1 на овој закон ја утврдува Владата на Република Македонија, но не помалку од 20% од остварените приходи по основа на акциза.

Член 98

Висината и начинот на плаќање на надоместокот за патишта од член 96 точка 2 на овој закон, ја пропишува Владата на Република Македонија.

Обврзниците, надоместокот го плаќаат на граничните премини при влезот или излезот од Републиката, во ефективни странски средства за плаќање.

Странски превозник надоместокот од член 96 точка 2 на овој закон, може да го плаќа за период од еден месец, три месеци, шест месеци или една година.

Девизните средства се приход на Републиката и се водат на сметка на републичките девизни резерви.

Член 99

Надоместокот од член 96 точка 2 на овој закон, го наплатуваат царинските органи.

Член 100

За странски возила регистрирани во земјата во која соодветната давачка е поголема од надоместокот за патишта утврден со прописот од член 98 став 1 на овој закон, Владата на Република Македонија може надоместокот да го зголеми до износот утврден во странската држава.

Ако моторното возило и приклучното возило имаат регистерски ознаки од разни земји, надоместокот за патишта од членот 96 точка 2 на овој закон, Владата на Република Македонија може да го зголеми во исти износи кои важат за државата во која е регистрирано секое од тие возила.

Член 101

Се ослободуваат од плаќање на надоместокот од член 96 точка 2 на овој закон, возилата на државата со која Република Македонија има склучено на реципрочна основа билатерална спогодба и возилата кои се ослободени со Законот за превоз во патниот сообраќај.

Член 102

Висината на надоместокот од член 96 точка 3 на овој закон ја утврдува Владата на Република Македонија, во зависност од влијанието на возилото врз општетувањето на патот.

Коефициентите за влијанието на возилото врз општетувањето на патот, минималната вредност на коефициент 1 изразен во литри МБ-98, ги пропишува министерот за сообраќај и врски.

Начинот и роковите на наплатувањето, воденето на свиденција и контролата на средствата од став 1 на овој член ги пропишува министерот за сообраќај и врски.

Член 103

Плаќање на надоместок за употреба на пат, негов дел или објект на пат од член 96 точка 4 на овој закон може да се воведат:

1. За употреба на автопат или негов дел, ако на истиот правец постои друг јавен пат со современ коловоз.

2. За употреба на мост, вијадукт или тунел, изграден заради скратување на трасата на постојниот пат, ако делот на постојниот пат не ја изгубил функцијата на јавен пат.

Висината на надоместокот од член 96 точка 4 на овој закон ја утврдува Владата на Република Македонија, во зависност од тоа дали возилото што го користи патот е регистрирано во Република Македонија или надвор од неа.

Корисниците кои постојано го користат надоместокот од член 96 точка 4 на овој закон можат да го плаќаат во временски период кој заеднички го утврдуваат превозникот и Фондот за патишта во висина утврдена со актот од став 2 на овој член.

Надоместокот од став 1 на овој член го наплатува јавното претпријатие за патишта.

Член 104

Висината на надоместоците утврдени во член 96 точките 5, 6, 7, 8, 9 и 10 на овој закон за магистралните и регионалните патишта ја утврдува Владата на Република Македонија. Висината на надоместоците предвидени во член 96 точките 5, 6, 7, 8, 9 и 10 на овој закон за локалните патишта и улици ја утврдува општината, односно градот Скопје.

Висината на надоместокот од член 96 точка 11 на овој закон, се утврдува од реално направената штета.

Комисијата за утврдување на висината на надоместокот е составена од претставници на Министерството за сообраќај и врски, Министерството за внатрешни работи и претставници на Општинскиот фонд.

Член 105

Средствата од член 96 точка 1 на овој закон се приход на Републичкиот буџет.

Средствата од став 1 на овој член во зависност од нивниот прилив во Буџетот на Републиката, се пренесуваат на Фондот за патишта за финансирање на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на патната мрежа во Република Македонија.

Средствата од член 96 точките 2, 4, 9, 10, 11, 12 и 13 од овој закон, остварени од автопатиштата, магистралните и регионалните патишта се приход на Фондот, а се наменети за изградба, реконструкција, одржување и заштита на автопатиштата, магистралните и регионалните патишта.

Средствата од член 96 точка 3 на овој закон се приход на Фондот, а се наменети за изградба, реконструкција, одржување и заштита на јавните патишта.

Средствата од член 96 точките 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 од овој закон, остварени од локалните патишта и улици се приход на општината, односно градот Скопје, а се наменети за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици.

Средствата од член 96 точките 5, 6, 7 и 8 од овој закон остварени од автопатиштата, магистралните и регионалните патишта се приход на јавното претпријатие за патишта и истите се користат само за одржување и заштита на патиштата.

Член 106

Средствата од член 96 точките 1 и 3 од овој закон се распределуваат и тоа:

1. За магистрални и регионални патишта	65%
2. За локални патишта	20%
3. За улици	15%

Средствата од член 96 точка 2 на овој закон се наменети за автопатишта, магистрални и регионални патишта.

Фондот, средствата од став 1 точките 2 и 3 на овој член ги става на располагање на општината, односно градот Скопје, врз основа на Годишна програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици што ја донесува општината, односно градот Скопје.

Критериумите за финансирање на Програмата од став 3 на овој член ги утврдува Фондот во согласност со министерот за сообраќај и врски.

За реализација на програмата од став 3 на овој член општината, односно градот Скопје поднесува извештај до Фондот.

Член 107

За давање на информации и техничка помош на моторизирани учесници во сообраќајот на јавните патишта, за отстранување од јавните патишта на оштетени возила и возила во дефект, како и за други работи од значење за непречено и безбедно одвивање на сообраќајот на јавните патишта, се воведува надоместок за техничка помош.

Висината на надоместокот од став 1 на овој член ја утврдува Владата на Република Македонија.

Надоместокот од став 1 на овој член се плаќа при регистрација на возилата.

Средствата од став 1 на овој член се приход на Буџетот на Републиката, а ќе се користат за финансирање на годишна програма што ја изготвуваат организациите на кои ќе им биде доверено извршување на работите од став 1 на овој член.

На годишната програма од став 4 на овој член согласност дава министерот за сообраќај и врски.

Извршувањето на работите од став 1 на овој член министерот за сообраќај и врски може да го довери на организации кои се оспособени и опремени со технички средства и опрема за следење и давање информации за техничка помош и превоз на дефектни и оштетени возила на учесниците во сообраќајот на патиштата и кои членуваат во меѓународни организации надлежни за координирање на помошта и информациите на учесниците во сообраќајот на патиштата.

За извршените работи организациите од став 6 на овој член поднесуваат годишен извештај до Владата на Република Македонија, најдоцна до 31 јануари во теквната година за претходната година.

Член 108

Се ослободуваат од плаќање на надоместокот од член 96 точка 3 на овој закон:

1. Возилата на Армијата на Република Македонија.
2. Возилата на Полицијата.
3. Возилата што даваат помош и информации.
4. Противпожарните моторни возила наменети исклучиво за заштита од пожар.
5. Возилата на Црвениот крст.
6. Возилата на итната медицинска помош.
7. Возилата на странските дипломатски и конзуларни претставништва, ако ослободувањето на овој надоместок е предвидено со меѓународна спогодба или ако постои реципрочитет.
8. Возилата на лица заболени од дистрофија, дијализа и мултиплекс склероза.
9. Возилата со ознака „Инспекција за јавни патишта“.
10. Имателите на возилата ослободени со посебни прописи.
11. Возила погребални.

Член 109

Се ослободуваат од плаќање на надоместокот од член 96 точка 4 на овој закон возилата на:

1. Армијата на Република Македонија.
2. Собранието и Владата на Република Македонија и собранијата на единиците на локалната самоуправа, посебно означени.

3. Противпожарната служба наменета исклучиво за заштита од пожари.

4. Полицијата наменети за контрола на патниот сообраќај.

5. Итната медицинска помош.

6. Странските дипломатски и конзуларни претставништва, ако ослободувањето од овој надоместок е предвидено со меѓународна спогодба или ако постои реципрочитет.

7. Јавното претпријатие, наменети за одржување на автопатиштата, магистралните и регионалните патишта.

8. Инспекциските служби за патишта и патен сообраќај.

9. Хуманитарни организации наменети за превоз на хуманитарна помош за Република Македонија.

10. На други држави ако ослободувањето од овој надоместок е предвидено со меѓународна спогодба или врз основа на реципрочитет.

11. Возила погребални.

Возилата од точките 6, 7, 8 и 9 мора да поседуваат исправа со која се потврдува нивното право на ослободување издадена од надлежен државен орган.

Член 110

Остварените средства од член 96 точките 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 на овој закон, Фондот ги распределува за финансирање на програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на автопатиштата, магистралните и регионалните патишта, за отплата на странски кредити, за студии и проектирање.

Остварените средства од член 96 точките 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 14 и член 106 став 3 на овој закон, општината, односно градот Скопје ги распределува за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици, за студии и проектирање.

IX. НАДЗОР

Член 111

Надзор над примената на одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа на него врши Министерството за сообраќај и врски.

Член 112

Надзор над состојбата на јавните патишта, извршувањето на одредбите од овој закон и условите на сообраќајот на јавните патишта, примената на поблиските прописи, техничките нормативи и стандарди при изведувањето на работите и употребата на материјалот при изградбата, реконструкцијата, одржувањето и заштитата на јавните патишта, врши Републичкиот инспекторат за сообраќај и врски, како орган во состав на Министерството за сообраќај и врски, а за локалните патишта и улици инспекциските органи на општината, односно градот Скопје.

Член 113

Работите од член 112 на овој закон, Републичкиот инспекторат за сообраќај и врски ги врши преку републички инспектори за патишта (инспектор за патишта).

Член 114

Во вршењето на надзорот инспекторот за патишта е овластен да:

1. Ја прегледа техничката документација во врска со изградбата, реконструкцијата, одржувањето и заштитата на јавните патишта.

2. Ги прегледа работите на изградба, реконструкција и одржувањето на јавните патишта и објектите на патиштата.

3. Ги запре работите што се изведуваат спротивно на одредбите на овој закон, техничките нормативи и стандарди при изведувањето на работите и употребата

на материјалот при изградбата, реконструкцијата и одржувањето на јавните патишта.

4. Нареди отстранување на недостатоците на јавните патишта што ја загрозуваат безбедноста на сообраќајот и стабилноста на објектите.

5. Запре работи што се изведуваат на патот и во непосредна близина на патот, а кои можат да ја доведат во прашање сигурноста на јавниот пат и безбедноста на сообраќајот на него.

6. Исклучи од сообраќај возило кое се користи без дозвола за вонреден превоз.

7. Нареди рушење на објект или негов дел што се гради во заштитниот појас спротивно на членовите 74 и 80 од овој закон.

8. Преземе мерки за обезбедување на јавниот пат и по потреба да го забрани привремено сообраќајот со друмски возила кои поради својата вкупна тежина, димензии и други технички својства, можат да му нанесат штета на јавниот пат или да ја загрозат безбедноста на сообраќајот.

9. Забрани сообраќај на новоизграден и реконструиран јавен пат, негов дел или објект на него, ако претходно не е издадено решение за употреба.

10. Забрани употреба на паркиралишта и пристапни патишта ако се изградени без одобрение или спротивно на условите дадени во одобрението.

11. Презема други мерки и дејства за кои е овластен со посебни прописи.

Ако јавниот пат е во таква состојба што на него не може да се врши безбеден сообраќај, инспекторот за патишта ќе нареди да се преземат мерки за обезбедување на сообраќајот, а по потреба ќе го забрани привремено сообраќајот на јавниот пат, односно на загрозената делница на јавниот пат.

Ако инспекторот за патишта во вршењето на инспекцијата најде дека е сторен прекршок, стопански престап или кривично дело, е должен веднаш да поднесе барање за поведување на прекршочна постапка, пријава за поведување на постапка за стопански престап, односно кривично дело.

Член 115

Претпријатијата и другите правни лица, органите и граѓаните кои на патот или во непосредна близина на јавниот пат или на објектите на патот изведуваат или вршат работи, должни се на инспекторот за патишта да му овозможат непречено вршење на инспекција, да му даваат потребни известувања и да му ја стават на увид потребната техничка документација.

Член 116

Инспекторот за патишта ги врши работите на инспекцијата самостојно и донесува решенија во рамките на овластувањата определени со овој закон.

Против решението на инспекторот за патишта може во рок од осум дена од денот на приемот на решението да се поднесе жалба до министерот за сообраќај и врски.

Жалбата од став 2 на овој член не го одлага извршувањето на решението, ако тоа го бара итноста на мерките одредени во решението.

Член 117

За инспектор за патишта може да се назначи дипломиран градежен инженер и дипломиран сообраќаен инженер со најмалку три години работно искуство во струката.

Инспекторот за патишта има легитимација.

Легитимацијата на инспекторот за патишта ја издава органот што го назначува.

Министерот за сообраќај и врски го пропишува образецот на легитимацијата на инспекторот за патишта.

Х. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 118

Со казна затвор од три до шест месеци или со парична казна ќе се казни за кривично дело одговорното лице на претпријатието или на друго правно лице, како и физичко лице кое извршило дејствие кое го попречува користењето на јавниот пат или улицата, предизвикува поголема материјална штета и ја загрозува безбедноста на сообраќајот.

Член 119

Со парична казна од 50 до 200 плати ќе се казни за стопански престап претпријатие или друго правно лице ако:

1. Не изготви годишна програма согласно со член 20 од овој закон.

2. Врши проектирање, изградба, опремување и одржување на патишта спротивно на член 32 од овој закон.

3. Јавен пат или улица проектира или гради спротивно на одредбите од членовите 34 и 45 на овој закон.

4. Јавен пат или улица, дел од јавен пат или улица или објект на патот или улица, предаде во јавен сообраќај без решение од член 54 на овој закон.

5. Не води евиденција согласно со член 67 од овој закон.

Со парична казна од пет до десет плати за стопански престап од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во претпријатието и друго правно лице.

Член 120

Со парична казна од осум до четириесет плати ќе се казни за прекршок претпријатие или друго правно лице ако:

1. Не води евиденција за управните акти донесени во вршењето на јавните овластувања (член 30 став 3).

2. Средствата наменети за одржување и заштита на јавните патишта ги користи за други намени (член 31 став 3).

3. Не ги измести или не ги приспособи своите инсталации со настанатите промени или ако инвеститорот, имателите на инсталациите не ги известат за отпочнување на работите (член 44).

4. Работите на инвестиционото одржување ги врши спротивно на техничката документација и одобрениот проект (член 57 став 2).

5. Изведува работи на одржување на јавен пат или улица спротивно на член 59 став 1 од овој закон.

6. Во случај на прекин на сообраќајот на јавниот пат поради елементарни непогоди не донесе посебен план и не постапува според тој план (член 62).

7. Не врши броење на возилата согласно со член 68 од овој закон.

8. На јавен пат или улица не преземе мерки за заштита утврдени со член 69 од овој закон.

9. Во сообраќај на јавен пат врши вонреден превоз со возило без дозвола или спротивно на условите од дозволата (член 72).

10. Во заштитниот појас на јавниот пат подига објекти спротивно на член 74 од овој закон.

11. На јавен пат во неговиот заштитен појас или улица извршува дејства спротивно на член 75 од овој закон.

12. Пристапен пат на јавен пат или улица се приклучи без согласност или спротивно на условите од согласноста (член 77).

13. Не врши заштита на јавниот пат на начин пропишан со член 85 од овој закон.

14. Градежен и друг материјал и предмети остава во заштитниот појас покрај јавен пат или улица спротивно на член 88 став 1 од овој закон.

Со парична казна од една петтина до три плати за прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во претпријатието или друго правно лице.

Со парична казна од една десетина до една половина плата ќе се казни за прекршок од став 1 на овој член и физичко лице.

Член 121

Со парична казна од четири до дваесет плати ќе се казни за прекршок претпријатие или друго правно лице, ако:

1. Не ги извести корисниците на јавните патишта и улици преку средствата за јавно информирање за запирање на сообраќајот во рокот определен со член 59 став 3 од овој закон.

2. Не преземе итни мерки за отстранување на прекршките во случаите од член 60 на овој закон.

3. Со сообраќајни знаци и на друг погоден начин не ги означат условите и режимот на сообраќајот на патот и улицата во случаите од член 61 на овој закон.

4. На јавен пат установува службености без согласност (член 70 став 2);

5. На пат, патен појас и заштитен појас или улица изведува работи со кои може да се оштети и загрози патот или улицата или го попречува или загрозува сообраќајот на истите (член 73).

6. Изгради простор за паркирање на возила (паркинг-простор), спротивно на член 76 на овој закон.

7. Изврши приклучување на јавен пат спротивно на условите од член 78 на овој закон.

8. Не постави заштитна ограда согласно со член 81 од овој закон.

9. Подигне заштитна ограда спротивно на условите од член 82 став 1 од овој закон.

10. На јавен пат врши дејства спротивно на член 82 ставови 1, 2 и 3 од овој закон.

11. Не подигне ограда на местата предвидени со член 83 од овој закон.

12. Во триаголниците на прегледноста гради објекти или врши работи што пречат на прегледноста на јавниот пат (член 84).

13. Презема дејства спротивни на член 86 од овој закон.

14. На јавен пат или улица изведува работи што не се во врска со одржувањето и реконструкцијата на патот, или улицата или со кои се оштетува патот или улицата, или се загрозува безбедноста на сообраќајот на патот или улицата (член 87).

15. Не постапи согласно со член 88 став 2 од овој закон.

16. Невластено поставува, отстранува, преместува, засолнува или оштетува сообраќајни знаци и заштитна опрема на јавните патишта (член 92).

17. Го оневозможи или го попречи вршењето на работите од делокругот на инспекцијата за патишта, (член 115).

18. Не постапи по реинисието на инспекторот за патишта (член 116).

Со парична казна од една петтина до три плати ќе се казни за прекршок од став 1 на овој член и одговорното лице во претпријатието или во друго правно лице.

Со парична казна од една десетина до една половина плата ќе се казни за прекршок од став 1 на овој член и физичко лице.

XI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 122

Републиката самоуправни интересна заедница за патишта престанува со работа со конституирањето на Фондот, а најдоцна во рок од два месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 123

Правата, обврските, средствата, опремата, работниците, документацијата и другиот имот на Републиката

Самоуправна интересна заедница за патишта ги презема Фондот за магистрални и регионални патишта.

Работниците се преземаат согласно со актот за организација и актот за систематизација на Фондот.

Член 124

Со денот на влегувањето во сила на овој закон Републиката Самоуправна интересна заедница за патишта до истекот на рокот од член 122 на овој закон не смее да вработува нови работници, да го отуѓува имотот и да создава материјални обврски без согласност на министерот за сообраќај и врски.

Член 125

Општинските самоуправни интересни заедници за патишта престануваат со работа со конституирањето на Фондот од член 20 став 4 на овој закон, а најдоцна во рок од шест месеци од влегувањето во сила на овој закон.

Правата, обврските, средствата, опремата, работниците, документацијата и другиот имот на општинските самоуправни интересни заедници за патишта ги презема општината, односно градот Скопје.

Член 126

Постојното јавно претпријатие за патишта основано од Владата на Република Македонија продолжува со работа согласно со одредбите на овој закон.

Јавното претпријатие за патишта е должно обврските од член 67 на овој закон да ги изврши во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон, а притоа во рок од две години од денот на влегувањето во сила на овој закон, да покрене постапка за враќање на узурпираното патно земјиште од тропот на патот и патниот појас (член 69) од јавниот пат, односно за уривање на објекти и огради без одобрение од надлежен орган поставени во тропот на патот и патниот појас и за отстранување на инсталациите, рекламни панона и друго, поставени без одобрение од надлежен орган во тропот на патот и патниот појас.

Член 127

Постојните пристапни патишта според условите од член 78 став 1 на овој закон, сопствениците односно и корисниците се должни да ги уредат во рок од две години, од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 128

Сопствениците, односно корисниците на местата на меѓусебното вкрстување на патиштата и улиците се должни во рок од две години од денот на влегувањето во сила на овој закон да обезбедат потребни триаголници за прегледност (член 84).

Член 129

Во рок од три години од денот на влегувањето во сила на овој закон да се обезбеди паралелен јавен пат со современ коловоз за патиштата на кои се наплаќа посебен надоместок за употреба на пат, негов дел или објект.

Член 130

Поблиските прописи за извршување на овој закон ќе се донесат во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

До донесувањето на прописите врз основа на овластувањата од овој закон соодветно се применуваат постојните прописи.

Член 131

Со денот на влегувањето во сила на овој закон, престанува да важи Законот за патишта („Службен весник на СРМ“ број 15/80, 26/80, 18/82, 13/86, 28/88, 27/89, 10/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија број 62/93).

Член 132

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

464.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ ДАНОЧЕН БРОЈ НА ДАНОЧНИТЕ ОБВРЗНИЦИ

Се прогласува Законот за единствениот даночен број на даночните обврзници, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 мај 1996 година.

Број 08-1875/1
16 мај 1996 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ ДАНОЧЕН БРОЈ НА ДАНОЧНИТЕ ОБВРЗНИЦИ

Член 1

Со овој закон се уредува воведувањето и користењето на единствениот даночен број на даночните обврзници.

Член 2

Единствениот даночен број на даночните обврзници (во натамошниот текст: даночен број), претставува единствен идентификатор на податоците за даночниот обврзник.

Член 3

Даночниот број се однесува на правните лица, физичките лица кои вршат регистрирана дејност и граѓаните, чии обврски произлегуваат по основа на даноци, такси и други јавни давачки утврдени со закон.

Член 4

Управата за јавни приходи го определува даночниот број и води единствен регистар на даночните обврзници.

Определувањето на даночниот број и водењето на регистарот е автоматизирано.

Член 5

Единствениот матичен број на граѓанинот – даночен обврзник, претставува негов даночен број.

Регистрирањето на даночниот обврзник од став 1 на овој член го врши Управата за јавни приходи, со преземање на идентификационите податоци определени со неговиот единствен матичен број на граѓанинот.

Член 6

Даночниот број на даночните обврзници – правни лица и физички лица кои вршат регистрирана дејност се определува и регистрирањето се врши врз основа на пријава за регистрација на даночниот обврзник – резидент, односно местото во кое ја врши дејноста даночниот обврзник – не-резидент што се поднесува до Управата за јавни приходи, според седиштето, односно жи-всалиштето на даночниот обврзник.

Пријавата за регистрација од став 1 на овој член мора да содржи точни и целосни податоци.

Член 7

Пријавата за регистрација, даночните обврзници од член 6 на овој закон, се должни да ја поднесат во рок од 45 дена од денот на пропишувањето на обрасците и начинот на водењето евиденција на даночните обврзници – правни лица и физички лица кои вршат регистрирана дејност.

Член 8

Правните лица и физичките лица кои вршат регистрирана дејност, кои ќе се основаат и кои ќе отпочнат со вршење на дејност по влегувањето во сила на овој закон, се должни, пријава за регистрација да достават во рок од 30 дена од денот на уписот во судскиот регистар, односно од денот на издавањето на решението за вршење дејност.

Член 9

Управата за јавни приходи на даночниот обврзник од член 6 на овој закон, му издава даночна идентификациона карта со неговиот даночен број.

Формата и содржината на даночната идентификациона карта од став 1 на овој член ги пропишува министерот за финансии во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 10 *

Даночниот обврзник е должен да го користи даночниот број на сите документи што ги доставува до Управата за јавни приходи, во инструментите на платниот промет и во меѓусебната деловна комуникација на даночните обврзници.

Член 11

Даночниот обврзник од член 6 на овој закон е должен, секоја промена на некои од податоците искажани во првоподнесената пријава за регистрација, како и статусните промени и престанокот на работењето, да ги пријави во рок од осум дена од денот на настанувањето на промената.

Член 12

Формата, содржината и начинот на водењето на единствениот регистар на даночните обврзници, како и формата, содржината и начинот на пополнувањето на пријавата за регистрација на даночните обврзници, ги пропишува министерот за финансии во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 13

Со парична казна од 50 до 100 плати ќе се казни за стопански престап правното лице кое:

1) во пријавата за регистрација искаже неточни и нецелосни податоци (член 6 став 2) и

2) во пропишаниот рок нема да поднесе пријава за регистрација и за настанати промени во податоците од првоподнесената пријава (членови 7,8 и 11).

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни за стопански престап и одговорното лице во правното лице со парична казна од осум до десет плати.

За дејствијата од став 1 на овој член покрај паричната казна се изрекува и заштитна мерка забрана на вршење на дејноста на правното лице во траење од шест месеци до десет години, а на одговорното лице – забрана на вршење на функцијата на одговорно лице, во траење од три месеци до една година.

Член 14

Со парична казна од една ипол до две ипол плати ќе се казни за прекршок физичко лице кое врши регистрирана дејност ако:

1) во пријавата за регистрација искаже неточни и нецелосни податоци (член 6 став 2) и

2) во пропишаниот рок не поднесе пријава за регистрација и за настанатите промени во податоците од првоподнесената пријава (членови 7, 8 и 11)

За дејствијата од став 1 на овој член покрај паричната казна се изрекува и заштитна мерка забрана на вршење на дејноста во траење од три месеци до една година.

Член 15

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

465.

Врз основа на член 84, став 1 алинеја 2 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), Претседателот на Република Македонија донесе

УКАЗ

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КРАЛСТВОТО ДАНСКА

Се поставува

I

Мухамед Халили, поранешен министер во Владата на Република Македонија, за вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кралството Данска.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

Указ број 34
16 мај 1996 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

466.

Врз основа на член 84, став 1 алинеја 2 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), Претседателот на Република Македонија донесе

УКАЗ

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

Се поставува

I

Сервет Авзиу, поранешен министер во Владата на Република Македонија, за вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Хрватска.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

Указ број 35
17 мај 1996 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

467.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 2 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), Претседателот на Република Македонија донесе

УКАЗ

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА

Се поставува

I

Виктор Габер, потсекретар во Министерството за надворешни работи за вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Италија.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр.36

21 мај 1996 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

468.

Врз основа на член 6 а во врска со член 5, став 2 од Деловникот за организација, делокруг и начинот на работа на работните тела на Претседателот на Република Македонија, донесувам

ОДЛУКА

ЗА СОСТАВОТ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПРЕТСТАВКИ И ЖАЛБИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I

Со оваа одлука се утврдува составот и се именува претседател и членови на Комисијата за претставки и жалби на Претседателот на Република Македонија.

II

Комисијата за претставки и жалби на Претседателот на Република Македонија ја сочинуваат претседател и осум членови.

III

За претседател на Комисијата за претставки и жалби се именува:
– м-р Горѓи Стрезоски.

За членови на Комисијата се именуваат:

1. Ило Гајтаноски,
2. Владимир Шахов,
3. Димитар Узунов,
4. Мирко Андоновски,
5. Миле Србинов,
6. Горѓија Трпчевски,
7. Нада Барјактарова,
8. Трајче Нацевски.

IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.08-404
24 мај 1996 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

473.

Врз основа на член 12 од Законот за републичките награди („Службен весник на СРМ“ број 40/87 и 36/89), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 16 мај 1996 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“**

1. Се разрешуваат претседателот и членовите на Одборот за доделување на наградата „Климент Охридски“ поради истек на времето за кое се именувани:

- а) претседател
д-р Бојан Шоптрајанов,
- б) членови:
Душко Ачовски,
д-р Цеват Гега,
Гоце Димовски,
Младина Котевска,
Димитар Малиданов,
Цемаил Максут,
Петранка Нарананова,
Борис Номевски,
д-р Љупчо Пановски,
Илија Пенушлиски,
д-р Методи Симоновски и
Петко Чадиговски.

2. За претседател и членови на Одборот за доделување на наградата „Климент Охридски“ се именуваат:

- а) претседател
д-р Бојан Шоптрајанов, професор на Природно-математичкиот факултет во Скопје,
- б) членови:
Енреф Алиу, амбасадор во Министерството за надворешни работи,
д-р Владимир Борозанов, професор на Медицинскиот факултет во Скопје,
д-р Димитрие Бужаровски, декан на Факултетот за музичка уметност,
д-р Илија Васков, професор на Стоматолошкиот факултет во Скопје,
Светлана Христова-Јоциќ, претседател на Друштвото на писателите на Македонија,
д-р Кирил Дојчиновски, директор на Архивот на Македонија – Скопје,
Младина Котевска, директор на Републичкиот завод за унапредување на социјалните дејности – Скопје,
Цемаил Максут, драмски уметник – Скопје,
Горјан Тозија, директор на „Вардар-филм“ – Скопје,
Илија Пенушлиски, слободен уметник – Скопје,
д-р Никола Петров, професор на Филозофскиот факултет во Скопје и
акад. Васко Ташковски, ликовен уметник.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-1845/1
16 мај 1996 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

474.

Врз основа на член 12 од Законот за републичките награди („Службен весник на СРМ“ број 40/87 и 36/89), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 16 мај 1996 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“**

1. Се разрешува од функцијата член на Одборот за доделување на наградата „Гоце Делчев“

д-р Аслан Селмани, поради неговиот избор за министер на наука.

2. За член на Одборот за доделување на наградата „Гоце Делчев“ се именува

д-р Горѓи Мицковски, директор на Ветеринарниот институт – Скопје.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-1865/1
16 мај 1996 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

475.

Врз основа на член 26 став 2 од Законот за музејската дејност („Службен весник на СРМ“ број 25/79, 51/88 и „Службен весник на Република Македонија“ број 12/93), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 16 мај 1996 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА СОВЕТОТ НА РО МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА-АРХЕОЛОШКИ, ЕТНОЛОШКИ И ИСТОРИСКИ – СКОПЈЕ, ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОВОДЕН ОРГАН НА МУЗЕЈОТ**

1. Собранието на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на РО музеј на Македонија – Археолошки, Етнолошки и Историски – Скопје со која за индивидуален рабоводен орган на Музејот е именувана

д-р Елеонора Петровска-Митевска, кустос, советник во Музејот.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-1846/1
16 мај 1996 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

476.

Врз основа на член 248 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 25/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91 и 14/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 16 мај 1996 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА
ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ
ДИРЕКТОР НА ВИШАТА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
ВО БИТОЛА**

1. За членови на Комисијата за изготвување Предлог за именување директор на Вишата медицинска школа во Битола се именуваат:

д-р Драги Петковски, професор на Вишата земјоделска школа во Битола и

Митко Стојановски, доктор по медицина, заменик на директорот на Медицинскиот центар во Битола.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-1847/1
16 мај 1996 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

477.

Врз основа на член 248 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 25/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91 и 14/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 16 мај 1996 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ
НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ –
СКОПЈЕ**

1. Се разрешуваат сегашните претставници на Републиката во Советот на Природно-математичкиот факултет во Скопје, поради истекот на времето за кое се именувани:

Свстомир Стефановски,
Владимир Тевдовски и
Миле Величковски.

2. За претставници на Републиката во Советот на Природно-математичкиот факултет во Скопје, се именуваат:

м-р Душко Ачовски, професор на Педагошката академија „Климент Охридски“ – Скопје,
Владимир Тевдовски, советник во Центарот за развој на платен промет – Централа – Скопје и
Станимир Алексовски, професор по математика во ОУ „Блаже Конески“ – Скопје.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-1848/1
16 мај 1996 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

478.

Врз основа на член 94 став 2 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ број 40/90), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 16 мај 1996 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА
РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО
ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ**

1. Се разрешува од функцијата претседател на Републичката комисија за односи со верските заедници:

Ристо Иванов, по негово барање.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-1849/1
16 мај 1996 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

479.

Врз основа на член 2-б од Законот за вработување („Службен весник на СРМ“ број 32/87, 18/89, 36/89, 17/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 36/91), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 16 мај 1996 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА СОВЕТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА
ВРАБОТУВАЊЕ**

1. Се разрешуваат сегашните членови на Советот на Републичкиот завод за вработување поради истек на времето за кое се именувани, и тоа:

Никола Бундевски,
Насер Ахмети,
Кристо Здравковски,
Диме Горчев
д-р Стефан Костовски,
Радмила Мадевска,
м-р Катерина Ношпаловска,
Злате Сарев и
Киро Соневски.

2. За членови на Советот на Републичкиот завод за вработување, се именуваат:

Удаи Амети, доктор по медицина – неврботен,
Сапо Кузмановски, претседател на ИО на СО Карпош – Скопје,
Слободан Ковачевски, заменик на генералниот директор на Кожарскиот комбинат – Куманово,
Владо Велиновски, директор на градилиште на „Гранит“ Делчево,
Лилјана Јанкуловска, секретар во Секторот за правна заштита на Советот на ССМ,
Халил Дардишта, инспектор во Министерството за финансии, Девизен инспекторат,
Раде Кутановски, претседател на СО Струга,
Петар Бубакисју, директор на „Бубак-Комерц“ с. Сапотица и
Мишо Цветков, маш.инж.вработен во „Силекс“ – Кратово.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-1851/1
16 мај 1996 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

480.

Врз основа на член 76 од Уставот на Република Македонија и член 183 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 16 мај 1996 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во Одлуката за избор на претседатели и членови на комисиите на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 63/94 и 6/95), во ставот I во 1. Законодавно-правната комисија, под б) за членови, наместо „Насер Зибери“ треба да стои „Абдулади Вејсели“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-1852/1
16 мај 1996 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

481.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 38/91, 46/95 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 16 мај 1996 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈЗО „КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР“ – СКОПЈЕ

1. За членови на Управниот одбор на ЈЗО „Клинички центар“ – Скопје, се избираат:

Петар Илиевски, лекар-уролог специјалист во Медицинскиот центар – Битола,

Наке Стојановски, пратеник во Собранието на Република Македонија

Никола Кацарски, директор на ЗПП – Скопје, и
Кенан Хасипи, пратеник во Собранието на Република Македонија

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-1853/1
16 мај 1996 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

482.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 38/91, 46/95 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 16 мај 1996 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈЗО ЗАВОД ЗА ПРЕВЕНЦИЈА, ЛЕКУВАЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА КАРДИОВАСКУЛАРНИТЕ ЗАБОЛУВАЊА – ОХРИД

1. За членови на Управниот одбор на ЈЗО Завод за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларните заболувања – Охрид, се избираат:

Јане Ангеловски, пратеник во Собранието на Република Македонија,

м-р Најденко Поповски, генерален директор на Охридска банка А.Д. Скопје,

Борис Наумовски, директор на Фондот за здравствено осигурување и

д-р Лазар Лазаров, директор на Клиниката за кардиоваскуларни заболувања – Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-1854/1
16 мај 1996 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

483.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 38/91, 46/95 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 16 мај 1996 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗДРАВСТВЕНИОТ ДОМ – СВЕТИ НИКОЛЕ

1. За членови на Управниот одбор на Здравствениот дом Свети Николе, се избираат:

Вера Стојкова, директор на Центарот за социјални работи Свети Николе,

Ласто I остолов, дипломиран правник во УЦСО „Кочо Рацин“ – Свети Николе,

д-р Славе Димитров, специјалист, интернист – Медицински центар – Штип и

Владимир Галев, дипломиран технолог во А.Д. „БИМ“ – Свети Николе.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-1855/1
16 мај 1996 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

484.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 38/91, 46/95 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 16 мај 1996 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА МЕДИЦИНСКИОТ ЦЕНТАР ВО КУМАНОВО**

1. За членови на Управниот одбор на Медицинскиот центар во Куманово, се избираат:

Адам Адамов, доктор по медицина во пензија,
Александар Ивановски, пратеник во Собранието на Република Македонија,

Благоја Стојковски, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Назми Малиќи, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-1856/1
16 мај 1996 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

485.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 38/91, 46/95 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 16 мај 1996 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈЗО МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР – ОХРИД**

1. За членови на Управниот одбор на ЈЗО Медицински центар – Охрид, се избираат:

Љупчо Митревски, дипломиран правник, секретар на „Комуналец“ – Охрид,

Лилјана Јовановска, дипломиран економист, вработена во Фондот за здравствено осигурување ПЕ – Охрид,

Никола Рилковски, управител на Затворот во Охрид и

Марјан Котлар, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-1857/1
16 мај 1996 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

486.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 38/91, 46/95 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 16 мај 1996 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈЗО ГРАДСКА АПТЕКА „СКОПЈЕ“ – СКОПЈЕ**

1. За членови на Управниот одбор на ЈЗО Градска аптека „Скопје“ – Скопје, се избираат:

Даринка Аспровска, дипломиран економист, вработена во Фондот за здравствено осигурување Скопје.

Благоја Димовски, доктор по медицина, вработен во Здравствениот дом – Скопје,

Доцка Кафеџиска, директор на Аптеката во Државната болница – Скопје и

д-р Седат Љимани, доктор по медицина.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-1858/1
16 мај 1996 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

487.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 38/91, 46/95 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 16 мај 1996 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПШТИНСКАТА АПТЕКА – КОЧАНИ**

1. За членови на Управниот одбор на Општинската аптека – Кочани, се избираат:

Милена Арсова, дипломиран економист на работа во АД за осигурување „Македонија“ Филијала – Кочани,

Славица Иванова, приватен здравствен работник – Кочани,

Марија Иванова, вработена во АД „РУЕН“ – Кочани и

Никола Јорданов, доктор по медицина, хирург во Медицинскиот центар во Кочани.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-1860/1
16 мај 1996 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

488.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 38/91, 46/95 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 16 мај 1996 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР ВО МЕДИЦИНСКИОТ ЦЕНТАР „АКАДЕМИК ПРОФ. ДИМИТАР АРСОВ“ – КРИВА ПАЛАНКА**

1. За членови на Управниот одбор во Медицинскиот центар „Академик проф. Димитар Арсов“ – Крива Паланка, се избираат:

Дане Милошевски, пратеник во Собранието на Република Македонија,

Благој Младеновски, дипломиран правник вр. м. во Фондот за здравствено осигурување Крива Паланка

Блаже Петковски, дипломиран економист, вработен во АД Карпош – Крива Паланка и

Санде Трајковски, дипломиран економист вработен во АД „Тигар“ – Крива Паланка.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-1861/1
16 мај 1996 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

489.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 38/91, 46/95 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 16 мај 1996 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР ВО ЈЗО ЗДРАВСТВЕН ДОМ – ВЕВЧАНИ

1. За членови на Управниот одбор во ЈЗО Здравствен дом – Вевчани, се избираат:

Здравка Кавај, раководител на подрачна служба на Фондот за здравствено осигурување Струга,

Гоко Угриновски, бизнисмен од Вевчани,

Димитар Трпеновски, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Филип Чуркоски, финансов раководител во Заводот за метсорологија – Струга.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-1862/1
16 мај 1996 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

490.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 38/91, 46/95 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 16 мај 1996 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА – СТОМАТОЛОШКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР – СКОПЈЕ

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација – Стоматолошки клинички центар – Скопје, се избираат:

Ацо Јанкуловски, претседател на Самостојниот синдикат за образование, наука и култура на Република Македонија,

д-р Александар Ставридис, професор на Медицинскиот факултет во Скопје,

д-р Илија Донов, професор на Медицинскиот факултет во Скопје и

Ризван Сулејмани, вработен во Министерството за труд и социјална политика.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-1863/1
16 мај 1996 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

491.

Врз основа на член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/90 и 63/94), а во врска со Буџетот на Република Македонија за 1996 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/95), Владата донесе

ОДЛУКА

ЗА РАСПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА СУБВЕНЦИИ ЗА ИЗДАВАЧИТЕ НА ВЕСНИЦИ И СПИСАНИЈА ЗА 1996 ГОДИНА

I. Средствата за субвенционирање на издавачите на весници и списанија за 1996 година, Раздел 7 – Секретаријат за информации на Владата, потставка 44413 – обврски кон издавачи на весници и списанија се распределуваат на:

Дневните весници:

1. „Нова Македонија“	12.500.000,00 денари
2. „Вечер“	10.250.000,00 денари
3. „Дневник“	3.100.000,00 денари

Печатот на јазиците на националностите:

1. „Флака е флазеримит“	13.250.000,00 денари
2. „Бирлик“	5.300.000,00 денари
3. „Феникс“	350.000,00 денари

Периодичните весници и списанија:

1. „Студентски збор“	3.750.000,00 денари
2. „Европа“	350.000,00 денари
3. „Жена“	3.015.000,00 денари
4. „КИСС“	135.000,00 денари
5. „Пулс“	1.725.000,00 денари
6. „Остен“	2.500.000,00 денари
7. „Macedonian times“	750.000,00 денари
8. „Македонска ревија“	450.000,00 денари
9. „Збор“	525.000,00 денари
10. „Свет“	525.000,00 денари
11. „Екологија“	750.000,00 денари
12. „Дијалог“	450.000,00 денари
13. „Балкан форум“	500.000,00 денари
14. „Нова Зора“	750.000,00 денари

Вкупно: 60.925.000,00 денари

II. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1340/1
20 мај 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

492.

Врз основа на член 15 став 1 и член 70 точка 14 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 26/92, 4/93, 29/93 и 17/96), Советот на Народна банка на Република Македонија на својата XLVII-та седница, одржана на 22.05.1996 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЕСКОНТНАТА СТАПКА НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во точката 1 од Одлуката за есконтната стапка на Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 45/95 и 9/96) процентот „12“ се заменува со процентот „10“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 01.06.1996 година.

О.бр. 02-15/XLVII-3/96

22 мај 1996 година

Скопје

Претседател

на Советот на Народна банка
на Република Македонија

Гувернер,

м-р Борко Становски, с.р.

493.

Врз основа на член 131-б став 2 од Законот за банки и штедилници („Службен весник на РМ“, бр. 31/93, 78/93 и 17/96) и член 70 став 1 точка 30 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 26/92, 4/93, 29/93 и 17/96), Советот на Народна банка на Република Македонија на својата XLVII-та седница, одржана на 22.05.1996 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДИНАМИКАТА НА УСОГЛАСУВАЊЕТО НА ВИСИНАТА НА ОСНОВАЧКИОТ КАПИТАЛ НА БАНКИТЕ И ШТЕДИЛНИЦИТЕ СО ОДРЕДБИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИ И ШТЕДИЛНИЦИ

1. Банките, филијалите на странските банки и штедилниците во Република Македонија се должни висината на основачкиот капитал во паричен облик да го усогласат со одредбите на член 7, член 82 и член 87 од Законот за банки и штедилници во следната динамика:

а) Банките кои што сакаат да продолжат со вршење на платен промет и кредитни работи со странство должни се износот на својот основачки капитал, во паричен облик, да го зголемат според следната динамика:

- најмалку до износ од 10,5 мил. ДЕМ во денарска противвредност до 30.04.1997 година;
- најмалку до износ од 12,5 мил. ДЕМ во денарска противвредност до 30.04.1998 година;
- најмалку до износ од 15 мил. ДЕМ во денарска противвредност до 30.04.1999 година;
- најмалку до износ од 18 мил. ДЕМ во денарска противвредност до 30.04.2000 година;
- најмалку до износ од 21 мил. ДЕМ во денарска противвредност до 30.04.2001 година.

б) Банките кои што сакаат да продолжат со вршење на банкарски работи во земјата, како и филијалите на странски банки должни се износот на својот основачки капитал, во паричен облик, да го зголемат според следната динамика:

- најмалку до износ од 3,5 мил. ДЕМ во денарска противвредност до 30.04.1997 година;
- најмалку до износ од 4,0 мил. ДЕМ во денарска противвредност до 30.04.1998 година;
- најмалку до износ од 5,0 мил. ДЕМ во денарска противвредност до 30.04.1999 година;

– најмалку до износ од 6,0 мил. ДЕМ во денарска противвредност до 30.04.2000 година;

– најмалку до износ од 7,0 мил. ДЕМ во денарска противвредност до 30.04.2001 година.

Банките од став 1 на оваа потточка можат да добијат овластување за вршење на платен промет и кредитни работи со странство, доколку ги достигнат износите на основачкиот капитал утврдени според динамиката во потточка а) од оваа одлука.

в) Поштенската штедилница должна е износот на својот основачки капитал, во паричен облик, да го зголеми според следната динамика:

- најмалку до износ од 600 илјади ДЕМ во денарска противвредност до 30.04.1997 година;
- најмалку до износ од 700 илјади ДЕМ во денарска противвредност до 30.04.1998 година;
- најмалку до износ од 800 илјади ДЕМ во денарска противвредност до 30.04.1999 година;
- најмалку до износ од 900 илјади ДЕМ во денарска противвредност до 30.04.2000 година;
- најмалку до износ од 1,0 мил. ДЕМ во денарска противвредност до 30.04.2001 година.

г) Штедилниците се должни износот на својот основачки капитал во паричен облик, да го зголемат според следната динамика:

- најмалку до износ од 180 илјади ДЕМ во денарска противвредност до 30.04.1997 година;
- најмалку до износ од 210 илјади ДЕМ во денарска противвредност до 30.04.1998 година;
- најмалку до износ од 240 илјади ДЕМ во денарска противвредност до 30.04.1999 година;
- најмалку до износ од 270 илјади ДЕМ во денарска противвредност до 30.04.2000 година;
- најмалку до износ од 300 илјади ДЕМ во денарска противвредност до 30.04.2001 година.

2. Усогласеноста на капиталот на банките, филијалите на странски банки и штедилниците согласно одредбите на точка 1 на оваа одлука ќе ја контролира Дирекцијата за супервизија на Народна банка на Република Македонија.

3. Против банките, филијалите на странски банки и штедилниците кои нема да ја усогласат висината на основачкиот капитал во паричен облик според точка 1 од оваа одлука, Народна банка на Република Македонија ќе преземе мерки согласно со одредбите од Законот за Народна банка на Република Македонија и Законот за банки и штедилници.

4. Оваа одлука влегува во сила во рок од 8 дена од објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Претседател

О.бр. 02-15/XLVII-4/96

22 мај 1996 година

Скопје

на Советот на Народна банка

на Република Македонија

Гувернер,

м-р Борко Становски, с.р.

494.

Врз основа на член 15-а од Законот за банки и штедилници („Службен весник на РМ“ бр.31/93, 78/93 и 17/96) и член 55-а и член 70 точка 30 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр.26/92, 4/93, 31/93 и 17/96), Советот на Народна банка на Република Македонија на својата XLVII седница, одржана на 22.05.1996 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛИ СПОРЕД ОДРЕДБИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИ И ШТЕДИЛНИЦИ

1. Со оваа одлука се утврдува документацијата и постапката за издавање на дозволи според одредбите на

Законот за банки и штедилници (во натамошниот текст: Закон) за:

- А. Основање и работа на банка
- Б. Основање и работа на филијала на странска банка;
- В. Основање и работа на штедилница
- Г. Основање и работа на пазарот на пари и краткорочни хартии од вредност
- Д. Вршење на статусни промени на банка, односно штедилница
- Г. Вршење на работите од член 38 на Законот.

А) ОСНОВАЊЕ И РАБОТА НА БАНКА

2. Кон барањето за издавање дозвола за основање и работа на банка, до Народна банка на Република Македонија (во натамошниот текст: Народна банка) се поднесува:

- а) Овластување за лицето со кое Народна банка ќе соработува во постапката по барањето за издавање дозвола за основање и работа на банка;
- б) Одлука за основање на банката која треба да содржи:
 - Назив и седиште на банката;
 - Вид на банкарски работи што ќе ги врши банката;
 - Вкупниот износ на основачкиот капитал на банката во паричен и непаричен облик, уделот на секој основач поодделно и рокот за негова уплата, односно пренесување во основачкиот капитал на банката;
 - Назив и седиште на основачите на банката;
 - Права, обврски и одговорности на основачите на банката;
 - Начин на стекнување и престанок на правата на основачите на банката;
 - Критериуми за распределба на добивката, поднесување на ризиците и покривање на загубите;
 - Начин на одлучување за статусни промени на банката и решавање на меѓусебни односи на основачите на банката во случај на статусни промени на банката;
 - Начин на решавање на спорите меѓу основачите на банката, и
 - Услови и случаи на престанување со работа на банката.
- в) Статут на банката кој треба да ги содржи елементите содржани во Одлуката за основање на банката и следните дополнителни елементи:
 - гаранција на штедните влогови во банката;
 - организација и работење на банката;
 - начин на управување со банката и постапката за формирање на органите на управување;
 - постапка за именување и разрешување на работоводниот орган и други работници со посебни овластувања и нивните овластувања и одговорности;
 - правила за вршење внатрешна контрола и ревизија во банката;
 - правила кои ќе се применуваат при реализација на нови емисии на акции и при продажба на акциите на банката од страна на постојните акционери, со цел сопственичката структура на банката да биде постојано транспарентна и позната.
- г) Елаборат за економската оправданост за основање и работа на банка кој треба да содржи:
 - образложение, односно анализа на потребата од основање на банка и на деловните цели на банката;
 - проекција на работењето на банката за две следни години во однос на изворите на финансирање, пласмани, приходите и расходите;
 - деловна политика на банката, начин на контролирање на ризиците во работењето и начин на вршење внатрешна контрола;
 - податоци за планираниот број на вработени и динамика на негово достигнување, квалификациона структура и работно искуство на вработените со посебни податоци за раководните работници на банката;

– податоци за деловниот простор во кој банката ќе работи;

– податоци за техничката опременост на банката од аспект на безбедноста и од аспект на степенот на компјутеризација.

д) Основни податоци за основачите на банката:

За основачи – правни лица :

- одлука од надлежниот орган на управување на основачот за учество во основањето на банката;
- извод од регистрација кај надлежен суд и статут на основачот;
- состав на органите на управување на основачот;
- препис од акционерската книга или книгата на учествата во фирмата со состојба на 31.12. претходната година и на крајот на месецот кој му претходи на месецот кога се поднесува барањето за основање на банка и список на доверителите на основачот;
- изјава од надлежниот орган на управување за (не)постоење на меѓусебна капитална управувачка поврзаност на тој со другите основачи на банката;
- ревизорски извештај и завршна сметка на основачот за последните две години;
- документ издаден од надлежниот орган за јавни приходи за неоптовареност на имотот на основачот со обврски спрема државата и други правни и физички лица;
- потврда од надлежниот суд дека против основачот не е поведена стечајна постапка.

За основачи – физички лица:

- биографија со приложена – документи од надлежниот суд или друга надлежна институција за тоа дали лицето е осудувано за кривични дела и стопански престап,
 - изјава за потеклото на капиталот кој се вложува во банката со приложување на соодветен документ (решение за наследство, потврда од банка или штедилница за височината и датумот на вложување на средствата кои се наоѓаат како штеден влог кај неа, документ за височината на платата и приходи остварени по други основи на лицето и сл.) од кои со сигурност ќе се види и докаже изворноста на средствата кои лицето ги вложува во банката;
 - документи издадени од надлежен суд или друг надлежен орган од кои ќе се види материјалниот и имотниот статус на лицето;
 - изјава од основачот за (не)постоење на меѓусебна капитална, управувачка и роднинска поврзаност на тој со другите основачи на банката;
 - документ издаден од надлежниот орган за јавни приходи за неоптовареност на имотот на основачот со обврски спрема државата и други правни и физички лица.
- г) Правните и физичките лица кои вложуваат капитал во банката во непарична форма, потребно е да достават документ издаден од надлежен орган за неоптовареност на тој капитал (имот) со обврски за плаќање (даноци, хипотека и сл.), како и документ од овластена организација за износот на проценетата вредност на тој имот.

3. Истовремено со барањето за издавање дозвола за основање и работа на банка, банката во основање е должна да достави и барање за издавање согласност за именување на раководен орган на банка, заедно со документацијата која е предвидена во Одлуката за документацијата и постапката за издавање на согласности според одредбите на Законот за банки и штедилници („Службен весник на РМ“, бр.26/96).

4. По доставувањето на сета документација потребна за издавање дозвола за основање и работа на банка, банката во основање е должна да даде оглас за намерата за основање на банка во дневен весник, најмалку три дена еднопруго, и за тоа да ја извести

Народна банка. Содржината на огласот ја определува гувернерот на Народна банка.

Б) ОСНОВАЊЕ И РАБОТА НА ФИЛИЈАЛА НА СТРАНСКА БАНКА

5. Кон барањето за издавање на дозвола за основање и работа на филијала на странска банка, до Народна банка се поднесува:

- а) Овластување за лицето со кое Народна банка ќе соработува во постапката по барањето за издавање дозвола за основање и работа на филијала на странска банка;
- б) Одлука за основање на филијалата;
- в) Статут на филијалата;
- г) Елаборат за економската оправданост за основање и работа на филијалата;
- д) Ревизорски извештај за последните три години на работењето на странската банка која основа филијала во Република Македонија;
- ѓ) Изјава од надлежниот орган на управување на странската банка која основа филијала дека ќе испраќа до Народна банка еднаш во годината свој ревизорски извештај.

В) ОСНОВАЊЕ И РАБОТА НА ШТЕДИЛНИЦА

6. Документацијата и постапката за добивање на дозвола за основање и работа на штедилница се еднакви со документацијата и постапката предвидени за добивање на дозвола за основање и работа на банка.

7. Штедилницата е должна да приложи и документација за начинот и инструментите на обезбедување на штедните влогови на штедилницата.

Г) ОСНОВАЊЕ И РАБОТА НА ПАЗАРОТ НА ПАРИ И КРАТКОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

8. Кон барањето за издавање дозвола за работа на пазарот на пари и краткорочни хартии од вредност (во натамошниот текст: Пазар) се поднесува:

- а) Овластување на лицето со кое Народна банка ќе соработува во постапката по барањето за издавање на дозвола за работа на Пазарот;
- б) Договор за основање на Пазарот кој треба да содржи општи одредби за Пазарот, правата и обврските на основачите, податоци за основачкиот капитал на Пазарот и други податоци неопходни за регулирање на односите помеѓу основачите на Пазарот;
- в) Статут на Пазарот кој треба да ги содржи елементите кои се содржани во Договорот за основање на Пазарот дополнителни одредби за организацијата и начинот на работење, начинот на управување и постапката за формирање на органите на управување и раководење со Пазарот;
- г) Елаборат за економската оправданост за основање и работа на Пазарот;
- д) Деловник за работа на Пазарот во кој треба да се содржани начинот и условите за позајмување на пари и промет на краткорочни хартии од вредност.

Д) ВРШЕЊЕ НА СТАТУСНИ ПРОМЕНИ

9. Под статусни промени во смисла на оваа одлука се подразбира спојување на банки, поделба на банка на повеќе самостојни банки, трансформирање на штедилница во банка и трансформирање на банка во штедилница.

10. Кон барањето за издавање дозвола за спојување на две или повеќе банки во една банка (во натамошниот текст: нова банка), до Народна банка се поднесува следната документација:

- а) Одлуки на надлежните органи на управување на банките кои се спојуваат за учество во основањето на новата банка;

- б) Одлука за основање на новата банка;
- в) Статут на новата банка;
- г) Елаборат за економската оправданост на спојување на две или повеќе банки во една банка;
- д) Почетен биланс на новата банка по извршено консолидирање на меѓусебните побарувања и обврски на банките кои се спојуваат;
- ѓ) Податоци за лицата кои ќе раководат со новата банка.

11. Кон барањето за издавање дозвола за поделба на една банка на две или повеќе самостојни банки (во натамошниот текст: нови банки), до Народна банка се поднесува следната документација:

- а) Одлука на надлежниот орган на управување на банката која се дели;
- б) Одлуки за основање на новите банки;
- в) Статути на новите банки;
- г) Елаборат за економската оправданост на поделба на една банка на две или повеќе банки од кој јасно ќе се види дека новите банки ги исполнуваат сите услови кои се должни да ги исполнат банките за кои се бара дозвола за основање и работа како самостојни банки;
- д) Почетни биланси на новите банки согласно договорениот делбен биланс на банката која се дели;
- ѓ) Податоци за лицата кои ќе раководат со новите банки.

12. Кон барањето за издавање дозвола за трансформирање на банка во штедилница, до Народна банка се поднесува образложение за потребата од трансформирање на банката во штедилница.

13. Кон барањето за издавање дозвола за трансформирање на штедилница во банка, се поднесува документацијата потребна за издавање дозвола за основање и работа на банка според точка 2 на оваа одлука.

14. Истовремено со барањето за издавање дозвола за статусни промени од точка 10, 11 и 13 од оваа одлука, банките кои се формираат со наведените статусни промени се должни да достават и барање за издавање согласност за именување на раководен орган на банка, заедно со документацијата која е предвидена во Одлуката за документацијата и постапката за издавање на согласност според одредбите на Законот за банки и штедилници („Службен весник на РМ“, бр.26/96).

Ѓ) ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ЧЛЕН 38

15. За добивање дозвола за извршување на работите по член 38 од Законот заедно со барањето за издавање на дозвола за извршување на тие работи, банката поднесува:

- а) Одлука од надлежен орган за извршување на работите по член 38 од Законот;
- б) Елаборат за стручната подготвеност, техничката опременост и организационата поставеност на банката за извршување на работите за кои се бара согласноста.

Е. ПОСТАПКА ЗА ОЦЕНКА НА БАРАЊАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛИ

16. Врз основа на поднесената документација за добивање на дозвола за основање и работа на банка, филијала на странска банка, штедилница, пазар на пари и краткорочни хартии од вредност (во натамошниот текст: институции) согласно одредбите на оваа одлука, Народна банка ќе оценува:

- бонитет на основачите на соодветната институција;
- дали постои економска оправданост од основање и работа на институцијата, имајќи ја предвид конкурентноста и ширината на финансиската понуда на стопанството во однос на постојната финансиска понуда на средства;

- дали институцијата ќе работи рентабилно, сигурно и ликвидно;
- дали институцијата обезбедува адекватен кадар за успешно раководење и работење на банката и
- дали се обезбедени организационите и техничките стандарди во смисла на успешно и сигурно извршување на работите на институцијата.

17. Врз основа на поднесената документација за добивање на дозвола за статусни промени, Народна банка ќе оценува дали статусната промена е економски оправдана и дали со статусната промена нема да дојде до загрозување на солвентноста, ликвидноста и профитабилноста, односно стабилноста и сигурноста на институциите кои ќе произлезат од статусната промена за која се бара дозвола од Народна банка.

18. Врз основа на поднесената документација за добивање на дозвола за вршење на работите од член 38 на Законот, Народна банка оценува дали постои економска оправданост за вршење на работите и дали банката поседува соодветна кадровска екипираност и техничка опременост за вршење на тие работи.

19. Постапката за оценка на барањето за добивање дозвола за основање и работа на институцијата, вршење статусни промени и вршење на работите од член 38, почнува да тече од денот на пристигнатата комплетна документација во Народна банка.

20. Основните елементи содржани во документацијата и доставени заедно со барањето (основачи, основачки влог и сл.) не може да се менуваат дополнително.

21. Некомплетната документација нема да се разгледува.

22. Во постапката за оценка на барањето за издавање дозвола, Народна банка може да побара прецизирање на порано доставената документација, како и доставување на дополнителна документација,

23. Рокот за оценка на барањето за издавање дозвола престанува да тече се додека не се достави дополнителната документација.

24. Гувернерот на Народна банка ќе донесе посебно упатство со кое ќе се пропише формата на доставување на дел од документацијата пропишана со оваа Одлука и попрецизно ќе се утврди постапката за прибирање на потребната документација и оценка на барањето за издавање дозвола,

25. Оваа „Одлука влегува во сила осум дена после нејзиното објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

26. По влегувањето во сила на оваа Одлука, престанува да важи Одлуката за документацијата и постапката за оценка на барање за издавање дозволи и согласности според одредбите од Законот за банки и штедилници („Службен весник на РМ“ бр. 29/94, 25/95 и 62/95).

О.бр. 02-15/XLVII-5/96

22 мај 1996 година

Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија

Гувернер,

м-р Борко Стаоевски, с.р.

495.

Врз основа на член 8-а, 18 и 93-е од Законот за банки и штедилници („Службен весник на РМ“, бр. 31/93, 78/93 и 17/96) и член 70 точка 30 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 26/92, 4/93, 29/93 и 17/96), Советот на Народна банка на Република Македонија на својата XLVII седница одржана на 22.05.1996 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТИ СПОРЕД ОДРЕДБИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИ И ШТЕДИЛНИЦИ

1. Со оваа одлука се утврдува документацијата која се приложува кон барањето за добивање согласност од

Народна банка на Република Македонија (во натамошниот текст: Народна банка) според одредбите на Законот за банки и штедилници (во натамошниот текст: Закон), и постапката за оценка на барањата за добивање согласност за:

- Измена на Статутот на банката;
- Именување на работоводен орган на банката;
- Основање на делови на банка во земјата и во странство;
- Купување на акции во друга банка;
- Основање на претставништво на странска банка;
- Постоечки основач да стекне повеќе од 20% од акциите со право на управување со банката;
- Промена на сопственичката структура на акциите со право на управување со банката;
- Изменување на називот и седиштето на банката.
- Основање на друштво за работа со долгорочни хартии од вредност;
- Формирање на банкарски конзорциум;
- Статут на Фондот за осигурување на штедните влогови;

А) ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ

2. За добивање согласност за изменување на нејзиниот Статут, банката е должна да ја приложи Одлуката на надлежниот орган за измена на Статутот, заедно со образложението за потребата за изменување на Статутот на банката.

3. За добивање согласност за именување на работоводен орган на банка треба да се приложи следната документација:

а) Биографија на кандидатот со податоци за степенот на стручната подготовка, деловното искуство и успешноста во дотогашното работење;

б) Потврда од надлежниот суд дека кандидатот не е осудуван за кривични дела и стопански престапи;

в) Програма за работа на банката и програма за спроведување на деловната и развојната политика на банката во следниот период изготвена од страна на кандидатот за директор, односно претседател на банката;

г) Доказ за престој во Република Македонија и дозвола за работа во Република Македонија доколку кандидатот не е државјанин на Република Македонија.

4. За добивање согласност за основање на делови (филијали и претставништва) на банка во земјата или во странство, заедно со барањето банката поднесува:

а) Соодветна одлука на надлежниот орган на управување на банката;

б) Елаборат за оправданоста за основање на банка, филијала или претставништво во земјата или во странство, во кој треба посебно да бидат разработени целите, очекуваните финансиски резултати и големи-ната на капиталот кој се вложува;

в) Документи издадени од надлежни институции (Централна банка, Министерство за финансии и сл.) на земјата каде што се основа, филијала или претставништво на домашната банка, од кои ќе се види можноста за основање на филијала или претставништво на банката во таа земја.

5. За добивање согласност за купување на акции во друга банка треба да се поднесе:

а) Одлука на надлежен орган на управување на банката за купување на акции во друга банка;

б) Доказ за бонитетот на банката во која се инвестира, доколку станува збор за купување на акции во странска банка;

в) Доказ за процентот на учество во капиталот на банката во која се инвестира, усогласен со член 27-б од Законот за банки и штедилници.

6. За добивање согласност за отворање на претставништво на странска банка, се доставува:

а) Одлука на надлежниот орган на управување на странската банка за отворање претставништво;

б) Ревизорски извештај на странската банка за последните две години.

7. За добивање согласност постоечки основач да стекне повеќе од 20% од акциите со право на управување со банката, покрај документацијата предвидена со точка 2 потточка д) од Одлуката за документацијата и постапката за издавање на дозволи според одредбите на Законот за банки и штедилници („Службен весник на РМ“, бр. 26/96), основачот е должен да приложи и изјава за тоа дали лицето веќе е основач на некоја друга банка или друго правно лице и со колкав износ на средства и процент учествува во основачкиот капитал на другата банка или другото правно лице;

Доколку основачот вложува дополнителен капитал во банката во непарична форма, потребно е да ги достави документите предвидени во точка 2 потточка г) од Одлуката за документацијата и постапката за издавање на дозволи според одредбите на Законот за банки и штедилници.

8. За добивање согласност за промена на сопственичката структура на акциите со право на управување со банката треба да се поднесе список на сите основачи кај кои што е променет или се планира да се промени бројот на акциите со право на управување со банката, со податоци за износот на промената.

Барањето за добивање согласност од став 1 на оваа точка се поднесува во еден од следните случаи:

– како барање за претходна согласност – пред настанување на поединечна промена која значи промена на сопственикот кај повеќе од 10% од вкупниот број на акции со право на управување со банката;

– како барање за дополнителна согласност – откако како резултат на повеќе помали поединечни промени ќе дојде до промена на сопственикот кај повеќе од 3% од вкупниот број на акции со право на управување со банката во споредба со сопственичката структура за која е претходно добиена согласност од Народна банка;

– како барање за дополнителна согласност – кога ќе истечат шест месеци од датумот на последно издадената согласност од Народната банка за промена на сопственичката структура на банката.

Банката е должна на соодветен начин да ги известат своите постојни акционери, како и физичките и правните лица кои планираат да станат нејзини акционери, дека секоја промена на сопственичката структура подлежи на согласност на Народна банка и дека во случај таква согласност да не се издаде, купувањето, односно преносот на акциите, ќе биде сторнирано.

9. За добивање согласност за измена на називот и седиштето на банката, банката е должна да приложи Одлука на надлежниот орган на управување на банката и образложение за потребата и целта на таквата измена.

10. За добивање согласност за основање на друштво за работа со долгорочни хартии од вредност, банката поднесува:

а) Одлука на надлежен орган на банката за основање на друштвото во која треба да е содржан износот на средствата со кои банката ќе учествува во основачкиот капитал на друштвото;

б) Договор или Одлука за основање на друштвото;

в) Статут на друштвото;

г) Елаборат за економската оправданост за основање на друштвото.

11. За добивање согласност за формирање на банкарски конзорциум банките кои го формираат конзорциумот поднесуваат:

а) Одлука од надлежните органи на управување на банките за формирање на банкарски конзорциум;

б) Договор за формирање на банкарски конзорциум во кој ќе бидат прецизирани правата и обврските на банките кои го формираат конзорциумот и условите за престанок со работа на конзорциумот;

в) Елаборат за економската оправданост и потребата од формирање на конзорциум.

12. За добивање согласност на Статутот на Фондот за осигурување на штедните влогови заедно со барањето се поднесува Статут кој е усвоен од страна на надлежниот орган на управување на Фондот за осигурување на депозити и кој треба да биде усогласен со одредбите од Законот.

Со Статутот на Фондот за осигурување на штедните влогови се утврдува:

а) Назив и седиште на фондот;

б) Организација и работење на фондот;

в) Опис на работите што ќе ги врши фондот;

г) Вкупен износ на основачки капитал на фондот и уделот на секој основач поодделно;

д) Начин на зголемување на вкупните средства на фондот;

е) Распоредување и распределба на добивката, поднесување на ризици и покривање на загуби;

ж) Начин на управување со фондот и постапка за формирање на органите на управување со фондот;

з) Именување и разрешување на работоводниот орган и други работници со посебни овластувања во фондот и нивните овластувања и одговорности;

и) Престанок со работа на фондот;

к) Постапка за донесување, изменување и дополнување на статутот и на други акти на фондот; и

л) Постапка за прием и исклучување на банките и штедилниците од членството во фондот;

м) Други организациони прашања во врска со работењето на фондот.

Б) ПОСТАПКА ЗА ОЦЕНКА НА БАРАЊАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ

13. При оценка на барањето за согласност за изменување на статутот на банката, Народна банка оценува дали измената на Статутот значи суштинска измена на условите за работа и како тоа може да се одрази врз натамошното работење на банката, и дали постои усогласеност на измените и дополнувањата со одредбите од Законот за банки и штедилници и други прописи.

14. При оценка на барањето за именување на работоводен орган на банка, Народна банка оценува дали кандидатот има стручна подготовка и работно искуство доволни за успешно вршење на функцијата работоводен орган на банката и дали биографијата на кандидатот и неговата дотогашна работа даваат сигурност дека тој ќе ја врши својата функција во согласност со законските прописи и во интерес на штедачите, доверителите и акционерите на банката.

Народна банка нема да издаде согласност за кандидат кој бил работоводен орган или член на органите на управување на банка против која е поведена предсанациона постапка, санација или стечајна, односно ликвидациона постапка, освен доколку недвосмислено се утврди дека кандидатот ја вршел својата функција во таа банка непосредно пред или по настанување на причините кои довеле до поведување на предсанациона постапка, санација или стечајна, односно ликвидациона постапка во банката.

15. При оценка на барањето за издавање согласност за основање на претставништво на странска банка, Народна банка може да ги земе во предвид и критериумите пропишани во Одлуката за критериумите за бонитетот на странската банка која основа филијала во Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 26/96).

16. При оценка на барањето за издавање согласност за изменување на називот и седиштето на банката, Народна банка оценува дали издавањето на согласноста е во согласност со законските прописи.

17. При оценка на барањето за издавање согласност од точка 4, 5, 7, 8, 10 и 11 од оваа одлука, Народна банка оценува дали се исполнети законските услови за издавање на согласноста и дали со издавањето на согласноста нема да се загрози солвентноста, ликвидноста и профитабилноста, односно стабилноста и сигурноста на банката која бара издавање на согласноста.

18. При оценка на барањето за издавање согласност на Статутот на Фондот за осигурување на штедните влогови, Народна банка оценува дали Статутот е усогласен со Законот за банки и штедилници и други прописи и дали во него има одредби кои можат да ја загрожат стабилноста и сигурноста на банките и штедилниците – членки на Фондот, и на банкарскиот систем во целина.

19. Во постапката за оценка на барањето за издавање на бараната согласност, Народна банка може да побара прецизирање на веќе доставената документација и доставување на дополнителна документација.

20. Во постапката за оценка на барањето за издавање на бараната согласност, Народна банка ќе ја користи и документацијата со која таа располага за соодветната банка, односно штедилница.

21. Одредбите на оваа одлука се однесуваат и на штедилниците во Република Македонија.

22. Оваа одлука влегува во сила 8-миот ден по објавувањето во Службен весник на Република Македонија.

О. бр. 02-15/XLVII-6/96

22 мај 1996 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
м-р Борко Станоевски, с.р.

496.

Врз основа на член 5 од Законот за банки и штедилници (Службен весник на Република Македонија бр. 31/93, 78/93 и 17/96) и член 70 точка 30 од Законот за Народна банка на Република Македонија (Службен весник на РМ бр. 26/92, 4/93, 29/93 и 17/96), Советот на Народна банка на Република Македонија на својата XLVII седница, одржана на 22.05.1996 година, донесе

ОДЛУКА ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА БОНИТЕТОТ НА СТРАНСКАТА БАНКА КОЈА ОСНОВА ФИЛИЈАЛА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Со оваа одлука се утврдуваат критериумите за бонитет кои треба да ги исполнува странска банка која поднела барање до Народна банка на Република Македонија за добивање на дозвола за отворање на филијала во Република Македонија.

2. Филијала на странска банка во Република Македонија може да основаат само банки кои ги исполнуваат следните услови:

- да имаат ревизорски извештаи изработени од страна на меѓународно признати ревизорски куќи најмалку за последните три години на нивното работење;
- износот на нивниот капитал да е најмалку десет пати поголем од износот на капиталот со кој се основа филијалата;

- коефициентот на адекватност на капитал да е поголем од 8%, пресметано според методологијата која битно не се разликува од методологијата на Базелската капитална спогодба;

– странската банка, нејзините филијали, другите субјекти кои се капитално или управувачки поврзани со банката и лицата со посебни овластувања во банката да не се осудувани за дела кои се подведуваат под терминот „перење на пари“.

3. Оваа одлука влегува во сила осум дена по објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 02-15/XLVII-7/96

22 мај 1996 година
Скопје

Претседател
на Совет на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
м-р Борко Станоевски, с.р.

497.

Врз основа на член 24-а од Законот за банки и штедилници (Службен весник на Република Македонија бр. 31/93, 78/93 и 17/96) и член 70 точка 30 од Законот за Народна банка на Република Македонија (Службен весник на РМ бр. 26/92, 4/93, 29/93 и 17/96), Советот на Народна банка на Република Македонија на својата XLVII седница, одржана на ден 22.05.1996 година, донесе

ОДЛУКА ЗА СУПЕРВИЗОРСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ДОСТАСАНИТЕ, А НЕНАПЛАТЕНИ ПОБАРУВАЊА НА БАНКИТЕ И ШТЕДИЛНИЦИТЕ

1. Со оваа одлука се утврдуваат супервизорските стандарди за регулирање на достасаните, а ненаплатени побарувања на банките и штедилниците (во натамошниот текст: банките) по основ на главница, камата и вонбилансни ставки,

2. Банките не смеат да преземаат мерки и активности кои ќе значат директно или индиректно непочитување на супервизорските стандарди утврдени со оваа одлука.

3. Достасување, во смисла на оваа одлука, значи истек на последниот ден на кој комитентот на банката бил должен да исплати одредена сума на пари на банката, согласно склучениот договор со банката.

А) ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ НА ДОСТАСУВАЊЕ

4. Во моментот на целосно или делумно достасување на побарување по главница, делот на побарувањето кое е достасно се префрлува на сметките за достасни побарувања.

Достасаното вонбилансно побарување по основ на гаранција, акредитив или друг облик на вонбилансна активност се префрлува на сметките за достасни побарувања, доколку истовремено банката ја исплатила својата обврска, односно обврската на банката за плаќање достасала, а банката не ја исплатила својата обврска.

5. Банката може да го продолжи рокот за достасување наведен во склучениот договор со комитентот само со анекс на договорот.

6. Пред да се донесе Одлуката за продолжување на рокот за достасување, банката изготвува анализа за причините за непочитување на договорениот рок од страна на комитентот, причините за непреземање на дејствија за присилна наплата на побарувањето и проценка на веројатноста на наплата на побарувањето во продолжениот рок за достасување.

7. Продолжувањето на рокот на достасување во еден договор два и повеќе пати подлежи на верификација од страна на управниот одбор на банката.

Б) КАПИТАЛИЗАЦИЈА НА КАМАТА

8. Капитализација на камата, односно претворање на побарување по камата во побарување по главница, е дозволено само доколку кумулативно се исполнети следните услови:

- капитализацијата е дел од формалната консолидација на повеќе видови побарувања од еден должник во едно побарување;

- извршена е класификација на новонастанатото побарување која резултира во издвојување посебна резерва која адекватно го компензира избегнувањето на книжењето на нефункционалната камата која се јавува поради капитализацијата на каматата;

- Народна банка на Република Македонија е извештена за намерата за вршење на капитализација на камата најмалку десет дена пред таа да биде извршена.

9. Известувањето до Народна банка на Република Македонија од точка 8 на оваа одлука треба да содржи:

- преглед на побарувањата кои се консолидираат со назнака на ризичната категорија во која тие побарувања биле класифицирани пред консолидацијата;

- вкупно издвоена посебна резерва за побарувањата кои се консолидираат, вклучувајќи ја тука и нефункционалната камата;

- ризичната категорија во која ќе биде класифицирано новонастанатото побарување;

- образложение за извршената капитализација на камата кое ќе ги содржи елементите наведени во точка 6 на оваа одлука.

10. По исклучок од точка 8 на оваа одлука, дозволена е капитализација на интеркаларната камата кај долгорочните кредити.

В) КРЕДИТИРАЊЕ ЗА НАПЛАТА НА ПОБАРУВАЊА

11. Банката не може да одобри кредит за наплата на побарувањата по главница, побарувањата по камата и вонбилансните побарувања.

12. По исклучок, банката може да одобри кредит или издаде гаранција на должник кој има достасани обврски или кому во рок од 30 дена му достасува некоја обврска спрема банката само доколку банката може да обезбеди документирани докази дека одобренот кредит, односно гаранција, нема да послужи за отплата на обврските спрема банката.

13. Банката презема мерки за да се обезбеди дека одобриениот кредит, односно гаранција, од претходната точка на оваа одлука не е искористен за исплата на обврските спрема банката.

Г) ЦЕЛОСЕН ОТПИС НА ПОБАРУВАЊА

14. Банката врши отпис на побарувања откако врз основа на формален судски акт се исцрпени сите можности за наплата на побарувањето (донесена е конечна судска пресуда за невалидност на побарувањето, завршена е стечајната, односно ликвидационата постапка и сл.).

15. Банката може да врши отпис на побарувања и без постоење на формален судски акт доколку е недвосмислено утврдена неспремноста на комитентот да ја плати обврската, а банката нема валидни инструменти за присилна наплата на побарувањето.

16. Одлука за целосен отпис на побарување донесува управниот одбор на банката откако е усвоен претходно изготвен елаборат за извршениот отпис кој задолжително ги содржи следните елементи:

- наведување дали комитентот спрема кого побарувањето е отпишано е капитално, управувачки или роднински поврзан со основачите, членовите на управниот одбор, раководниот орган и лицата со посебни овластувања во банката;

- лицата кои учествувале во одобрувањето на кредитот;

- причината за непостоење или неадекватност на обезбедувањето на побарувањето;

- преземените мерки за наплата на побарувањето и нивниот исход;

- причината за предлогот да се изврши отпис на побарувањето;

- проценка дали при одобрување, следење, наплата и отпис на побарувањето се почитувани актите на деловната и кредитната политика и цитирање на одредбите од тие акти кои овозможиле одобрување на кредити со обезбедување од така слаб квалитет.

Д) ДЕЛУМЕН ОТПИС НА ПОБАРУВАЊА

17. Банката може да врши делумен отпис на побарувања при постоење на програма за реструктурирање на кредитот која предвидува делумен отпис на побарувањата и при спогодба за т.н. дисконтна наплата која му овозможува на комитентот да изврши само делумна исплата на своите обврски со истовремен отпис на остатокот на побарувањето.

18. Одлука за делумен отпис на побарување донесува управниот одбор на банката откако е усвоен претходно изготвен елаборат за извршениот отпис кој задолжително ги содржи сите елементи наведени во точка 16 од оваа одлука и дополнително образложение за економската оправданост од вршење на делумен отпис на побарувања.

Ѓ) ОПШТИ ОДРЕДБИ ЗА ОТПИС НА ПОБАРУВАЊА

19. Гласањето на одделните членови на управниот одбор за делумен и целосен отпис на побарувања задолжително се наведува во записникот од одржаната седница на управниот одбор.

20. Народна банка на Република Македонија ќе го контролира отпишувањето на побарувањата и ќе ја сторнира одлуката за отпис доколку утврди дека:

- не е запазена постапката утврдена за отпис на побарувања; или

- отписот на побарувањето не бил економски оправдан, односно неоправдано е нанесена штета на профитабилноста и солвентноста, а со тоа и на стабилноста и сигурноста на банката.

21. По донесената одлука на управниот одбор, отпишаните побарувања се пренесуваат на посебно вонбилансна сметка и за нив се води посебна евиденција од страна на банката, одделно за целосниот отпис, одделно за делумниот отпис на побарувања.

По истекот на најмалку три години од моментот кога побарувањето е отпишано, а во меѓувреме не се појавила реална можност барем дел од побарувањето да биде наплатено, банката може да донесе одлука да ги исклони отпишаните побарувања од вонбилансната сметка на која тие се водат и да ги префрли на друга вонбилансна сметка на која ќе бидат евидентирани отпишаните побарувања без никаква веројатност на наплата.

Ж) ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

22. Оваа одлука влегува во сила осум дена по објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 30 септември 1996 година, освен деловите (Г), (П) и (Ѓ) на оваа одлука кои ќе се применуваат со влегувањето во сила на оваа одлука.

О. бр. 02-15/XLVII-8/96

22 мај 1996 година

Скопје

Претседател
на Совет на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
м-р Борко Станоевски, с.р.

498.

Врз основа на член 24 од Законот за банки и штедилници (Службен весник на Република Македонија бр. 31/93, 78/93 и 17/96) и член 70 точка 27 од Законот за Народна банка на Република Македонија (Службен весник на РМ бр. 26/92, 4/93, 29/93 и 17/96), Советот на Народна банка на Република Македонија на својата XLVII седница, одржана на ден 22.05.1996 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА НА АКТИВНИТЕ БИЛАНСНИ И ВОНЕБИЛАНСНИ СТАВКИ НА БАНКИТЕ И ШТЕДИЛНИЦИТЕ СПОРЕД СТЕПЕНОТ НА НИВНАТА РИЗИЧНОСТ

1. Во Одлуката за класификација на активните билансни и вонбилансни ставки на банките и штедилниците според степенот на нивната ризичност („Службен весник на РМ“, бр. 10/94, 56/95 и 62/95) се вршат следните измени и дополнувања:

а) во точка 4 по став 2 се додава нов став кој гласи: „При класификацијата на вложувањата во хартии од вредност се зема во предвид и односот на нивната проценета пазарна вредност и нивната книговодствена вредност, така што износот на потенцијалните загуби кои произлегуваат од определената ризична категорија за тие вложувања е приближен на разликата помеѓу нивната проценета пазарна вредност и нивната книговодствена вредност.“

б) во точка 16 став 2 бројот „30“ се заменува со бројот „15“.

в) во точка 16 став 3 зборовите „извештајот со состојба 31.12. се доставува 30“ се заменуваат со зборовите „извештаите со состојба 30.06. и 31.12. се доставуваат 5“ и по зборовите „доставување на“ се додаваат зборовите „периодичната пресметка, односно“.

2. Оваа одлука влегува во сила осум дена по објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 02-15/XLVII-9/96

22. мај 1996 година

Скопје

Претседател
на Совет на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
м-р Борко Ставоевски, с.р.

499.

Врз основа на член 50 и член 70 точка 30 од Законот за Народна банка на Република Македонија (Службен весник на РМ бр. 26/92, 4/93, 29/93 и 17/96), а во врска со член 66 од Законот за банки и штедилници (Службен весник на Република Македонија бр. 31/93, 78/93 и 17/96), Советот на Народна банка на Република Македонија на својата XLVII седница, одржана на 22.05.1996 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ СУПЕРВИЗОРСКА КОНТРОЛА НА БАНКИТЕ И ШТЕДИЛНИЦИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА УТВРДЕНИТЕ НЕПРАВИЛНОСТИ

1. Со оваа одлука се пропишуваат поблиските услови, предметот и начинот на вршење супервизорска контрола на банките и штедилниците (во натамошниот текст: банките) и постапката при преземањето мерки за отстранување на неправилностите утврдени со контролата.

Под неправилности во смисла на оваа одлука се подразбираат состојбите и активностите на банката што можат да ја загрозат стабилноста и сигурноста на работењето на банката, односно стабилноста и сигурноста на банкарскиот систем во целина, без оглед на тоа дали со нив директно се повредуваат одредбите од Законот за банки и штедилници или други прописи.

2. Со контролата од точка 1 став 1 на оваа одлука, Народна банка на Република Македонија (во натамошниот текст: Народна банка) особено ги утврдува:

- Законитоста во работењето;
- Континуитетот во исполнувањето на условите за основање и работа на банка;
- Адекватноста на капиталот;
- Квалитетот на активата и активните вонбилансни ставки;
- Адекватноста на издвоената посебна резерва;
- Можноста за остварување добивка;
- Начинот на обезбедување и управување со ликвидноста;
- Адекватноста и квалитетот на управувањето;
- Начинот на вршење внатрешна контрола;
- Начинот на регулирање и контролирање на ризиците во работењето.

По потреба, Народна банка ги контролира и другите елементи на работењето на банката кои, директно или индиректно, делуваат на нејзината солвентност, ликвидност и рентабилност, односно на нејзината стабилност и сигурност.

3. Народна банка врши континуирана посредна супервизорска контрола со преглед на податоците и извештаите што банката е должна да ги доставува во Народна банка според постојните прописи и на посебно барање на Народна банка, како и на останатата расположива документација за банката, другите субјекти кои се капитално и управувачки поврзани со банката и комитентите на банката.

4. Според однапред подготвена програма, а и по потреба, Народна банка врши непосредна супервизорска контрола (во натамошниот текст: контрола) со увид кај самата банка и други субјекти капитално и управувачки поврзани со банката.

Контролата од став 1 на оваа точка може да биде:

а) непосредна контрола од ограничен обем за верификација на наодите од посредната контрола и за непосредна контрола на одделни елементи на работењето на банката; и

б) целосна непосредна контрола на работењето на банката, со опфаќање на елементите од точка 2 на оваа одлука.

5. Со контролата од точка 4 на оваа одлука, Народна банка најмалку еднаш годишно ќе ја опфати секоја банка на територијата на Република Македонија.

6. Контролата се врши врз основа на решение на гувернерот на Народна банка со кое се определуваат овластените работници за вршење на контролата.

7. Овластените работници при вршењето на контролата се раководат од правилата и стандардите на супервизорската контрола усвоени од страна на Народна банка, а може да преземат и дополнителни контролни постапки за успешно завршување на контролата.

До донесувањето на правилата и стандардите од став 1 на оваа точка, овластените работници ќе се раководат од пишаните процедури за контрола на одделни елементи на работењето на банката донесени од страна на гувернерот на Народна банка.

8. За состојбите и активностите утврдени со контролата, овластените работници изготвуваат записник и го доставуваат на банката.

Записникот од извршената контрола претставува службена тајна на Народна банка и банката е должна да ја чува. Банката може да ја цитира или на друг начин да

ја наведе содржината на записникот на трети лица само по добиена писмена согласност од Народна банка.

9. Банката има право на приговор на записникот во рок од пет работни дена од денот на приемот на записникот.

Управниот одбор на банката е должен да го разгледа записникот од извршената контрола и за тоа да ја извести Народна банка. Управниот одбор може да даде дополнителни забелешки на записникот 15 дена по приемот на записникот.

10. Доколку неправилностите утврдени со контролата се од помал обем, Дирекцијата за супервизија на Народна банка може, при доставувањето на записникот или подоцна, да даде сугестии за нивно отстранување до управниот одбор на банката.

11. Доколку неправилностите утврдени со контролата се од поголем обем, а Народна банка процени дека Управниот одбор на банката е подготвен да ги преземе сите неопходни дејствија за нивно отстранување, Народна банка може да побара Управниот одбор во одреден рок да изготви план за отстранување на неправилностите утврдени со контролата и тој план да го достави до Народна банка.

12. Во случај Народна банка да процени дека неправилностите утврдени со контролата се од таков обем што бараат неопходни активности од страна на банката, дека доаѓа до незадоволително извршување на планот за отстранување на неправилностите или дека стабилноста и сигурноста на банката засилено се влошува, гувернерот може да донесе решение со кое против банката презема мерки и определува рокови за отстранување на утврдените неправилности, согласно Законот за Народната банка на Република Македонија.

13. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за вршење контрола на бонитетот на банките и штедилниците и за постапката за преземање на мерки за отстранување на утврдените неправилности („Службен весник на РМ, бр. 25/93 и 29/94).

14. Оваа одлука влегува во сила осум дена по објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 02-15/XLVII-10/96

22. мај 1996 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка на
Република Македонија
Гувернер,
м-р Борко Станоевски, с.р.

500.

Врз основа на член 19 став 1 од Законот за девизно работење („Службен весник на РМ“, бр. 30/93) и член 70 став 1 точка 30 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 26/92, 4/93, 29/93 и 17/96), Советот на Народна банка на Република Македонија на својата XLVII седница одржана на 22.05.1996 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИДОВИТЕ НА ДЕВИЗИ КОИ СЕ ПРЕДМЕТ НА КУПУВАЊЕ И ПРОДАВАЊЕ НА ДЕВИЗНИОТ ПАЗАР И НАЧИНОТ НА ИСКАЖУВАЊЕ НА КУРСЕВИТЕ НА ТИЕ ДЕВИЗИ

1. Во Одлуката за видовите на девизи кои се предмет на купување и продавање на девизниот пазар и начинот на искажување на курсевите на тие девизи („Службен

весник на Република Македонија“, бр. 40/93), во точката 1, став 1, точките 16) и 17) се менуваат и гласат:

16) Шпанска пезета (ESP)

17) Европска пресметковна единица (XEU)

2. Оваа одлука влегува во сила следниот ден од објавувањето во „Службен весник на РМ“.

О. бр. 02-15/XLVII-11/96

22 мај 1996 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
м-р Борко Станоевски, с.р.

501.

Врз основа на член 68 став 1 од Законот за девизно работење („Службен весник на РМ“, бр. 30/93) и член 70 точка 5 и 30 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 26/92, 4/93, 29/93 и 17/96), Советот на Народна банка на Република Македонија на својата XLVII седница одржана на 22.05.1996 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД ДЕВИЗНИТЕ РЕЗЕРВИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ГАРАНЦИИ НА ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ ЗА РАБОТА СО СТРАНСТВО

1. Со оваа одлука се утврдуваат критериумите и условите за користење на дел од девизните резерви за обезбедување на гаранции на овластените банки за работа во странство.

2. При одлучувањето за издвојување на дел од девизните резерви за обезбедување на гаранции на овластените банки. Народна банка на Република Македонија се раководи од следните критериуми:

а) користењето да се однесува за:

– покритие за обезбедување на девизни кредитни линии со кои ќе се кредитира производството наместо за извоз;

– покритие за обезбедување на плаќања за увоз на сировини и репроматеријали, опрема и резервни делови за производство наместо за извоз;

– гаранција за авансна наплата на иден извоз;

– конфирмација за отворање ностро акредитиви на извозно ориентиран претпријатија;

– конфирмација на гаранции по програмата ФАРЕ;

– обезбедување на контрагаранции за добро извршување на инвестициони работи во странство;

б) овластените банки да имаат квалитетно обезбедување на своите пласмани спрема крајните корисници;

в) вкупниот износ од издвоените девизни резерви по поединечен красен корисник да не биде поголем од 10% од износот утврден со „Одлука за користење на дел од девизните резерви за издавање на гаранции на овластените банки за работа со странство во функција на поддржување на стопанските активности.“ (Службен весник на РМ бр. 22/94, 40/94 и 20/96).

3. Користењето на дел од девизните резерви од страна на овластената банка е условено со доставување до Народна банка на Република Македонија писмено барање, документација и инструменти за обезбедување и тоа:

а) документација која овластената банка треба да ја достави, се состои од:

– барање со образложение за економска оправданост;

– договор помеѓу крајниот корисник и странскиот партнер;
 – одлука на кредитниот одбор на овластената банка;
 – договор помеѓу банката и крајниот корисник;
 – друга документација која овластената банка треба да ја достави по барање на Народна банка на Република Македонија, доколку Народната банка на Република Македонија оцени дека неможе во целост да ја согледа оправданоста за издвојување на дел од девизните резерви според горенаведената документација;

б) соодветни инструменти со кои Народна банка на Република Македонија ќе обезбеди сигурност во враќање на делот од девизните резерви кој е ставен во функција на овластената банка.

4. Врз основа на критериумите утврдени во точката 2 и приложената документација од точка 3 од оваа одлука, Народна банка на Република Македонија одлучува за секое поединечно барање доставено од страна на овластената банка.

По одобрувањето на барањето, Народна банка на Република Македонија склучува договор за користење на дел од девизните резерви со овластената банка. Инструментите за обезбедување од точка 3 под б) се составен дел од договорот.

5. Оваа одлука влегува во сила следниот ден од објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. Бр. 02-15/XLVII-12/96

22 мај 1996 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
м-р Борко Станосевски, с.р.

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ број 20/96) е направена грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА НА ЗАКОНОТ ЗА ЛОВСТВОТО

Во членот 4 став 1:

- во точка 3, наместо зборот „Capreolus“ треба да стои зборот „Capreolus“;
- во точка 21, наместо зборот „Erh“ треба да стои зборот „Erh“;
- во точка 40 меѓу зборовите: „minimus“ и „Brunn“ наместо буквата „и“ треба да стои цртичка;
- во точките 73 и 74 наместо зборот „Podicexps“ треба да стои зборот „Podicexps“;
- во точка 106, наместо зборот „Fulvus“ треба да стои зборот „Fulvus“.

Во членот 10 став 5, меѓу зборот „правни“ и зборот „физички“, треба да стои буквата „и“.

Во членот 12 став 2, наместо зборот „гривнеш“, треба да стои зборот „гривнеж“.

Во членот 14 став 1 алинеја 12, наместо зборот „пajak“, треба да стои зборот „пajка“.

Во членот 32, наместо зборот „установувањето“, треба да стои зборот „установеното“.

Број 13-1899/1
21 мај 1996 година
Скопје

Од Законодавно-правната
комисија на Собранието
на Република Македонија

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I – СКОПЈЕ

Пред Општинскиот суд Скопје I – Скопје се води постапка за раскинување на договор за купопродажба на недвижен имот по тужбата на тужителката Георгиевска Славка од Скопје против тужениот Мекиќ Ердун, со последна адреса на живеење на ул. „Дурмиторска“ бр. 3-б, Скопје.

Се повикува тужениот Мекиќ Ердун во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас да се јави во судот. Во спротивно, постапката ќе продолжи така што ќе му биде определен привремен старател.

Од Општинскиот суд Скопје I – Скопје, Х.П. бр. 3919/94. (215)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II – СКОПЈЕ

Пред овој суд се води постапка за надомест на штета по тужбата на тужителот Георгиевски Димитрија, против тужениот Исен Исенов од с. Љуботен, Скопје, а сега во странство, СР Србија, со непозната адреса.

Се повикува тужениот во рок од 10 дена по објавувањето на огласот со писмен поднесок или лично да достави податоци за неговото место на живеење или адреса. Во спротивно, судот преку Центарот за социјални работи од редот на адвокатите ќе му постави привремен старател кој во овој спор ќе ги штити неговите интереси.

Од Општинскиот суд Скопје II – Скопје, П. бр. 1651/96. (216)

Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Бајрам Реџеми, с. Идризово, против тужената Ветиме Реџеми, со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужената во рок од 30 дена од објавувањето на судскиот оглас да се јави во овој суд или во истиот рок да ја достави својата сегашна точна адреса на живеење. Во спротивно, ќе и биде поставен привремен застапник кој ќе ги застапува нејзините интереси до правосилното окончавање на постапката.

Од Општинскиот суд Скопје II – Скопје, П. бр. 1447/96. (217)

Се повикува Георгиевски Миланов Владимир, со непозната адреса, да се јави во Општинскиот суд Скопје II – Скопје во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на РМ“ заради учество во постапката за утврдување право на сопственост, заведена по тужбата на тужителите Перковска Гордана, Перковска Лилјана и Перковски Живко, сите од Скопје.

Од Општинскиот суд Скопје II – Скопје, П. бр. 659/96. (218)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

Пред Општинскиот суд во Гостивар се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Асани Афродита од с. Лакавица – Гостиварско, против тужениот Асани Фејзула од с. Лакавица – Гостиварско, а сега со непозната адреса во странство. Вредност на спорот неопределена.

На тужениот му се поставува привремен застапник и тоа лицето Фидани Шоип, дипломиран правник од с. Добридол – Гостиварско, стручен соработник во Општинскиот суд во Гостивар, кој ќе ги застапува интересите.

сите на тужениот до конечното завршување на спорот, се додека тужениот или неговиот полномошник не се појават пред судот, односно се додека органот за старателство на тужениот не му постави старател.

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 113/96.

(219)

ОПШТИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО

Пред овој суд е заведен парничен предмет за утврдување право на сопственост по тужбата на тужителите Митковски Петруш и Стојанче Митковски и двајцата од Скопје, ул. „Пролет“ бр. 1/2-1, против тужениот Саво Јовановски од с. Арбанашко, сега отселен со непозната адреса. Вредност на спорот 40.000 денари.

На тужениот му се поставува привремен застапник, стручен соработник Аница Аргировска, вработена при Општинскиот суд во Куманово, која ќе го застапува тужениот до окончување на постапката или до појавување на тужениот во судот.

Од Општинскиот суд во Куманово, Х. П. бр. 197/96.

(221)

ОПШТИНСКИ СУД ВО КАВАДАРЦИ

Пред Општинскиот суд во Кавадарци, заведен е спор за развод на брак по тужбата на тужителот Лазов Душко од Кавадарци, ул. „Ресавска“ бр. 18, чиј полномошник е Ѓорѓи Митрев, адвокат од Кавадарци против тужената Лазова Ленче од Кавадарци, сега со непозната адреса.

Се повикува тужената Лазова Ленче во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас да се јави во судот да прими покана, или, пак, да ја достави точната адреса на живеење.

Доколку тужената не се јави ќе и биде поставен привремен застапник лицето Томе Спанцов, адвокат од Кавадарци, кој ќе ги штити нејзините права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Кавадарци, П. бр. 153/95.

(207)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд се води спор за надомест на штета по тужба на тужителот „Макпетрол“ АД со П.О. – Скопје, против тужениот Атанас Стефановски од с. Вратница, сега во САД со непозната адреса.

Се повикува тужениот Атанас Стефановски од с. Вратница, да се јави во рок од 30 дена во Општинскиот суд во Тетово, лично или да овласти свој полномошник кој ќе го застапува пред судот. Во спротивно, судот преку Центарот за социјални работи – Тетово ќе му постави привремен застапник кој ќе се грижи за неговите права и интереси се до правосилното окончување на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 487/96. (201)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за надомест на штета по тужба на тужителот АД за осигурување „Македонија“ – Филијала – Тетово, против Екрем Исмаили од с. Цепчиште – Тетово, сега со непозната адреса во Швајцарија.

Се повикува тужениот Екрем Неџат Исмаили да се јави во Општинскиот суд во Тетово, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или во истиот рок одреди свој полномошник. Во спротивно, преку Центарот за социјална работа – Тетово ќе му биде одреден привремен застапник кој ќе го застапува до правосилно окончување на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 682/96. (213)

Пред овој суд се води спор за материјална штета по тужбата на тужителот Ристовски Ратко од Крива Па-

ланка, против тужениот Азизи Јаји од с. Церово сега со непозната адреса во Италија.

Се повикува тужениот да се јави пред Општинскиот суд во Тетово, во рок од 15 дена по објавувањето на огласот или да постави свој полномошник. Во спротивно, овој суд по истекот на рокот по службена должност ќе постави привремен старател кој ќе ги штити неговите права и интереси се до окончувањето на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1299/95. (214)

Пред овој суд се води спор за развод на брак по тужбата на тужителот Џелили Селвинас од с. Челопек, против тужениот Џелили Нефаил од с. Челопек, а сега со непозната адреса во Австрија.

Се повикува тужениот Џелили Нефаил од с. Челопек, да се јави пред Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, да достави своја адреса или постави свој полномошник. Во спротивно, судот ќе му постави привремен старател кој ќе ги штити неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 308/96. (209)

Пред овој суд се води спор за долг по тужба на тужителот Ацо Мичевски од Тетово, против тужениот Славчо Бошковски, сега со непозната адреса.

Се повикува тужениот Славчо Бошковски од Тетово, да се јави пред овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, да достави своја адреса или одреди свој полномошник. Во спротивно, судот ќе му одреди привремен старател кој ќе ги штити неговите права и интереси.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 578/96. (210)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за исполнување на договор за купопродажба, по тужбата на тужителот Димковски Радисав од с. Сиричино, против тужените Зафировски Владимир, Зафировски Ѓоре и Зафировски Дука, сите од с. Сиричино, сега со непозната адреса во Белград.

Се повикуваат тужените да се јават, достават точна адреса или да одредат полномошник кој ќе ги застапува во постапката по овој предмет во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. По истекот на овој рок судот на тужените ќе им постави привремен старател преку ЦСР – Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1564/95. (190)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за сопственост по тужбата на тужителката Дивна Петковска од Тетово, ул. „Беломорска“ бр. 28, против тужената Будимовска Јелена од Тетово, сега со непозната адреса во СРЈ.

Се повикува тужената да се јави во судот, да достави точна адреса, или, да одреди полномошник кој ќе ја застапува до правосилното окончување на овој спор во рок од 30 дена сметано од објавувањето на огласот. По истекот на овој рок судот на тужената ќе ѝ постави привремен старател преку ЦСР – Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1224/95. (222)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 4958/96 на регистарска вложка бр. 1-805-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност на Општественото претпријатие за угостителство туризам, игри на среќа, трговија на големо и мало „БАЛКАН“ д.о.о. Плоштад „Маршал Тито“ Кавадарци.

Дејности: 110109, 110309, услуги во внатрешната и меѓународна ишедиција, посредништво, вршење на комисиони работи во областа на прометот на стоки и сообраќај.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Срег бр. 4958/96 (4584)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5005/96 на регистарска влошка бр. 1-66743-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост како д.о.о. и запишаување право за вршење надворешнотрговски промет на Претпријатието за производство, услуги и трговија „ВЕДЕКС“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 5/5, Валандово.

Претпријатието е основано со акт за основање од 20.3. 1996 год. а основач е Тодоровска Каролина од Валандово.

Дејности: 020131, 013121, 060501, 060502, 060503, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070228, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080121, 080190, 080201, 080202, 110309, 110909, 110109, 070310, 070320, малограничен промет на стоки со соседните земји, реекспорт, меѓународна шпедиција, меѓународен туризам, продажба на странска стока од складишта и консигнација, застапување на странски фирми, отворање на фри-шопови, превоз на стока во друмскиот сообраќај, превоз на патници во патнички сообраќај, во странство.

Претпријатието во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка со трети лица.

Претпријатието во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства, а Тодоровска Каролина е директор без ограничување.

Во надворешно трговскиот промет за претпријатието истапува Тодоровска Каролина без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5005/96. (4733)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5523/96 на регистарска влошка бр. 1-34758-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на име и седиште, промена на основачи, дејност во внатрешен промет и лице овластено за застапување на Претпријатието за производство, трговија на мало и големо „ХЕМА-КО“ експорт-импорт д.о. ул. „Скупи“ бр. 66, Скопје.

Досегашното име и седиште се менува и во иднина ќе гласи: Претпријатието за производство, угостителство и трговија на мало и големо „ХЕМА-КО“ експорт-импорт д.о. ул. „Пролет“ бр. 25, Скопје.

Од претпријатието истапува основачот Соња Танчева од Скопје а како нов основач пристапува Александар Танчев од Скопје.

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 080121, 080122, 080123, 080129.

Се брише досегашниот застапник Соња Танчева – директор без ограничување, а се запишува како нов застапник во внатрешен и надворешен трг. промет Александар Танчев – директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5523/96. (4734)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5515/96 на регистарска влошка бр. 1-40865-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Заводот за здравствена заштита ул. „Лазар Осмаков“ бр. 14, Титов Велес.

Се брише д-р Александар Величков – директор. Се запишува Д-р Вера Ристова в д. директор на Заводот за здравствена заштита Титов Велес.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5515 (4735)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5052/96 на регистарска влошка бр. 1-25648-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност на Трговското претпријатие на големо и мало „ПАНТА – ВОДНО“ д.о. увоз-извоз ул. „Христо Чернопеев“ бр. 21 б, Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070131, 070240, 070260, 110109.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5052/96. (4742)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5083/96 на регистарска влошка бр. 1-66982-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Производното трговско претпријатие „МС МЛАДОСТ“ д.о.о. експорт-импорт бул. „Кочо Рацин“ бр. 18/20, Скопје.

Се брише Васа Бојковска, се запишува Драган Бојковски, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5083/96 (4743)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5468/96 на регистарска влошка бр. 1-66982-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за туризам, промет и услуги „БРАВО ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Горе Горевски“ бр. 73/а, Скопје.

Претпријатието е основано со одлука за основање од 28 03 1996 год., а основач е Билјана Иванова од Скопје.

Дејности: 011941, 011949, 012201, 0120321, 012322, 012421, 012429, 013099, 013400, 013500, 0300003, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 090181, 090183, 090201, 090202, 090209, 110109, 110301,

110302, 110303, 110309, 110401, 110402, 110403, 110404, 110901, 110905, 110909, 120311, 120312, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица претпријатието целосно одговара.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Билјана Иванова, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5468/96 (4744)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5425/96 на регистарска влошка бр. 1-18788-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма на Здравствената организација-аптека „БАРИ ФАРМ“ п.о. ул. „Битпазарска“ 66 МНТ (сутерен простории) Скопје.

Се менува досегашната фирма која ќе гласи: Здравствена организација-аптека „ЗЕГИН-ФАРМ“ п.о. ул. „Битпазарска“ 66 МНТ (сутерен простории) Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5425/96. (4745)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3190/96, на регистарска влошка бр. 1-26503-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основачи, проширување дејност и промена на лице за застапување на Претпријатието за надворешна и внатрешна трговија „ПОЛИГОР“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Петко Јанчевски“ 37 б, Скопје.

Од претпријатието истапува основачот Полиминија Мавроматопулу Габер, а пристапува нов основач Игор Мишевски од Скопје на 30 01 1996 год.

Дејности: 020110, 013030, 070260, 110301, 110302, 110303.

Се брише досегашниот застапник Јосиф Мишевски, директор со неограничени овластувања, се запишува нов застапник Игор Мишевски, директор со неограничени овластувања

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3190/96. (4746)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3584/96, на регистарска влошка бр. 1-14084-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на Услужното производствено претпријатие „МИМАР“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Ботун“ бр. 13 б, Скопје

Бришење на службно производно претпријатие „МИМАР“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Ботун“ бр. 13 б, Скопје, поради припојување кон Претпријатието за производство услуги и трговија на големо и мало „МАК - БАЛКАН“ д.о.о. ул. „Ботун“ бр. 13 б со рег. влошка 1-14084-0-0-0.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3584/96 (4748)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3581/96, на регистарска влошка бр. 1-44307-0-0-0, го запиша во судскиот регистар припојувањето на Претпријатието за производство, услуги и трговија на големо и мало „МАК - БАЛКАН“ д.о.о. ул. „Ботун“ бр. 13 б, Скопје.

Припојување на службно производствено претпријатие „МИМАР“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Ботун“ бр. 13 б, Скопје, кон Претпријатието за производство, услуги и трговија на големо и мало „МАК - БАЛКАН“ д.о.о. ул. „Ботун“ бр. 13 б, Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3581/96 (4749)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5201/96 на регистарска влошка бр. 1-60258-0-0-0, го запиша во судскиот регистар пристапувањето на уште еден основач на Претпријатието за производство, промет и услуги „ХТРИА-ТИР“ експорт-импорт д.о.о. бул. „АСНОМ“ бр. 56/2-21, Скопје.

Во претпријатието пристапува, Претпријатието за транспорт, туризам и трговија „ИМПЕРИЈАЛ“ увоз-извоз, д.о.о. ул. „Лазар Поптрајков“ бр. 41 на ден 21.3.1996 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5201/96. (4778)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5175/96 на регистарска влошка бр. 1-28620-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и овластено лице на Претпријатието за трговија на големо и мало увоз-извоз „ЦОКЕР“ ц.о. с. Фурка, Гевгелија.

Се брише: Танев Горан директор без ограничување. Се запишува: Танев Ристо директор без ограничување.

Во претпријатието како нов основач пристапува лицето Танев Ристо.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5175/96. (4779)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3404/96 на регистарска влошка бр. 1-25219-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за трговија и сообраќај „МЕРЦЕДЕС“ увоз-извоз ц.о. с. Сопот, Куманово.

Се брише Исени Амид, се запишува Исени Изет, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3404/96. (4780)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5099/96 на регистарска влошка бр. 1-45294-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-

гистар промената на овластено лице на Претпријатието за трговија, транспорт и туризам експорт-импорт „ТАЦИ ТУРС“ д.о.о; ул. „Кримска“ бр. 59-а, Скопје.

Се брише: Ремзи Алиловски – директор без ограничување. Се запишува: Нехат Алили – директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5099/96. (4781)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5264/96 на регистарска влошка бр. 1-66918-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за производство, промет, инженеринг и услуги „МЕТИНГ 96“ увоз-извоз д.о.о. ул. „Шидска“ бр. 24/1-16, Скопје.

Основач и директор е Методи Јанчевски од Скопје.

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за преземените обврски одговара со целокупниот свој имот.

Дејности: 011419, 011420, 011521, 011527, 013041, 013050, 013200, 020110, 020121, 060501, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 090121, 090124, 090129, 090172, 110109, 110403, 110404, 110901, 070310, 070320, превоз на патници во меѓународниот друмски сообраќај.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5264/96. (4782)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9009/95 на регистарска влошка бр. 1-2141-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар трансформацијата во приватна сопственост и промена на основач на Претпријатието за завршни работи во градежништво и трговија на големо и мало „СИНТЕК“ д.о.о. увоз-извоз бул. „АВНОЈ“ бр. 74, Скопје.

Промена на статус: Врз основа на Решение на Комисијата на Владата на Р. Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал Бр. 15-23/0193 од 3.5.1995 во кое е констатирано дека вкупниот капитал на „СИНТЕК“ д.о.о. увоз-извоз Скопје има карактер на приватен капитал, извршена е промена на статусот на претпријатието од д.о.о. во мешовита во д.о.о. во приватна сопственост.

Промена на основачи: Со одлука за промена на основачи и пренос на основачки влогови Бр. 02-297/2 од 25.10.1994 извршени се следните промени: Милевски Зоран од Скопје истапува од претпријатието: Тасевски Добре пристапува како нов основач.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9009/95. (1990)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14067/95 на регистарска влошка бр. 1-66084-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и запишување право на вршење работи во надворешно трговскиот промет на Претпријатието тие за производство, промет и услуги „ДЕНИС КОМПАНИЈА 96“ експорт-импорт д.о.о. ул. „Гуро Гоновиќ“ бр. 87, Скопје.

Дејности: 011313, 011314, 011315, 011319, 011320, 011390, 011920, 011941, 011949, 012141, 012142, 012201, 012321, 012324, 012421, 012429, 012611, 012612, 012613, 012614, 012615, 012621, 012622, 012623, 012699, 012701, 012702, 012810, 012820, 013021, 013030, 013099, 013121, 013500, 050100, 050201, 050209, 050301, 050302, 060501, 060502, 060601, 060602, 060609, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 060211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070119, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 090171, 090181, 090183, 090189, 100101, 100592, 110109, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110401, 110402, 11403, 110404, 110903, 110905, 110909, 070310, 070320, посредување во прометот со стоки и услуги со странство, продажба на странски стоки од консигнационни складишта, малограничен промет (увоз-извоз на стоки и услуги со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија).

Претпријатието во правниот промет настапува во свое име и за своја сметка. За своите обврски одговара со сите средства со кои располага, целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешното и надворешното работење е Денис Тотре – директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14067/95. (1991)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1373/96 на регистарска влошка бр. 1-56853-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Претпријатието за трговија транспорт и промет на големо и мало „БУМАГ КОМЕРЦ“ ц.о. увоз-извоз, Тетово.

Лице овластено за застапување и во надворешно трговскиот промет.

Јовановска Љубица – директор на Претпријатието без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1373/95. (1992)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1371/95, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Претпријатието за трговија и промет „ТОМАЗОН“ д.о.о. увоз-извоз, Гостивар.

Лице овластено за застапување и во надворешно трговскиот промет Војноска Нада – директор без ограничување се запишува а се брише Војноски Тодор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1371/95. (1993)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2041/95 на регистарска влошка бр. 1-13577-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за производство, трговија на големо и мало, извоз-увоз и услуги „ЦИЦЕРО“ ц.о. ул. „Московска“ бр. 5/2-6, Скопје.

Се брише: Јакимовски Љубомир – директор без ограничување.

Се запишува: Цветков Ѓорѓе – директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2041/95. (1994)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13555/95 на регистарска влошка бр. 1-52188-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Производно, услужно и трговско претпријатие „СВЕТЛОСТ 94“ увоз-извоз ц.о. ул. „Ѓоре Брушански“ бр. 11, Кавадарци.

Се отповикува досегашното лице овластено за застапување Ставров Ѓоце, директор без ограничување.

Се назначува Ставрова Анка за овластено лице за застапување директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13555/95. (1995)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 605/96 на регистарска влошка бр. 1-7256-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Претпријатието на големо и мало „БЕЛМОР“ ц.о. ул. „Миле Пецов“ бб, Гевгелија.

Да се брише досегашниот директор на претпријатието Тине Поп-Дамкова, без ограничување, а да се запише Митров Дејан, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 605/96. (1996)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 433/96 на регистарска влошка бр. 1-37214-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за услуги и трговија „ЈАСНА“ увоз-извоз д.о.о. Скопје, ул. „Владимир Комаров“ бр. 25/1-3, Скопје.

Се брише Талаја Јасмина, директор без ограничување, а се запишува Силјановска Маја, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 433/96. (4799)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4792/96 на регистарска влошка бр. 1-4823-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност на Трговското претпријатие во приватна сопственост за промет со бои и лакови и други стоки на големо и мало и надворешно трговски промет „СПЕКТАР-2“ ц.о. ул. „29 Ноември“ 11, Тетово.

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 011810, 011820, 011920, 011930, 011941, 050301, 050302, 060502, 090209.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4792/96. (4800)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5308/96 на регистарска влошка бр. 1-66921-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и запишување право на вршење надворешно трговски промет на Претпријатието за производство, трговија, туризам и услуги „ЕУРО-ТЕХНИКА 96“ д.о.о. експорт-импорт, с. Чегране, Гостивар.

Претпријатието е основано со акт за основање 1/96 од 18.03 1996 год., а основач е Мифтари Џезми од с. Чегране, Гостивар.

Дејности: 011313, 011411, 011413, 011419, 011730, 011430, 011521, 011710, 011721, 011722, 011723, 011729, 011730, 011741, 011742, 011749, 011791, 011832, 011910, 011941, 011941, 012142, 012201, 012202, 012310, 012321, 012322, 012323, 012410, 012421, 012429, 012622, 012623, 012624, 012701, 012810, 012830, 012901, 013010, 013021, 013022, 013041, 013071, 013073, 013121, 050100, 050201, 050202, 050301, 050302, 060401, 060501, 060502, 060503, 060700, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 080112, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 090123, 090171, 090179, 090181, 110109, 110301, 110309, 110401, 110402, 110404, 110909, 070310, 070320, реекспорт, малограничен промет со Албанија, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и превоз на патници, застапување и посредување во надворешниот промет, комисионо и консигнационо работење, туристички и угостителски услуги, изведување на инвестициони работи во странство.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка, за сторените обврски во правниот промет одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешното и надворешното трговско работење е Мифтари Џезми, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5308/96. (4801)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4371/96, на регистарска влошка бр. 1-66878-0-0-0, го запиша во судскиот

регистар основањето на Претпријатието за пропаганда, маркетинг, услуги и реклами „ТВ 96“ д.о.о. Скопје, ул. „Кочо Рацин“ бб, Скопје.

Дејности: 011941, 011949, 012421, 012429, 012622, 012623, 013099, 013121, 013122, 013400, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 110109, 110302, 110309, 110404, 110620, 110903, 110905, 110909, 120362, 120363, 120364, 110902, 070310, 070320, увоз и извоз на стоки и услуги од сите видови на царинската тарифа, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, застапување на странски лица, реекспорт, шпедиција и консигнација, компензациони работи, привремен увоз.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Сунчица Милковиќ, директор без ограничувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4371/96. (4802)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14596/95, на регистарска влошка бр. 1-66983-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената основање на Претпријатието за транспорт, услуги и трговија на големо и мало „АГРОН-ТРАНС“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Стојан Сандески“ бр. 66, Кичево.

Претпријатието е основано со одлука за основање 01/95 од 28.12.95 г., а основач е Пашоски Шакир од Кичево

Дејности: 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060801, 060802, 060803, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080113, 070114, 080119, 080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 080201, 080202, 110301, 110309, 110909, 070310, 070320, посредување, застапување, претставништва, консигнација, реекспорт, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија, меѓународен превоз на стоки, меѓународен превоз на патници, меѓународна шпедиција.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка, а за преземените обврски во правниот промет одговара со целокупниот имот.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Пашоски Шакир, директор без ограничувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14596/95 (4803)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5449/96, на регистарска влошка бр. 1-48314-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице за застапување на Претпријатието за промет на големо и мало и увоз-извоз „ОПРЕМА-КОМЕРЦ“ д.о.о. Скопје, ул. „Народен фронт“ бр. 7/42.

Се брише досегашниот застапник Оливера Таневска, директор со неограничени права и одговорности, а се запишува нов застапник Томислав Таневски, в.д. директор со неограничени права и одговорности.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5449/96. (4804)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5161/96, на регистарска влошка бр. 1-66794-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија и услуги „МАКВИЛ“ д.о.о. увоз-извоз, ул. „Карл Либкнехт“ бр. 86, Скопје.

Дејности: 011831, 011832, 011941, 011949, 011990, 012202, 012310, 012321, 012322, 012410, 012421, 012429, 012613, 012622, 013021, 013022, 013050, 013500, 013904, 020110, 020121, 020140, 050100, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070126, 070127, 070128, 070140, 070150, 070260, 070310, 070320, 080119, 080190, 090183, 090189, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309.

Во правниот промет претпријатието истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет Претпријатието одговара со целиот свој имот, целосна одговорност.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5161/96 (4665)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5025/96, на регистарска влошка бр. 1-4653-0-0-0 го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за трговија на големо и мало со производство „ЗОМАК“ увоз-извоз, ц.о. ул. „Париска“ бр. 6-а, Скопје.

Дејности: 011312, 011319, 011390, 011710, 011721, 011729, 011949, 011799, 012201, 013500, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 070114, 070128, 070150, 070219, 070227, 070240, 070260, 080119, 080129, 080190, 080121, 080201, 080202, 090121, 090122, 090131, 090132, 090133, 090139, 090172, 110109, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110611, 110620, 110901, 110903, 110905, 110909, услуги на внатрешна и меѓународна шпедиција, застапување на странски фирми, вршење комисиони работи во областа на прометот на стоки и сообраќајот, консигнациона продажба, компензациони работи, вршење превоз на стоки во меѓуна-

роден сообраќај со камиони и со други моторни возила со приколка и без приколка и сл.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5025/96. (4666)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4885/96, на регистарска влошка бр. 1-2656-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Претпријатието во општествена сопственост за производство и промет со мелнички и пекарски производи „ЖИТО-ЈУГ“ ц.о. ул. „Индустријска“ бр. 17, Кавадарци.

Се брише досегашниот застапник во внатрешен промет Звонко Каров.

Се запишува нов застапник Живко Јованов, в.д. директор со неограничени одговорности.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4885/96 (4667)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4928/96, на регистарска влошка бр. 1-66476-0-0-0 го запиша во судскиот регистар припојувањето на Претпријатието за трговија на големо и мало „ВЕРАНО-ДИО“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Дрезденска“ бр. 19, ламела 2, локал 13, Скопје.

Се запишува припојувањето на Претпријатието за трговија на големо и мало „МОНДИЈАЛ-ТРЕЈД“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Трговски центар Карпош“ локал 18, секција IV со рег. влошка 1-7830-0-0-0 кон Претпријатието за трговија на големо и мало „ВЕРАНО ДИО“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Дрезденска“ бр. 19, ламела 2, локал 13 со рег. влошка 1-66476-0-0-0.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4928/96 (4668)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4927/96, на регистарска влошка бр. 1-66476-0-0-0 го запиша во судскиот регистар припојувањето на Претпријатието за трговија на големо и мало „ВЕРАНО ДИО“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Дрезденска“ бр. 19, ламела 2, локал 13, Скопје.

Припојување на претпријатието за трговија на големо и мало „ИНТЕГРАЛ“ д.о.о. експорт-импорт, бул. „8 Септември“ бр. 3-2-9, кон претпријатието за трговија на големо и мало „ВЕРАНО ДИО“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Дрезденска“ бр. 19, ламела 2, локал 13

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4927/96 (4669)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4926/96, на регистарска влошка бр. 1-54847-0-0-0 го запиша во судскиот регистар припојувањето на Претпријатието за трговија на големо и мало „ИНТЕГРАЛ“ д.о.о. експорт-импорт, бул. „8 Септември“ бр. 3-2-9, Скопје.

Бришење на претпријатието за трговија на големо и мало „ИНТЕГРАЛ“ д.о.о. експорт-импорт, бул. „8 Септември“ бр. 3-2-9, кон претпријатието за трговија на големо и мало „ВЕРАНО ДИО“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Дрезденска“ бр. 19, ламела 2, локал 13

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4926/96 (4670)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5222/96, на регистарска влошка бр. 1-48050-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лице за застапување на Претпријатието за внатрешен и надворешен промет „СКОМАК ТРЕЈД“ п.о. ул. „Тодор Чапков“ бр. 112, Скопје.

Се брише досегашниот застапник Тони Горевски со неограничени овластувања, се запишува нов застапник Лозана Горевска, директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5222/96. (4660)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4701/96, на регистарска влошка бр. 1-66846-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето Приватна здравствена организација – ординација по општа стоматологија „ФРАГАРИЈА“ п.о. ул. „Кузман Јосифовски – Питу“ бр. 19/4, Скопје

Дејности: 130140.

Во правниот промет со трети лица здравствената организација истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства (потполна одговорност).

Лице овластено за застапување е Темовска Јагода, директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4701/96. (4661)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4859/96, на регистарска влошка бр. 1-66850-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и запишување на правото за вршење надворешно-трговски промет на Трговското претпријатие „ЗГ-ТЕХНО-АУТО“ ц.о. увоз-извоз, ул. „13 Ноември“ Острово бр. 9-а, л. 15/16, Острово, Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01 од 07.03.1996 год., а основачи се Георгиевска Горица од Скопје и Георгиевски Зоран од Скопје.

Дејности: 011231, 011920, 012421, 012429, 011411, 011527, 011729, 012321, 012310, 012322, 011949, 011941, 012421, 012429, 012613, 012622, 011730, 011793, 011791, 011792, 011799, 012699, 012830, 012614, 012623, 012130, 012699, 013022, 013030, 013112, 013113, 013121, 013122, 013400,

013909, 060101, 060105, 060601, 080202, 080121, 080190, 090121, 110109, 110301, 110302, 110303, 110309, 110903, 110902, 110905, 120312, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070250, 070260, 070230, 070240, 070310, 070320

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со целосна одговорност

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со целосна одговорност

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Георгиевска Горица, директор без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 4859/96 (4662)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 3358/96, на регистарска влошка бр. 1-35602-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на основачи, лице за застапување и проширување на дејноста на Претпријатието за производство, транспорт и трговија на големо и мало „ВИКО-МАК“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Арсо Мицков“ бр. 58, Скопје.

Во претпријатието пристапува нов основач Борис Несторов од Скопје на 30.01.1996 год

Се проширува дејноста во внатрешен промет со: 110402, 110403, 110404, 110611, 110620, 110902, 110903, 011920, 011990, 012142, 050302, 050301, 013200

Се брише досегашниот застапник Бошковски Љубиша, директор

Се запишува нов застапник Бошкова Марина, директор без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 3358/96 (4663)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 5074/96, на регистарска влошка бр 1-15445-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за трговија на големо и мало „МИТУШ-КОМЕРЦ“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Мицков Козар“ бр 31, Титов Велес

Се брише досегашниот директор на претпријатието Митушевски Тодор, со неограничени овластувања, се запишува Митушевска Персида, директор со неограничена одговорност

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 5074/96 (4664)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 4171/96, на регистарска влошка бр 1-66469-0-0-0 го запиша во судскиот регистар Претпријатието за производство, промет и услуги „РОЈАЛ-КОМ 3“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Климент Охридски“ бр 133-4.

Дејности: 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070260, 070230, 070240, 080201, 080202, 110301, 110302, 110909, 012830, 070310, 070320.

Директор на претпријатието е Костов Сашко, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 4171/96 (4649)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 4833/96, на регистарска влошка бр 1-66710-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на приватна сопственост на Претпријатието за производство, трговија и услуги „УСЛУГА-5“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „16 Јуни“ бр. 3, Кавадарци.

Основачи: Илија Локоски со бр л.к. 54724 и М.Б. 0208960483014 ул. „16 Јуни“ бр. 3 Кавадарци и Ангелов Ангел со бр. л.к. 55197 и М.Б. 2708957483011, ул. „Орце Николов“ бр. 8, Кавадарци.

Дејности: 020110, 020120, 020130, 020140, 050100, 050201, 050202, 050209, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 090171, 110109, 110301, 110309, 110620, 110903, 110909, 013119, 013121, 013122, 070226, 070310, 070320.

Во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства за сторените обврски Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка

Лице овластено за застапување на претпријатието во надворешно трговскиот промет е Илија Локоски, директор

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 4833/96 (4649-а)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 4943/96, на регистарска влошка бр 1-3248-0-0-0 го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Трговското претпријатие во приватна сопственост за промет на големо и мало „ЈУСТАНД“ увоз-извоз ц.о. Скопје, Чаирска, бр 103

Дејности: 012421, 012429, 013021, 013022, 013072, 013121, 013122, 013200, 012820, 012830, 013050

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 4943/96 (4650)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 5032/96, на регистарска влошка бр. 1-66800-0-0-0 го запиша во судскиот

регистар основањето на Услужното трговско претпријатие „SISI-KOM“ увоз-извоз п.о. Скопје, ул. „Благоја Паровиќ“ бр. 9/1/1, Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320.

Претпријатието во платниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка – неограничени овластувања, а за обврските претпријатието одговара со сите свои средства – потполна одговорност.

Лице овластено за застапување на претпријатието е Кавева Ирена, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5032/96 (4651)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4134/96, на регистарска влошка бр 1-25813-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената – пристапување на основач на Претпријатието за кооперација, трговија, производство и услуги „СИЛОКОПРЕС“ д.о.о. Скопје, ул. „Јани Лукровски“ бр. 8/47.

Во претпријатието како нов основач пристапува лицето: Димовски Ѓорѓи од Скопје, ул. „Јани Лукровски“ 8/47

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 4134/96 (4652)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4513/96, на регистарска влошка бр 1-24058-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице на Трговското претпријатие „НО-РАЦ“ д.о.о. Куманово, Перо Чичо 41

Се брише: Георгиевски Владимир, директор без ограничување, а се запишува Георгиевска Соња, директор без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 4513/96 (4653)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 5029/96, на регистарска влошка бр. 1-50827-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице на Претпријатието за трговија на големо и мало „ИНТЕР-ВИЗА“ ц.о. експорт-импорт Скопје, ул. 1 бр. 150, Петровец.

Се брише Бошко Панчевски, директор без ограничување, а се запишува Венера Шекероска, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5029/96. (4641)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4984/96, на регистарска влошка бр 1-1160-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар трансформацијата на претпријатието, промена на назив и лице овластено за застапување на „МАКЕДОНИЈА ТАБАК“ експорт-импорт акционерско друштво со п.о., Скопје, „Трета Македонска бригада“ бр. 66.

„Македонија табак“ експорт-импорт Акционерско друштво со п.о. Скопје, Сопственичка трансформација на „Македонија табак“ експорт-импорт Акционерско друштво во мешовита сопственост со п.о. во Акционерско друштво.

Се менува називот: „Македонија табак“ експорт-импорт Акционерско друштво п.о. Скопје, Булевар III Македонска бригада бб.

Се брише Јован Ивановски, застапник на Акционерското друштво.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4984/96. (4642)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4263/96, на регистарска влошка бр. 1-46633-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Трговското претпријатие на големо и мало „ИСН-КОМ“ ц.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Христифор Жефаровиќ“ бр. 38.

Се брише Демири Исман, а се запишува Демири Садет, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4263/96. (4643)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5271/96, на регистарска влошка бр. 1-1555-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на дејност на Акционерското друштво за градежништво и монтажа „ГРАМОНТ“ ц.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Железничка“ бр. 31.

Се проширува дејност во внатрешен промет со: 050201, 050202, 060501, 060502, 070225, 080129, 110101, 110401, 110302, 110303, 110309, 110909, 110903.

Се проширува дејност во надворешен промет со: застапување на странски фирми.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5271/96. (4644)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 5395/96, на регистарска влошка бр 1-66898-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за промет и услуги „ЕЛЕКТРОСТАТУС“ п.о. Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 22.

Претпријатието е основано со одлука за основање од 03.04.1996 год., а основач е Ѓорѓи Рудниковски.

Дејности: 060501, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131,

070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110309, 070310, 070320, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, реекспорт, шпедиција и ускладиштување, консигнација, комисиона продажба, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целиот свој имот и со целосна одговорност

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Тања Рудникова, директор без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 5395/96 (4645)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 2624/96, на регистарска влошка бр. 1-55324-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на основач и лице за застапување на Претпријатието за трговија и услуги „ТЕХНОМЕТАЛ-ПРОМЕТ“ увоз-извоз ц.о. Кичево, ул. „Тане Далески“ бр. 1

Од претпријатието истапуваат основачите Љубисав Пегрески, Децо Мирговски и Магда Богданоска, сите од Кичево на ден 1 09 1995 г. а се запишува Чедомир Настески, директор без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 2624/96 (4646)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 5123/96, на регистарска влошка бр. 1-66707-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лице за застапување на Претпријатието за трговија, транспорт и услуги „МЕС-ПАШ“ експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. „Севастополска“ бр. 21

Се брише досегашниот застапник Скендер Самаков, директор, а се запишува нов застапник Локи Адифет, директор со неограничени овластувања

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 5123/96 (4647)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 5133/96, на регистарска влошка бр. 1-66782-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на приватна сопственост на Графичко-производно трговско претпријатие „ГРАФОМА-1“ експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. „Титовешка“ бр. 64

Дејности: 01340, 013400, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 090181, 090183, 090189, 020311, 020312, 070320, 130233

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства

Лице овластено за застапување на претпријатието е Панче Трајановски, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 5133/96 (4648)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 5456/96, на регистарска влошка бр. 1-66935-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија и услуги „ИС-МАИЛИ“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Антон Попов-1“ бр. 4, Скопје

Основач: Мухамед Исмаили од Скопје, ул. „Антон Попов-1“ бр. 4, Скопје

Дејности: 012611, 012614, 012623, 012699, 013022, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070250, 070260, 080201, 080202, 110309, 110909, 110109, 090123, 090189, 090129, 070310, 070320, реекспорт, посредување во меѓународниот трговски промет, консигнациони работи, малограничен премин со СР Југославија, Грција, Бугарија и Албанија

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целиот свој имот

Должноста директор на претпријатието ќе го обавува основачот Мухамед Исмаили со неограничени овластувања. Во надворешниот трговски работење претпријатието ќе го застапува директорот на претпријатието со неограничени овластувања

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 5456/96 (4636)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 13106/96, на регистарска влошка бр. 1-2486-0-0-0 го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Трговското претпријатие за трговија на големо и мало во приватна сопственост „Нова Трговија“ ц.о.с. Јосифово, Валаново

Основач: Вешковиќ Кина од с. Јосифово, Валаново

Дејности: 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070150, 070226, 070229, 070260, 020110, 020131, 020140, 080190, 080129, 090201, 090202, 090209, 110304, 110309, 060501, 060502, 060503, 080201, 030003, 110109, 070310, 070320

Застапник во надворешниот трговски промет е Вешковиќ Кина

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 13106/96 (4637)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 5188/96, на регистарска влошка бр. 1-19215-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на директор на „ДАЛМАЦИЈА ВИНО КОМЕРЦ“ Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија д.о.о. Скопје, ул. „12 Македонска бригада“ бр. 66

Се брише досегашниот директор на претпријатието и тоа: Раде Жерновски со неограничени овластувања, а се запишува нов застапник на претпријатието Алојзија Плазбиат, со неограничени овластувања

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 5188/96 (4638)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 4582/96, на регистарска влошка бр. 1-66859-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, услуги и трговија „ТРАЕВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ д.о.о. експорт-импорт, Валаново, ул. „Лазар Колишевски“ бр. 31

Основач: Траев Перо од Валаново, ул. „Лазар Колишевски“ бр. 31

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 020110, 020131, 020140, 080190, 110304, 110309, 060501, 060502, 060503, 090171, 080201, 030003, 110109, 070310, 070320

Неограничени овластувања, целосна одговорност

Лице овластено за застапување на претпријатието во надворешниот трговски промет е Траев Перо, директор без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 4582/96 (4639)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 3187/96, на регистарска влошка бр. 1-64465-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на основач на Претпријатието за производство, услуги и трговија „ЗОКИ-КОМЕРЦ-1“ д.о.о. експорт-импорт, с. Пирава, Валаново

На ден 30.01 1996 год., во претпријатието пристапил Стојан Георгиев, а на истиот ден истапила Ациева Македонка

Се брише Ациева Македонка, директор, а се запишува во внатрешен и надворешен промет Стојан Георгиев, директор

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 3187/96 (4640)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 5017/96, на регистарска влошка бр. 1-22376-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за производство, внатрешен и надворешен промет „ДЕЛПИ“ ц.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ“ 68/2-26, Скопје

Се брише досегашниот директор на претпријатието Благој Димитровски, директор без ограничување, а се запишува новиот директор на претпријатието Димитровска Маја, директор без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 5017/96 (4631)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 859/96, на регистарска влошка бр. 1-66106-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, промет и услуги „ИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ д.о.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Гемзиска“ бр. 123-а, Скопје

Дејности: 011319, 011941, 011949, 012201, 012202, 012310, 012321, 012322, 012323, 012421, 012429, 012622, 012623, 013901, 013909, 020140, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 090140, 090150, 090201, 090202, 090209, 110399, 110109, 110302, 110303, 110309, 110404, 110620, 110905, 110909, 070310, 070320, увоз и извоз на стоки и услуги од сите видови на царинската тарифа, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, застапување на странски лица, реекспорт, шпедиција и консигнација, компензациони работи, привремен увоз

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Исајановски Сашо, директор без ограничувања

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 859/96 (4632)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 3846/96, на регистарска влошка бр. 1-66598-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на приватно претпријатие за производство, промет и услуги „КОМПАНИЈА АНГЕЛА“ увоз-извоз д.о.о. Скопје, ул. „Натанал Кучевишки“ бр. 15, Скопје

Дејности: 011941, 011949, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 090171, 090201, 090209, 110109, 110302, 110303, 110309, 110404, 110909, 070310, 070320, увоз и извоз на стоки и услуги од сите видови на царинската тарифа, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, застапување

на странски лица, реекспорт, шпедиција и консигнација, компензациони работи, привремен увоз

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Невчева Светлана, директор без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 3846/96 (4633)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 4847/96, на регистарска влошка бр 1-66881-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за економски и правни услуги „ЛЕГИС“ д.о.о. Скопје, ул „Ленинова“ бр 29-1/7.

Претпријатието е основано со акт за основање од 14 03 1996 год, а основачи се Зорица Дамчевска, Ацо Дамчевски и Даниела Илиевска од Скопје

Дејности 050301, 050302, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 070310, 070320, 080190, 080202, 110303, 110309, 110620, 110903, 110905, 110909, 070310, 070320

Претпријатието во правниот промет со трети лица има неограничени овластувања, а за обврските према трети лица Претпријатието одговара со целокупниот свој имот

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски работење е Зорица Дамчевска, директор со неограничени овластувања

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 4847/96 (4634)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 1600/96, на регистарска влошка бр 1-22360-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Претпријатието за производство, трговија, транспорт и туризам „ИНТЕР ЕКСПОРТ“ д.о.о. експорт-импорт Гостивар, с. Чергане

Се брише Бесир Алили, директор, а се запишува во внатрешен и надворешен промет Неби Алили, директор

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 1600/96 (4635)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 5304/96, на регистарска влошка бр 1-66911-0-0-0 го запиша во судскиот регистар Претпријатието за производство, промет и услуги „ЕКИ 2“ увоз-извоз, д.о.о. ул „7 Албанска бригада“ бр. 61, Скопје

Скратен назив на претпријатието е: ПППУ „ЕКИ 2“ д.о.о. Скопје

Дејности: 011941, 012949, 012421, 012429, 012622, 012623, 012624, 012810, 012820, 012830, 013099, 013121, 012122, 013400, 013909, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080190, 080201, 080202, 090121, 090201, 090202, 090209, 110109, 110302, 110309, 110909, 070310, 070320, увоз-извоз, на стоки и услуги од сите видови на царинската тарифа, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, застапување на странски лица, реекспорт, шпедиција и консигнација, компензациони работи, привремен увоз.

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Сламник Екзем, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 5304/96 (4617)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 5257/96, на регистарска влошка бр 1-66909-0-0-0 го запиша во судскиот регистар Претпријатието за производство, промет на големо и мало и услуги „МИРАЖ МС“ д.о.о. експорт-импорт, ул „Партение Зографски“ бр 83, Скопје

Скратен назив на претпријатието е: ПП „МИРАЖ МС“ д.о.о. Скопје

Дејности 011941, 012949, 012421, 012429, 012622, 012623, 012624, 012810, 012820, 012830, 013099, 013121, 012122, 013400, 013909, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080190, 080201, 080202, 090121, 090201, 090202, 090209, 110109, 110302, 110309, 110909, 070310, 070320, увоз-извоз, на стоки и услуги од сите видови на царинската тарифа, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, застапување на странски лица, реекспорт, шпедиција и консигнација, компензациони работи, привремен увоз

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Каранфилов Љубомир, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 5257/96 (4618)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 5346/96, на регистарска влошка бр 1-41877-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на седиште, основачи и лице овластено за застапување на Претпријатието за трговија на мало и големо „ФЕРОГЛАС“ д.о.о. извоз-увоз, ул „Френклин Рузвелт“ бр 8, Скопје

Се врши промена на седиштето на претпријатието така да во иднина ќе биде седиштето на Кеј „13 Ноември“ ГТЦ, кат 2 сектор 3 лок бр 5.

Кон претпријатието пристапува лицето – основач Коста Јанковски ул „50 Дивизија“ бр 39/20

Се врши промена на лицето овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет и тоа:

Се брише Соња Баевска директор без ограничување

Се запишува: Коста Јанковски, директор без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 5346/96 (4619)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 4835/96, на регистарска влошка бр 1-4689-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на седиште на Претпријатието за производство, промет и услуги „ОГНОМАК“ д.о.о. извоз-увоз, ул „Иво Рибар Лола“ бр 72, Скопје

Седиштето на претпријатието се менува и во иднина ќе се води на ул „Дренак“ бб

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 4835/96 (4620)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 2978/96, на регистарска влошка бр 1-35028-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Трговското претпријатие „АРГЕНТ КОМЕРЦ“ д.о.о. експорт-импорт, ул „Р. Р. Зјази“ бб, Кичево

Се брише Пазант Нежири, директор без ограничување

Се запишува Гула Нежири, директор без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 2978/96 (4621)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 4526/96, на регистарска влошка бр 1-66810-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија на големо и мало „ВИКОМ-96“ д.о.о. експорт-импорт, ул „Гоце Делчев“ бр 2-1/2, Кичево

Претпријатието е основано со акт за основање од 28 02 1996 год, а основач е Виолета Билбиловска од Кичево

Дејности 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 011311, 011312, 011313, 011314, 011315, 011319, 011320, 011321, 011390, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 080111, 080112, 080114, 080119, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 090171, 090201, 110109, 110309, 110903, 110909, 070310, 070320, посредување и застапување, реекспорт, шпедиција, консигнација, комисион, меѓународен превоз на стоки и патници во друмскиот сообраќај, туристички услуги во странство, малограничен промет со соседните земји Грција, Бугарија, Југославија и Албанија

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања

Претпријатието за преземените обврски во правниот промет спрема трети лица одговара со сите свои средства

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е Виолета Билбиловска, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 4526/96 (4622)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 4781/96, на регистарска влошка бр 1-57500-0-0-0 го запиша во судскиот регистар проширувањето на Претпријатието за промет и услуги „КИ-ФИ-ЧО“ д.о.о. експорт-импорт, с. Љубош, Скопје

Се проширува дејноста во надворешен промет со изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странско лице во Република Македонија

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 4781/96 (4623)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 3865/96, на регистарска влошка бр 1-529-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар трансформацијата на Монтажно-инсталатерското претпријатие „ТОПЛОВОД“ А Д п.о. „Момин Поток“ б.б. Скопје

Се запишува Трансформацијата на Монтажно-инсталатерското претпријатие „ТОПЛОВОД“ А Д ц.о. „Момин Поток“ бб, Скопје во приватна сопственост, бришење на дејноста во внатрешен трговски промет, бришење на надворешно-трговското работење и лице овластено за застапување во надворешен трговски промет

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 3865/96 (4624)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4962/96 на регистарска влошка бр. 1-66865-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, услуги и трговија „БО-АН КОМПАНИ“ ц.о. увоз-извоз ул. „Хо Ши Мин“ бр. 1736 Скопје.

Основач: Горан Костенцовски од Скопје

Дејности: 011010, 011311, 011314, 011315, 011319, 011320, 011390, 011413, 050301, 050302, 011941, 011990, 012321, 012324, 012421, 012429, 012623, 013021, 013022, 013041, 013042, 013050, 013073, 013114, 070121, 013200, 013904, 020131, 020140, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060609, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 090124, 090131, 090132, 090133, 090139, 090140, 090150, 090171, 090172, 090201, 090209, 110109, 110303, 110304, 110309, 110903, 110909, 070310, 070320, услуги на внатрешна и меѓународна шпедиција, посредништво, застапување, вршење комисиони работи во областа на прометот на стоки и сообраќајот, консигнациона продажба, вршење превоз на стоки во меѓународен сообраќај со камиони и со други моторни возила со приколка и без приколка и сл.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица претпријатието целосно одговара.

Лице овластено за застапување на претпријатието во надворешно трговскиот промет е Светлана Костенцовска, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4962/96 (4593)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4114/96 на регистарска влошка бр. 1-66545-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Услужното трговско претпријатие „БАШ 5“ д.о.о. увоз-извоз с. Батинци, Скопје.

Основач: Бекир Даутовски

Дејности: 011920, 013021, 013121, 020110, 020121, 020131, 020140, 030003, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060603, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 080190, 080201, 080202, 090121, 090124, 090129, 090132, 090139, 090140, 090150, 090160, 090171, 090172, 090201, 090209, 110109, 110303, 110309, 110909, 070310, 070320, консигнациона продажба на стоки, малопродаен промет.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица претпријатието целосно одговара.

Лице овластено за застапување на претпријатието е Бекир Даутовски, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4114/96 (4594)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4113/96 на регистарска влошка бр. 1-21387-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на основач на Претпријатието за трговија и консалтинг „ВЕКО“ д.о.о. ул. „Ефтим Спространов“ бр. 22, Скопје.

На 29.11.1995 год. во претпријатието пристапил Живко Чорев, а на истиот ден истапила Весна Чорева.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4113/96 (4595)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5059/96 на регистарска влошка бр. 1-66824-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието на фризерски услуги „ПАТРИЦИЈА 70“ д.о.о. ул. „Јани Лукровски“ бр. 66, ТЦ Автокоманда локал бр. 47, Скопје.

Основач: Олга Данева

Дејности: 070114, 070127, 070129, 070132, 070219, 070225, 070250, 080190, 080201, 080202, 090201, 090209, 110909

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица претпријатието целосно одговара.

Лице овластено за застапување на претпријатието е Олга Данева, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5059/96 (4587)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5406/96 на регистарска влошка бр. 1-31857-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и лице овластено за застапување на Претпријатието за производство трговија и услуги „ВЕЛОКС“ експорт-импорт ул. „Пиринска“ бр. 28, Скопје.

Се брише Сузана Јаниќи, директор без ограничување, се запишува Душан Пановски, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5406/96 (4588)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2228/96 на регистарска влошка бр. 1-21982-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за промет и услуги „ГУЉАК“ ц.о. експорт-импорт с. Склупчане, Куманово.

Се брише Абедин Зимбери, директор без ограничување, а се запишува Фикрет Зимбери, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2228/96 (4589)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4965/96 на регистарска влошка бр. 1-2459-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватната здравствена организација – специјалистичка ординација по офталмологија „ОЧНА ОПТИКА“ ц.о. ул. „Маршал Тито“ бр. 56, Скопје.

Основач: „ОЧНА ОПТИКА“ ц.о. Скопје.

Основана со одлука бр. 02-01, од 15.03.1996 год..

Дејност: 130120.

Неограничени овластувања, целосна одговорност

Лице овластено за застапување е Павлески Трајко в.д. директор

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4965/96 (4566)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5095/96 на регистарска влошка бр. 1-6689-0-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за инженеринг, консалтинг, производство и промет „МАКМЕТАЛ ИНЖИНИРИНГ“ д.о.о. ул. „Железничка“ бр. 37, Скопје.

Дејности: 110402, 110403, 110404, 110500, 110611, 110612, 110620, 110901, 110403, 110902, 110903, 110905, 110909, 110302, 110303, 110309, 011119, 011329, 011299, 011311, 011320, 012001, 012002, 012321, 050201, 050202, 050203, 050209, 050301, 050302, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 080120, 080121, 080122, 080123, 080201, 080202, 080522, 010109

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени према трети лица претпријатието одговара со целиот имот.

В.Д. директор е Трчков Васил со неограничени овластувања

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5095/96 (4567)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3240/96 на регистарска влошка бр. 1-16367-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за производство, промет и услуги „БАМБУС-ТРЕЈД“ д.о.о. ул. „Рилски Конгрес“ бр. 89, Скопје.

Се брише досегашниот директор на претпријатието Димче Антовски, директор без ограничување, а се запишува Марија Антовска, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3240/96 (4568)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4944/96 на регистарска влошка бр. 1-66904-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието во мешовита сопственост за производство, трговија и услуги „ЛЕТЕРФЕИС“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Иван Аговски“ бр. 10/2-6, Скопје.

Претпријатието е основано со договор за основање од 28.02.1996 год.

Скратен назив: „ЛЕТЕРФЕИС“ д.о.о. експорт-импорт, Скопје

Дејности: 013400, 070128, 070132, 070223, 070226, 070250, 110302, 110303, 110309, 110909, 120311, 070310, 070320, посредување, застапување во областа на прометот со стоки и услуги, реекспорт, продажба на стока на консигнација, застапување на странски фирми.

Во правниот промет со трети лица претпријатието има неограничени овластувања.

Претпријатието за своите обврски одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување во надворешно и внатрешно-трговскиот промет е Групчева Лидија, в.д. директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4944/96 (4569)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5324/96 на регистарска влошка бр. 1-42144-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за надворешна и внатрешна трговија на големо и мало „ПРВОМАЈСКА“ бр. 21-1/10, Скопје.

Дејноста на претпријатието се проширува со 08019, 080190, 0802, 08020, 080201, 080202, 09012, 090201, 090209

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5324/96 (4570)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5273/96 на регистарска влошка бр. 1-45774-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Претпријатието за производство, услуги и трговија „ГРАФИКА 2“ д.о.о. увоз-извоз, ул. „Киро Крстевски“ бр. 3-б, Скопје.

Се брише Драган Алексиќ, директор, а се запишува во внатрешен и надворешен промет Фани Тикова, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5273/96 (4572)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4727/96 на регистарска влошка бр. 1-66764-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Трговското услужно претпријатие „СТЕФА-НИ-КЕРАМИКА“ д.о.о. увоз-извоз, с. Мршевици, Скопје.

Основачи на претпријатието се Марјан Крстевски, с. Мршевици и Доне Ангеловски с. Мршевици, Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 050301, 050302, 070310, 070320.

Неограничени овластувања, целосна одговорност.

Крстевски Марјан, директор без ограничување и овластено лице со неограничени овластувања

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 4727/96 (4573)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 1695/96 на регистарска влошка бр 1-1310-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето според ЗТПОК на Акционерското друштво за инжињеринг, проектирање, монтажа и промет „ТЕРМОСКОПЈЕ“ ц о експорт-импорт, ул „Скупи“ бр. 47, Скопје.

Се запишува: Уп на трансформацијата на А Д „Термоскопје“ во акционерско друштво според ЗТПОК, Скопје

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 1695/96 (4574)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 4508/96 на регистарска влошка бр 1-10504-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на име и проширување на дејности во внатрешен и надворешен трговски промет на Производното услужно претпријатие „ПАН“ д о о ул. „101“ бр 24, Тетово

Се менува името на досегашното претпријатие кое ќе гласи Производно услужно претпријатие „ПАН“ д о о ул. „101“ бр 24, Тетово

Дејности се проширува со: 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070240, 070260, 080111, 080112, 080121, 080122, 080129, 080190, 080202, 090121, 090122, 090123, 090124, 090131, 090150, 090202, 110301, застапување на странски фирми, реекспорт, посредување во надворешниот трговски промет, комисиони работи, консигнациони работи, малограничен промет со: Грција, Бугарија, Албанија и СРЈ, угостителски и туристички услуги, меѓународна шпедиција, агенциски услуги во транспорт, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 4508/96 (4571)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 5241/96 на регистарска влошка бр 1-1647-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице на Акционерското друштво во мешовитата сопственост за изолаторско-оптички услуги и услуги во прометот „ИЗООПТИК“ п о ул. „Партизански одреди“ бр. 101, Скопје

Се брише досегашниот застапник Нелковски Јордан, директор без ограничување

Се запишува нов застапник Јовчевска Румена, в д директор без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 5241/96 (4577)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 5091/96 на регистарска влошка бр 1-4863-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за превоз на големо и мало, застапување и посредување „МА-АРЕНА“ д о о увоз-извоз, ул „Пелистерска“ бр 1/4-4, Скопје.

Дејноста на претпријатието се проширува со следните дејности 011232, 012001, 012002, 012003, 012111, 012130, 012142, 013111, 013113, 013114, 020131, 020139, 020201, 050301, 050302

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 5091/96. (4578)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 5402/96 на регистарска влошка бр 1-66900-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за инжињеринг и деловни услуги „ГРАД“ д о о ул. „Васил Главинов“ бр. 3/4-13, Скопје.

Претпријатието е основано со одлука за основање од 01.04 1996 год., а основач е Људмила Симова Лазарова.

Дејности: 011941, 011949, 012310, 012321, 012322, 012622, 013400, 050100, 050201, 050202, 050209, 050301, 050302, 110402, 110403, 110404, 110405, 110401, 110302, 110303, 110309, 110620, 110903, 110905, 110909, 030003, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070250, 070260, 080121, 080190, 080201, 080202, 110309, 110909, 110109, 120312, 060501, 060502, 060503

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства

Директорот на претпријатието и застапник за надворешно-трговското работење е Људмила Симова Лазарова, со неограничени овластувања

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 5402/96 (4579)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 4689/96 на регистарска влошка бр 1-29272-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за производство и трговија на големо и мало „ДАКО-КОМЕРЦ“ ц о увоз-извоз, ул „Народна Революција“ 143, Куманово

Се брише: Предраг Димовски, се запишува Петрушевски Предраг, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 4689/96 (4580)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 4189/96 на регистарска влошка бр 1-13483-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште и основачи на Претпријатието за трговија на големо и мало „СКАН“ ц о извоз-увоз, Скопје

Кон претпријатието за трговија на големо и мало „СКАН“ увоз-извоз, Скопје, како основач пристапува Митевски Слободан.

Се менува досегашната адреса на претпријатието. Градски трговски центар подрум

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 4189/96 (4581)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 4630/96 на регистарска влошка бр 1-66816-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на Друштвото за внатрешен и надворешен промет „СЕЛЕКТА КОМПАНИ“ д о о ул „Иво Рибар Лола“ бр 24/9, Скопје

Скратен назив на фирмата: „СЕЛЕКТА КОМПАНИ“ д о о Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање од 01.03 1996 год., а основач е Бруно Грозданов од Скопје

Дејности: 110109, 110303, 110204, 110309, 110909, 110301, 011231, 011232, 011831, 011832, 011920, 011941, 011949, 011990, 012321, 012324, 013021, 013022, 013042, 013043, 013050, 013072, 013073, 013099, 013121, 013122, 013400, 013500, 013909, 050100, 050209, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080112, 080119, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 090171, 090179, 090181, 090209, 110302, 110404, 110902, 110903, 120349, 070310, 070320, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, консигнациона продажба, превоз на стоки во меѓународниот сообраќај, превоз на патници во меѓународниот сообраќај, услуги, меѓународна шпедиција, слободни царински продавници, фришопови, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СРЈ

За обврските преземени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со целиот свој имот

Лица овластени за застапување во надворешното трговско работење се Јасмина Грозданова, директор без ограничување и Бруно Грозданов, основач без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 4630/96. (4582)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 326/96 на регистарска влошка бр 1-66333-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство и трговија „КАУЗИЈА“ д о о експорт-импорт, ул „Божин Николов“ бр 62, Скопје

Основач на претпријатието е Стојановски Пане, од Скопје

Дејности: 013030, 013050, 013060, 013071, 013072, 013074, 013111, 013113, 013114, 013112, 012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 012421, 012511, 012512, 012513, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110309, 110909, 070310, 070320, посредување и застапување малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СРЈ Југославија, меѓународен транспорт на стоки и патници, реекспорт, консигнации, комисиони работи

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со ситот свој имот

Директор на претпријатието е основачот Стојановски Пане, од Скопје

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 326/96 (4583)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 5305/96 на регистарска влошка бр 1-66548-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основачи на Транспортното претпријатие „МА-ЈОР ТРАНС“ д о о увоз-извоз, ул. „Партизански одреди“ Порта Влае Б-4, л. 11, Скопје

Во претпријатието пристапува нов основач ПППУ „ИНТЕР-РО-МИ“ д о о с. Миладиновци, Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 5305/96 (4558)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 4842/96 на регистарска влошка бр 1-31640-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за надворешен и внатрешен промет на големо и мало, „ДИЈАМАНТ“ ц о ул „Црногравска“ бр 68, Куманово

Претпријатието во внатрешен промет се проширува со следната дејност: 013904, производство на накит

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 4842/96 (4559)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 4763/96 на регистарска влошка бр 1-35801-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и промена на овластено лице на Претпријатието за трговија, туризам и сообраќај „ОЛИ МАК“ д.о.о. извоз-увоз, ул. „Горги Попхристов“ бр 133-1, Скопје

Се брише: Китовски Боро, директор без ограничување

Се запишува: Китовски Оливер, директор без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 4763/96 (4575)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 1228/96 на регистарска влошка бр 1-21269-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за промет и услуги „Т.К. УГ-КОМЕРЦ“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Градски парк“ 66, Скопје

Се брише: Киро Гурчевски, се запишува: Драган Анастасов

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 1228/96. (4576)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Со решение на Окружниот стопански суд во Битола Ст. бр. 357/96 од 8.V.1996 година, отворена е стечајна постапка против должникот БОД „Мисирков“ – Битола.

За стечаен судија се определува Коста Споа, судија на овој суд.

За стечаен управител се определува Тодор Јовчевски од Битола, дипл. економист, ул. „Нико Фундале“ бр. 13/14.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ да ги пријават своите побарувања со пријава во два примероци со докази.

Се закажува рочиште за испитување на побарувањата на доверителите за ден 18.VI.1996 година, во 13,00 часот, во соба број 3 при Окружниот стопански суд во Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1071)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 284/96 од 25.IV.1996 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие „Жито Токсин“ од Скопје, ул. „М. Тито“ бр. 5/10.

За стечаен судија е одредена Лилјана Савовска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Михајловски Симон од Скопје, ул. „Белишка“ бр. 18/A.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 6.VI.1996 година, во 11,10 часот, соба број 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1079)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 910/95 од 8.IV.1996 година, е отворена стечајна постапка над должникот „Боби Турец“ ПТУ од Скопје, ул. „Пандил Шипков“ бр. 1/8.

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Младен Божиновски од Скопје, ул. „Орда Чопела“ бр. 116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 24.VI.1996 година, во 8,20 часот, соба број 53-а при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1080)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението П. Ст. бр. 1626/93 од 17.I.1994 година, е отворена стечајна постапка над ПТ „Стамп“ од Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 7/14, со жиро сметка 40100-601-62569.

За стечаен судија се определува Ордавански Бранко, судија при овој суд.

За стечаен управник се определува Владо Стефановски, од Скопје, ул. „Јури Гагарин“, бр. 37, телефон 227-300.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 28.VI.1996 година, во 9 часот, соба број 83 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1111)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 1472/95 од 03.IV.1996 година, е отворена стечајна постапка над должникот ЗСЗ „Карадак“, с. Лојане, Куманово.

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Зоран Дежковски од Куманово, вработен при „Југотурс“ од Куманово.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два приме-

роци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 26.VI.1996 година, во 9,30 часот, во соба број 83 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1122)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 821/95 од 15.V.1996 година, према должникот ДОО „ХОЛДИНГ БИТОЛА-ТЕКС“ – Битола, отвори стечајна постапка при што за стечаен судија го определи Коста Споа, судија во Окружниот стопански суд во Битола, а за стечаен управител Ангеловски Фидан од Битола, ул. „ЈНА“ бр. 12/20.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот со пријава таксирани со 600,00 денари, судски такси во два примероци со докази, а должниците во истиот рок да ги измират своите обврски према должникот.

Рочиште за испитување на побарувањата ќе се одржи на 26.VI.1996 година, во 10 часот, во Окружниот стопански суд во Битола.

Огласот е објавен на огласната табла на судот на 15.V.1996 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1123)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 1156/93 од 20.III.1996 година, е отворена стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие „ДБЈ ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ од Скопје, ул. „Малешевска“ бр. 59-6.

За стечаен судија е одредена Вуолета Муратовска – Николовска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Раде Стефановски од Скопје, ул. „Пелистерска“ бр. 1-11/7, телефон 251-738.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 17.VI.1996 година, во 9,10 часот, во соба број 154 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1092)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 16/96 од 03.IV.1996 година, е отворена стечајна постапка над должникот ПТИ „САИС КОМЕРЦ“ од Скопје, ул. „Радаушка“ бр. 18.

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Младен Божиновски од Скопје, ул. „Орда Чопела“ бр. 116.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 24.VI.1996 година, во 8,20 часот, соба број 83 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1093)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 285/96 од 18.IV.1996 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие „Графолник“ од Скопје, ул. „Техчевска“ бр. 3/30.

За стечаен судија е одредена Лилјана Савовска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Михајловски Симон од Скопје, ул. „Белишка“ бр. 18/A.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 03.VI.1996 година, во 11,30 часот, соба број 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1094)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 258/94 од 27.II.1996 година, заклучена е стечајната постапка над должникот „ТРЕСКА“ ДОО – Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1091)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Ст. бр. 1404/95 од 26.IV.1996 година објавува дека одобрува присилно порамнување на должникот ПТМ „8-ми НОЕМВРИ“ – Неготино и неговите доверители со следната содржина:

Предлагачот должникот ПТМ „8-ми Ноември“ – Неготино должен е да ги исплати обврските према доверителите од 60% износ со камата во рок од 2 години сметано од одобреното присилно порамнување. Ова порамнување има правно дејство и према доверителите на предлагачот чии побарувања стасале за присилно порамнување, како и према доверителите кои учествувале во постапката за присилно порамнување, а чии побарувања се оспорени доколку истите се утврдят. Извршните пресуди и другите одлуки кои имаат својство на извршни исправи губат правна важност во однос на должникот доколку се однесуваат на побарувања утврдени со ова решение. Извршните исправи и другите одлуки кои имаат својство на извршни исправи, а кои се однесуваат на побарување што се утврдени во постапката за присилно порамнување или се оспорени може да се извршат само под услов на ова порамнување. Ова решение има сила на извршна исправа према сите доверители чии

побарувања се утврдени во постапката за присилно порамнување. Секое учесник во постапката за присилно порамнување ги сноси своите трошоци. Се запира стечајната постапка над стечајниот должник ПТМ „8-ми Ноември“ Неготино, поведена со пријава на Заводот за платен промет на РМ – филијала Титов Велес Експозитора Неготино. За в.д. директор на ПТМ „8 Ноември“ Неготино се назначува лицето Цане Павовски од Кавадарца.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст.бр. 782/95 од 13.XI.1995 година, е отворена стечајна постапка над должникот „Рускапро“ ПТ од Скопје, ул. „Методија Митевски“ бр. 3/2-3.

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд. За стечаен управник е одредена Драгана Иванчикова од Скопје, ул. „Дрезденска“ бр. 15, телефон 363-730.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 16.VI.1996 година, во 9,30 часот во соба број 53-а при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(1081)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст.бр. 700/94 од 28.XII.1995 година, заклучена е стечајната постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало „Младост“ – Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(1103)

Окружниот стопански суд во Штип, објавува дека со решението Ст.бр. 375/93 од 15.V.1996 година, е заклучена стечајната постапка над ПОС „Мако комерц“ од Струмица. По правосилноста на решението ПОС „Мако комерц“ – Струмица да се брише од регистарот на претпријатијата. Простанатите парични средства од 258.550,00 денари се отстапуваат на Агенцијата на РМ за трансформација на претпријатијата со општествен капитал. Рок за жалба 15 дена по објавувањето на огласот.

Од Окружниот стопански суд во Штип.

(1104)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со решението Ст.бр. 15/93 од 15.V.1996 година и Ст.бр. 39/90 од 19.III.1996 година е заклучена стечајната постапка над 33 „Југопрогрес“ – Струмица и 33 „Медитерант“ од с. Долно Липовик. По правосилноста на решението 33 „Југопрогрес“ – Струмица, 33 „Медитерант“ од с. Д. Липовик да се бришат од регистарот на претпријатијето. Рок за жалба 15 дена по објавувањето на огласот.

Од Окружниот стопански суд во Штип.

(1105)

Со решенијата на Окружниот стопански суд во Битола донесени сите на 17.IV.1996 година под Ст.бр. 260/96 за ПП „Касандра“ – Прилеп, Ст.бр. 296/96 за ПП „Октоградба“ од Охрид, Ст.бр. 281/96 за ПП „Олфи комерц“ од Битола, Ст.бр. 275/96 за ПП „Фантастик“ од Прилеп, Ст.бр. 236/96 за ПП „ОНАЗИС“ од Прилеп, Ст.бр. 263/96 за ПП „Доленици“ од Прилеп, Ст.бр. 290/96 за „Интернационал корпорейшн“ од Битола, Ст.бр. 224/96, за „Свици комерц“ од Прилеп, Ст.бр. 314/96 за ПП „Мия комерц“ – Битола, Ст.бр. 266/96, ПП „Иригома“ од Прилеп, Ст.бр. 299/96 за ПП „Камарат“ од Прилеп, Ст.бр. 233/96, за ПП „Торвадо“ од Прилеп, Ст.бр. 221/96 за „Б-Р Комерц“ од Прилеп, Ст.бр. 227/96 за ПП „Орсил“ од Прилеп, Ст.бр. 272/96 за УТО „Мак софт“ од Прилеп и Ст.бр. 269/96 за ДОО „Толмак 94“ од Прилеп, отворените стечајни постапки не се спроведуваат и се заклучуваат, за Ст.бр. 188/96 од 22.IV.1996 година за ПП „Цоко комерц“ од Прилеп, за Ст.бр. 329/96 од 22.IV.1996 година за ПП „Торихо промет“ од Прилеп, Ст.бр. 908/95 од 22.IV.1996 година за ППТ „Славна Дебарца“ од Охрид, за Ст.бр. 1235/95 за 33 „Прилепско поле“ – с. Ложани, отворените стечајни постапки не се спроведуваат и се заклучуваат, за Ст.бр. 323/94 од 15.V.1996 година, за ОПФ-ка Савилара „Илијден“ – Битола, отворената стечајна постапка се запира согласно, член 83 ст. 1 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал и со решение Ст.бр. 1103/95 према должникот ПП „Медаљон“ од Прилеп, отворената стечајна постапка се заклучува.

Од Окружниот стопански суд во Битола.

(1106)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст.бр. 347/96 од 06.V.1996 година, према должникот УТП „Бадемонт“ – Битола отвори стечајна постапка при што за стечаен судија го определува Коста Слов, судија во Окружниот стопански суд во Битола, а за стечаен управник Кирил Пецаков од Битола, ул. „Прилепска“ бр. 76/13.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот со пријави таксирани со 600,00 денари судски такси, во два примероци со докази, а должниците во истиот рок да ги измират своите обврски према должникот.

Рочиште за испитување на побарувањата ќе се одржи на 24.VI.1996 година, во 10 часот, во Окружниот стопански суд во Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола.

(1107)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст.бр. 304/96 од 24.IV.1996 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија, производство и услуги „Недими Комерц“ од Скопје, ул. „Сребко Пушкалка“ бр. 44-Б.

За стечаен судија е одреден Јанко Узунов, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Срболоб Глигоров од Скопје, ул. „Париска“ бр. 82, телефон 252-353.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 19.VI.1996 година, во 8,20 часот, соба број 154 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(1108)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст.бр. 413/96 од 17.IV.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТ „Биографика Комерц“ од Скопје, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 30.

За стечаен судија е одреден Александар Јањик, судија при овој суд. За стечаен управник е одреден Мито Арминовски од Скопје, ул. „Петар Манџуков“ бр. 213/Б, телефон 263-992.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 28.VI.1996 година, во 9,00 часот, соба број 83 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(1109)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст.бр. 1924/95 од 06.V.1996 година, е отворена стечајна постапка над должникот „Претпријатие за промет на големо и мало „Топкомерц“ од Скопје, ул. „Благоја Паровик“ згр. 9/1-7.

За стечаен судија е одреден Коле Мангов, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Марковски Ј. Стојан од Скопје, ул. „Горче Петров“ бр. 3/38, телефон 316-794.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 19.VI.1996 година, во 9,10 часот, во соба број 154 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(1110)

ЛИКВИДАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л.бр. 457/96 од 13.V.1996 година отвори ликвидациона постапка над Претпријатието за трговија, производство и услуги „КИЧО-Д“ д.о.о., Скопје, ул. „Горче Андреевски-Кун“ бр. 16-Б, жиро сметка број 40100-601-308905.

За ликвидационен управник е одреден Владо Стефановски од Скопје, ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 37, телефон 227-300.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 20.VI.1996 година во 9 часот, соба број 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(1057)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 456/96, од 13.V.1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство, трговија на големо и мало, консалтинг, маркетинг и инженеринг „Екомпех“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Батпазарска“ бр. 121, Скопје.

За ликвидационен управник се определува Драган Величковски од Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9/10, телефон 234-487.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират своите долгови према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 21.VI.1996 година во 10 часот во соба број 154 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(1058)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 449/96 од 08.V.1996 година отвори ликвидациона постапка над Трговското претпријатие извоз-увоз д.о.о. „Империлфармаси“ – Скопје, жиро сметка 40120-601-54058.

За ликвидационен управник е определен Ефтим Петров од Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 50/3-4, телефон 417-130.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет на овој суд, со пријава и докази во два примероци. Се задолжуваат должниците да ги измират према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за утврдување на побарувањата на доверителите на ликвидациониот должник на 19.VI.1996 година во 8,30 часот во соба број 53 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1059)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л.бр. 447/96 од 10.V.1996 година отвори ликвидациона постапка над Претпријатието за трговија на големо и мало „Јумаккомерц“ д.о.о. увоз-извоз, Скопје, жиро сметка 40120-601-181887.

За ликвидациониот управник е определен Ефтим Петров од Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 50/3-4, телефон 417-130.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави и докази во два примероци. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за утврдување на побарувањата на доверителите на ликвидациониот должник на 21.VI.1996 година во 8,30 часот во соба број 83 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1060)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л.бр. 448/96 од 08.V.1996 година отвори ликвидациона постапка над Приватната здравствена организација Аптека „Империл Фарма“ п.о. Скопје, жиро сметка 40120-603-15827.

За ликвидациониот управник е определен Ефтим Петров од Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 50/3-4, телефон 417-130.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со пријава и докази во два примероци. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за утврдување на побарувањата на доверителите од ликвидациониот должник на 19.VI.1996 година во 8,00 часот во соба број 154 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1061)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Л.бр. 74/95 од 10.IV.1996 година ја заклучи ликвидационата постапка над „Ситивест банка“ – Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1072)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л.бр. 472/96, отвори постапка за редовна ликвидација на ден 16.V.1996 година над Трговското претпријатие „Унитраде“ експорт-импорт д.о.о. – Скопје, ул. „Народен фронт“ бр. 19/2-9, Скопје.

За ликвидациониот управник се определува Младен Божиновски од Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 24.VI.1996 година во 8,20 часот во соба број 53-а на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1076)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението IV Л.бр. 471/96 од 16.V.1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација над Трговското претпријатие „Бета-Промет“ д.о.о. извоз-увоз – Скопје, ул. „Франьо Клуз“ бр. 3/3.

За ликвидациониот управник е определен Младен Божиновски од Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 24.VI.1996 година, во 8,10 часот во соба број 53-а на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1077)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението III Л.бр. 473/96 од 16.V.1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за градежништво, проектирање, изведување и трговија „Лик-Комерц“ д.о.о. увоз-извоз, ул. „Климент Охридски“ бр. 54/2-16 од Скопје.

За ликвидациониот управник се определува Младен Божиновски од Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 26.VI.1996 година во 8,10 часот во соба број 154 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1078)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л.бр.465/96 од 14.V.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство, трговија и увоз-извоз „Ани-Трејд“ Д.О.О. – Скопје, со седиште на ул. „Будисвар Јане Сандански“ бр.21/4-2 и со жиро сметка 40100-601-269370.

За ликвидациониот управник е определен Илија Димитријевски од Скопје, ул. „Димо Хацидимов“ бр.41-а, телефон 203-937.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 28.VI.1996 година во 11,00 часот во соба број 53-а на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1073)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л.бр.485/96 од 16.V.1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација над Трговското претпријатие на големо и мало „ДАНИ КОМ“ Ц.О. увоз-извоз, ул. „Владимир Комаров“ бр.8-1-10, Скопје.

За ликвидациониот управник се определува Драган Величковски од Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бр.9/10, телефон 234-487.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 24.VI.1996 година во 8 часот во соба број 60 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1082)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л.бр.423/96 од 22.IV.1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за промет на големо и мало „МИС“ извоз-увоз, Скопје, ул. „Велко Влаховиќ“ бр.12/15 со жиро сметка бр. 40100-601-213376.

За ликвидациониот управник се определува Радослав Кипровски од Скопје, бул. „АСНОМ“ бр.8/3-36, телефон 415-054.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот на „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 3.VI.1996 година во 11,00 часот во соба број 60 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1083)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л.бр.385/96 од 6.V.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација над Трговското претпријатие „Иго Имлекс“ експорт-импорт Д.О.О. – Скопје, жиро сметка 40100-601-162594.

За ликвидациониот управник се определува Радослав Кипровски од Скопје, бул. „АСНОМ“ бр.8/3-36, телефон 415-054.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 14.VI.1996 година во 10,50 часот во соба број 60 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1084)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л.бр.426/96 од 22.IV.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство, промет и услуги „Волап Комерц“ од Скопје, ул. „Боро Менков“ бр. 1-а/3-5.

За ликвидациониот управник се определува Раде Стефановски од Скопје, ул. „Пелистерска“ бр. 1-III/7, телефон 251-738.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник за 28.VI.1996 година во 8,00 часот во соба број 154 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1085)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л.бр.103/94 од 21.IV.1994 година, отвори постапка за редовна ликвидација над Производно трговско претпријатие Д.О. експорт-импорт „Мирнос Компани“ од Тетово, ул. „Ленин“ бр.12.

За ликвидациониот управник се определува Перо Јовановски од Тетово, ул. „Димо Гавроски“ бр.70, телефон 23-370.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој

суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 19.VI.1996 година во 11,30 часот во соба број 154 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(1086)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л.бр.416/96, отвори постапка за редовна ликвидација на ТП „ДП „Депи Тел“ увоз-извоз од Титов Велес, со седиште на ул. „Никола Оровчанец“ бр. 21 и со жиро сметка број 41600-601-26000.

За ликвидационен управник определен е Сашо Костевски од Скопје, ул. „Теодосие Синаетски“ бр.23-а, телефон 248-193.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник на 17.VI.1996 година, во 8,10 часот, во соба број 53-а на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(1087)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л.бр.371 од 1996 година отвори постапка за редовна ликвидација над ТП „Крилас“ – с. Сарај, ул. „Маршал Тито“ бр.4/15, Скопје.

За ликвидационен управник се определува Љубомир Крстевски од Скопје.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник во соба број 53-а при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(1088)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л.бр.108/96 од 9.II.1996 година отвора постапка за редовна ликвидација над Трговското претпријатие „Иван Комерц“ од Скопје, ул. „Ферид Бајрам“ бр.8-б.

За ликвидационен управник се определува Крстевски Сашко од Скопје.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 1.IV.1996 година, во 9,00 часот, во соба број 83 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(1089)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л.бр.475/96 од 15.V.1996 година отвори ликвидациона постапка над должникот ТП „Дама Карина“ од Скопје ул. „Горги Војтех“ бр.23-б.

За ликвидационен управник е одреден Зоран Силјановски од Скопје, ул. „Октомвриска Революција“ бр.10-2.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 17.VI.1996 година во 8 часот, соба број 83 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(1090)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л.бр.163/96 од 26.II.1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за услуги и промет „Трго-Монт“ увоз-извоз д.о.о. ул. „Јуриј Гагарин“ бр.52/3-б, со жиро сметка број 40100-601-113426.

За ликвидационен управник се определува Жарко Дабески од Скопје.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 25.VI.1996 година во соба број 58 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(1112)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л.бр.477/96 од 15.II.1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство, промет и услуги „Јехона“ увоз-извоз д.о.о. – Скопје, с. Ласкарци.

За ликвидационен управник се определува Драган Величковски, ул. „Крсте Мисирков“ бр.9, телефон 234-487.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите кон ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 25.VI.1996 година во 9 часот.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(1113)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л. бр. 454/96 од 13.V.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за трговија на големо и мало и услуги „Лека С“ Д.О.О. експорт-импорт од Скопје, ул. „Г. Стојчевски“ бр. 21-31 со жиро сметка број 40100-601-62093.

За ликвидационен управник се определува Марко Ѓурчиновски од Скопје, Ул. „Љуба Петровиќ“ бр. 8, телефон 263-975.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 20.VI.1996 година во 11,00 часот во соба број 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(1054)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л. бр. 373/96 од 26.IV.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација над Трговското претпријатие „Ленди-Трејд“ ЦО – Скопје, ул. „Алекса Дундик“ бр. 57-б, жиро сметка број 40100-601-270849.

За ликвидационен управник се определува Радослав Кипровски од Скопје, Бул. „АСНОМ“ бр. 8/3-36, Телефон 415-054.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 6.VI.1996 година во 11,30 часот во соба број 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(1055)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л. бр. 444/96 од 8.V.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за трговија, застапство, производство и услуги увоз-извоз „Еко-Инженеринг“ Д.О.О. – Скопје, ул. „Пајак“ бр. 20, жиро сметка број 40100-601-79846.

За ликвидационен управник се определува Радослав Кипровски од Скопје, бул. „АСНОМ“ бр. 8/3-36, телефон 415-054.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник 14.VI.1996 година во 11,00 часот во соба број 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(1056)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните печати:

Тркалезен печат и штембил под назив: Претпријатие во општествена сопственост за промет, извоз-увоз и инженеринг „ИСКРА-ИНКОМ“ ц.о. Скопје. (2409)

Тркалезен печат штембил под назив: Градежно заштетска задруга „ИСКРА“ р.о. Скопје (2410)

Тркалезен печат и штембил под назив: Претпријатие за промет увоз-извоз и инженеринг „ИСКРА“ – ИНКОМ“ д.о.о. Скопје. (2411)

Тркалезен печат и штембил под назив: „ЗЗ „АГРО-КАРАЦИЦА“ ЦО Скопје“. (2461)

Тркалезен печат и штембил под назив: „Претпријатие за производство промет и транспорт „СЕЛМАН-КОМПАНИ“ ц.о. Скопје. (2462)

Тркалезен печат под назив: „Постојан овластен судски преведувач од англиски на македонски и обратно при Општински суд Скопје I - Маријанчо Галевски“. (2486)

Тркалезен печат под назив: „Британски информативен центар – Скопје (два печата: кирилица и латиница)“. (2486)

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр. 634206 на име Сакипов Зулфиќар ул. „11 Ноември“ бр. 78, Куманово (2486-а)

Пасош бр. 0004625 издаден од ОВР Пробиштип на име Иван Ѓорѓиев с. Бучиште, Пробиштип. (2487-а)

Пасош бр. 0261323 на име Петровски Горан ул. „Пецо Божиновски“ бр. 4, Битола. (2425)

Пасош бр. 0135558 издаден од УВР Куманово на име Фекрет Алији с. Ваксинце, Куманово. (2455)

Пасош бр. 766995/95 издаден од УВР Скопје на име Зина Бабаџиќ ул. „1“ бр. 130 с. Љубин Скопје. (2456)

Пасош бр. 526483 на име Јускоски Јонуз с. Лабуништа, Струга (2457)

Свидетелство за завршено I, II, III и IV година и свидетелство за четврти степен на стручна подготовка издадено од ГУЦ „Здравко Цветковски“ Скопје на име Соња Ливриниќ, Скопје (2458)

Пасош бр. 418387 на име Митевска Лилјана ул. „АС-НОМ“ бр. 2 Куманово (2459)

Пасош бр. 0004612 на име Ацо Јаневски ул. „4 април“ 12, Прилеп. (2460)

Пасош бр. 216318 на име Нанеска Силви бул. Турист бр. 98-3/10, Охрид, (2461-а)

Пасош бр. 494655 издаден од УВР Куманово на име Младеновски Игор ул. „Благој Стефков Гојчо“ бр. 4, Куманово. (2462-а)

Пасош бр. 038877 на име Скакули Буран Дебар. (2463-а)

Пасош бр. 493864 на име Роберт Наумов ул. „Велко Стаменковски“ бр. 7 н. Доброшане, Куманово. (1654-а)

Пасош бр. 538950/94 издаден од УВР Скопје на име Томе Арџелиев, ул. В.С. Бато бр. 87/3-27, Скопје.

Пасош бр. 494880/95 издаден од УВР Куманово на име Бедри Рамадани с. Никуштак, Куманово. (2463)

Пасош бр. 130712/93 издаден од УВР Скопје на име Валентина Чавдарска ул. „Драгиша Мишовиќ“ бр. 1-4/2, Скопје. (2464)

Пасош бр. 135830/93 издаден од УВР Куманово на име Севим Садики с. Черкеско Село, Куманово. (2465)

Пасош бр. 834076/96 издаден од УВР Скопје на име Миразије Мифтари ул. „Брсјачка Буна“ бр. 85, Скопје. (2466)

Пасош бр. 429363/94 издаден од УВР Скопје на име Љубинка Донева ул. „Козара“ бр. 34, Скопје. (2467)

Пасош бр. 606191/95 издаден од УВР Скопје на име Вели Меџитовски с. Црн Врв, Скопје. (2468)

Пасош бр. 765952/95 издаден од УВР Скопје на име Мурат Имери ул. „Дижонска“ бр. 7/19, Скопје (2469)

Пасош бр. М 0113319 издаден од Ирачка амбасада во Белград на 23.II.1988 г. а завршува 23.VII.1996 година на име Атиф Супки Салман ул. „Никола Парасунова“ бр. 2/33, Скопје (2470)

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ

Врз основа на чл. 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал (Сл. весник на РМ бр. 38/93) а во врска со чл. 4 од Законот за трансформација на претпријатијата и задругите со општествен капитал кои стопанисуваат со земјоделско земјиште (Сл. весник на РМ бр. 19/96) Претпријатието ДОО за сточарство и преработки „Овче Поле“ Св. Николе објавува:

ОГЛАС ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВА ЗА ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА

1. ДОО за сточарство и преработки „Овче Поле“ Св. Николе ги повикува поранешните сопственици и

нивните правни наследници, државјани на Република Македонија доколку имаат да ги пријават своите побарувања кон претпријатието, во рок од 60 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот.

2. Седиштето на претпријатието е во Св. Николе.

3. Пријавувањето на побарувањата се врши на образец потпишан од Агенцијата на Република Македонија (Сл. Весник на Р.М. бр. 3/94), кој истовремено се доставува и до Агенцијата на Република Македонија во Скопје, на ул. „Даме Груев“ бр. 14 поштенски фах 410 и до Претпријатието ДОО за сточарство и преработки „Овче Поле“ Св. Николе.

ЈАВНИ НАРАЧКИ

Машинскиот факултет – Скопје
објавува претходен

ОГЛАС ЗА ЈАВНА НАРАЧКА ЗА ИЗВЕДБА НА РАБОТИТЕ

– подопологачки и молерофарбарски работи за објект надградба над лабораториите на Машинскиот факултет во Скопје.

Комплетен предмер и пресметка можат да се добијат во Деканатот на Факултетот на тел. 363-374 лок. 207.

Писмени понуди се доставуваат на адреса: Машински факултет-Скопје, Карпош II бб, во рок од 8 дена од денот на објавувањето на огласот.

Машински факултет – Скопје
објавува претходен

ОГЛАС ЗА ЈАВНА НАРАЧКА ЗА ИЗВЕДБА НА РАБОТИТЕ

– топловодно радијаторско греење, со цевна мрежа и целокупна пропратна инсталација за објект надградба над лабораториите на Машинскиот факултет во Скопје.

Комплетен предмер и пресметка можат да се добијат во Деканатот на Факултетот на тел. 363-374 лок. 207.

Писмени понуди се доставуваат на адреса: Машински факултет – Скопје, Карпош II бб, во рок од 8 дена од денот на објавувањето на огласот.

Машинскиот факултет – Скопје
објавува претходен

ОГЛАС ЗА ЈАВНА НАРАЧКА ЗА ИЗВЕДБА НА РАБОТИТЕ

– електрично осветление и громобранска инсталација за објект надградба над лабораториите на Машинскиот факултет во Скопје.

Комплетен предмер и пресметка можат да се добијат во Деканатот на Факултетот на тел. 363-374 лок. 207.

Писмени понуди се доставуваат на адреса: Машински факултет – Скопје, Карпош II бб, во рок од 8 дена од денот на објавувањето на огласот.

СОДРЖИНА

463.	Закон за јавните патишта	809	484.	Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Медицинскиот центар во Куманово	830
464.	Закон за единствениот даночен број на даночните обврзници	824	485.	Одлука за избор на членови на Управниот одбор на ЈЗО Медицински центар – Охрид	830
465.	Указ за поставување вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кралството Данска	825	486.	Одлука за избор на членови на Управниот одбор на ЈЗО Градска аптека „Скопје“ – Скопје	830
466.	Указ за поставување вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Хрватска	825	487.	Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Општинската аптека – Кочани	830
467.	Указ за поставување вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Италија	825	488.	Одлука за избор на членови на Управниот одбор во Медицинскиот центар „Академик проф. Димитар Арсов“ – Крива Паланка	830
468.	Одлука за составот и за именување претседател и членови на Комисијата за претставки и жалби на Претседателот на Република Македонија	825	489.	Одлука за избор на членови на Управниот одбор во ЈЗО Здравствен дом – Вевчани	831
469.	Одлука за потврдување на Годишната сметка на Народната банка на Република Македонија за 1995 година	826	490.	Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација – Стоматолошки клинички центар – Скопје	831
470.	Одлука за потврдување на Финансискиот план на Народната банка на Република Македонија за 1996 година	826	491.	Одлука за распределување на средства за субвенции за издавачите на весници и списанија за 1996 година	831
471.	Одлука за давање согласност на Статутот на Јавната здравствена организација Клиника за максилнофацијална хирургија – Скопје	826	492.	Одлука за изменување на Одлуката за ексконтната стапка на Народна банка на Република Македонија	832
472.	Одлука за разрешување и именување претседател и членови на одборот за доделување на наградата „11 Октомври“	826	493.	Одлука за динамиката на усогласувањето на висината на основачкиот капитал на банките и штедилниците со одредбите на Законот за банки и штедилници	832
473.	Одлука за разрешување и именување претседател и членови на Одборот за доделување на наградата „Климент Охридски“	827	494.	Одлука за документацијата и постапката за издавање на дозволи според одредбите на Законот за банки и штедилници	832
474.	Одлука за разрешување и именување член на Одборот за доделување на наградата „Гоце Делчев“	827	495.	Одлука за документацијата и постапката за издавање на согласности според одредбите на Законот за банки и штедилници	835
475.	Одлука за давање согласност на Одлуката на Советот на РО Музеј на Македонија – Археолошки, Етнологски и Историски – Скопје за именување индивидуален работоводен орган на Музејот	827	496.	Одлука за критериумите за бонитетот на странската банка која основа филијала во Република Македонија	837
476.	Одлука за именување членови на Комисијата за изготвување Предлог за именување директор на Вишата медицинска школа во Битола	827	497.	Одлука за супервизорските стандарди за регулирање на достасаните, а ненаплатени побарувања на банките и штедилниците	837
477.	Одлука за разрешување и именување претставници на Републиката во Советот на Природно-математичкиот факултет – Скопје	828	498.	Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за класификација на активните билансни и вонбилансни ставки на банките и штедилниците според степенот на нивната ризичност	839
478.	Одлука за разрешување на претседателот на Републичката комисија за односи со верските заедници	828	499.	Одлука за начинот на вршење супервизорска контрола на банките и штедилниците и постапката за преземање мерки за отстранување на утврдените неправилности	839
479.	Одлука за разрешување и именување членови на Советот на Републичкиот завод за вработување	828	500.	Одлука за изменување на Одлуката за видовите на девизи кои се предмет на купување и продавање на девизниот пазар и начинот на искажување на курсевите на тие девизи	840
480.	Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседатели и членови на комисиите на Собранието на Република Македонија	829	501.	Одлука за критериумите и условите за користење на дел од девизните резерви за обезбедување на гаранции на овластените банки за работа со странство	840
481.	Одлука за избор на членови на Управниот одбор на ЈЗО „Клинички центар“ – Скопје	829			
482.	Одлука за избор на членови на Управниот одбор на ЈЗО Завод за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларните заболувања – Охрид	829			
483.	Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Здравствениот дом – Свети Николе	829			
				Исправка на Законот за ловството	841